



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 20 јуни 2002
Скопје

Број 41

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

657.

Врз основа на член 68 став 4 од Законот за денационализација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 43/2000- пречистен текст) и член 3 од Одлуката за основање Фонд за холокаустот на Евреите од Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 јуни 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ХОЛОКАУСТОТ НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА

1. За претставници во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија се определуваат:

- Горан Трајковски, дипл. правник, директор на Регионалната дирекција за јавни приходи - Скопје,
- Невзат Велии, државен советник во Министерството за финансии,
- Димитар Богов, дипл. економист, раководител на Секторот за макроекономска и развојна политика на националната економија во Министерството за финансии,

- проф. д-р Самуел Садикарио,
- Љиљана Мизрахи, адвокат,
- Здравко Шами, дипл. инж.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2708/3
4 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

658.

Врз основа на член 32 став 2 точка 9 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на РМ" бр. 38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000, 34/2000 и 96/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛНИТЕ КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА, ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ ЗА ТРАНСПЛАНТИРАНИ БОЛНИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЦИТОСТАТИЦИ, ИНСУЛИН, ХОРМОН ЗА РАСТ И ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛНИ ОД ХЕМОФИЛИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

I. МЕРКИ

1. БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА И НИВНО ТРЕТИРАЊЕ СО ДИЈАЛИЗА

Според податоците добиени од центрите за хемодијализа, бројот на болните со хронична бубрежна инсуфициенција кои се на дијализа во Република Македонија, во 2002 година се очекува да биде 1.130 и 20 странски државјани, односно вкупно 1.150 болни.

Основен критериум за започнување на лекувањето со дијализа претставува терминален стадиум на отсуство на функцијата на бубрегот. За да се одржат овие болни во живот мора постојано да бидат на дијализа.

Согласно доктринарните ставови на медицинската наука за успешно лекување на болните со хронична бубрежна инсуфициенција и нивното оспособување за вршење на секојдневните активности, оптимално секој болен треба да биде три пати неделно третиран со дијализа, односно потребни се 156 дијализи за еден болен годишно. Според тоа за 1.150 болни во 2002 година треба да се извршат 179.400 дијализи. За секоја дијализа потребен е по еден дијализер (се користи еднократно), лекови за процесот на дијализа и материјални трошоци.

Исто така потребно е да се направи по една лабораториска анализа месечно и по две дијагностички испитувања годишно (ЕКГ, ЕХО, РТГ, Доплер), заради што се зголемуваат и вкупните трошоци.

Дијализите ќе бидат извршени во Клиниката за нефрологија, Заводот за нефрологија во Струга и 15-те центри за дијализа во Републиката.

2. ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ОРГАНИ

Заради ограничените можности и услови за вршење на трансплантација на органи во Клиничкиот центар - Скопје во 2002 година планирано е да се извршат околу 15 пресадувања на бубрези. За успешноста на трансплантацијата покрај кадровските, просторните и техничките можности, потребно е да се обезбедат и имуносупресивни лекови кои ќе го спречат процесот на отфрлање на трансплантатот Sandimmun Neoral и CellCept.

Трансплантација на бубрези ќе се врши на Клиниката за урологија по претходна типизација на ткивата во Републичкиот завод за трансфузиологија, а пост-трансплантациониот рехабилитационен третман ќе се обавува на Клиниката за нефрологија.

Во 2002 година планирано е да се извршат околу 10 нови пресадувања на коскена срцевина. Трансплантацијата на коскената срцевина ќе се изврши на Клиниката за хематологија. За успешноста на трансплантацијата на коскена срцевина за сите болни потребно е да се обезбеди имуносупресивниот лек Sandimmun Neoral.

3. МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА

Овие заболувања претставуваат многу сериозен здравствен, социјален и економски проблем, заради тежината на заболувањето, должината на лекувањето, долготрајната неспособност за работа како и лошата прогноза.

Според статистичките податоци во Република Македонија во 2002 година се очекува да има околу 6000 заболени од разни видови на малигни заболувања. За поефикасна онколошка заштита од малигните заболувања ќе бидат вклучени Клиниката за хематологија, Клиниката за детски болести, Хируршките клиники, Институтот за онкологија и радиотерапија и други здравствени установи во Републиката. Оваа онколошка заштита ќе се состои во рано откривање и ефикасно лекување на заболениите. Лекувањето на малигните заболувања вклучува хируршки третман, зрачење, давање на цитостатици. Лепезата на цитостатици е широка, а третманот со нив е долготраен.

4. ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ

Шеќерната болест се јавува кај околу 2% од населението во нашата Република. Според податоците од Клиниката за ендокринологија во Република Македонија во 2002 година се очекува да има околу 45.000 заболени од шеќерна болест од кои 7.500 инсулин зависни болни. Основниот критериум за инсулинска терапија е потполното отсуство на лачење инсулин од панкреасот.

5. ХОРМОН ЗА РАСТЕЊЕ

Хормонот за растење се користи кај децата каде што е пореметен процесот на растење пред се заради недостаток на овој хормон. Со неговата употреба се воспоставува рамнотежа и на сите функции во организмот.

Во Република Македонија годишно околу 50 деца имаат потреба од хормонска терапија. Вкупната бројка на децата кои треба да примаат хормон за растење се определува врз медицински критериуми. Хормонот за растење се дава на децата кај кои не е завршено затворање на епифизните рскавици.

6. ХЕМОФИЛИЈА

Хемофилија А и хемофилија Б се наследни заболувања кои настануваат заради неспособноста на организмот да создава т.н. фактор VIII или фактор IX во доволни количини. Доколку овие болни адекватно и навремено не се лекуваат кај нив можат да настанат сериозни компликации, како и траен инвалидитет.

Според статистичките податоци на Републичкиот завод за трансфузиологија во Република Македонија се регистрирани 160 пациенти со хемофилија А и 60 пациенти хемофилија Б. Европската и светската асоцијација на хемофиличарите препорачуваат лекување со фактор VIII или фактор IX. Употребата на фактор VIII или фактор IX е неопходна во лекувањето на овие болни заради минимизирање на ризикот од трансмисија на вируси, особено на ХИВ - вирусот, поефикасно лекување на болните со што би се намалиле трошоците за болничко лекување, намалување на последиците кај болните во однос на инвалидитет, со можност за нивно вклучување во секојдневниот живот.

Во животни загрозувачки ситуации, како и во превентивни случаи за домашно лекување на пациенти (2 - 3 случаи годишно), потребно е да се употреби и рекомбинантен фактор VIIA.

За 160 болни од хемофилија А и 60 болни хемофилија Б во 2001 година потребно е да се набават 6.000.000 I.E. на фактор VIII и 2.000.000 I.E. фактор IX.

II. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За спроведување на мерките и активностите од Програмата за обезбедување средства за болните кои се третираат со дијализа, за набавка на лекови за трансплантирани болни и за набавка на цитостатици, инсулин, хормон за раст и за лекување на болните од хемофилија во 2002 година, потребни се:

Ред. број	Опис	Износ
1	Финансиски средства за болните кои се третираат со дијализа: - Вкупен број на болни кои се третираат со дијализа - 1,150 (1130+20 странски државјани)	

- Број на неосигурени лица кои се третираат со дијализа - 13 лица	
- Потребни средства за дијализа	
а) Трошоци за дијализери, лекови за процесот на дијализата и други материјални трошоци	
- за 1 болен потребни се 3 дијализи неделно x 52 недели = 156 дијализи годишно	
- Цена по еден дијализер 700,00 денари	
- Лекови за процесот на дијализа 2.340,00 денари	
- Цена на материјални трошоци 3.300,00 денари	
Вкупно по една дијализа 6.340,00 денари	
Вкупни трошоци за дијализери, лекови за процесот на дијализата и други материјални трошоци за еден болен - годишно 156 x 6.340,00 денари = 989.040,00 денари	
б) Услуги што ги користат болните кои се третираат со дијализа задолжително еднаш месечно	
- Лабораториски анализи 3.300,00 денари	
Вкупни лабораториски трошоци за еден болен - годишно 12 x 3.300,00 денари = 39.600,00 денари	
в) Дијагностички испитувања (Екг, Ехо, Ртг, Доплер) просечно двапати годишно 4.670,00 денари	
Вкупни трошоци за дијагностички испитувања - годишно 2 x 4.670,00 денари = 9.340,00 денари	
Вкупни трошоци за дијализа за едно лице - годишно (а + б + в) = 1.037.980,00 денари	
- Потребни средства за дијализа за неосигурени лица 13 x 1.037.980,00 денари	13.493.740,00
- Потребни средства за дијализа за странски државјани 20 x 1.037.980,00 денари	20.759.600,00
Потребни средства за неосигурени лица и странски државјани	34.253.340,00
Потребни средства за партиципација за осигурени лица - 1117 осигурени лица кои се третираат со дијализа x 7.135,00 денари годишно	7.969.795,00
Вкупно потребни средства од Буџетот на Републиката за неосигурени лица, странски државјани и партиципација за осигурени лица	42.223.135,00

2	Финансиски средства за набавка на CellCept и Sandimun Neoral:	
---	---	--

	во 2002 година се планира да се извршат 15 трансплантации на бубрег за кои се потребни : Sandimun Neoral 1200 скатули x 7.834,64 денари = 9.401.568,00 денари; CellSept 432 скатули x 10,027.00 денари = 4.331.664,00 денари; Вкупно: 13.733.232,00 денари За 70 стари случаи потребни се: Sandimun Neoral 2800 скатули x 7.834,64 денари = 21.936.992,00 денари CellSept 2,016 скатули 10.027,00 денари = 20.214.432,00 денари Вкупно: 42.151.424,00 денари в) во 2002 година се планира да се изврши трансплантација на коскена срцевина за 10 нови случаи за кои е потребно: - 100 Амп. Sandimun Neoral од 250 mg x 911.00 ден = 91.100,00 денари и - Cap. Sandimun Neoral од 100 mg, 110 скатули x 15.670,00 денари = 1.723.700,00 денари За 4 стари случаи потребни се: -Cap. Sandimun Neoral од 100 mg, 44 скатули x 15.670,00 денари = 689.480,00 денари Вкупно: 2.504.280,00 денари Вкупно (a + б + в) = 58.388.936,00 денари Потребни средства за неосигурени лица (20% од вкупните средства) Потребни средства за партиципација за осигурени лица 79 x 7.135,00 денари Вкупно потребни средства од Буџетот на Републиката за неосигурени лица и партиципација за осигурени лица	11.677.787,00 563.665,00 12.241.452,00
3	1. Финансиски средства за хемиотерапија, радиотерапија и хируршко лекување на лица со малигни заболувања: - Хемио терапија - просечно за едно заболено лице = 10.800,00 денари - Радиотерапија (зрачење) и хируршко лекување за едно заболено лице просечно по 17.500,00 денари Вкупно потребни средства за едно заболено лице просечно 28.300,00 денари Потребни средства за неосигурени лица 1,200 x 28.300,00 денари Потребни средства за партиципација за осигурени лица 4,800 x 7.135,00 денари	33.960.000,00 34.248.000,00
	2. Превентивни иследувања на малигни заболувања на неосигурени лица на ризични групи - Жени 6000 x 310.00 денари - Мажи 3000 x 260.00 денари Вкупно потребни средства од Буџетот на Републиката за неосигурени лица и партиципација на осигурените лица	1.860.000,00 780.000,00 70.848.000,00
4	Финансиски средства за набавка на инсулин: 1. - Во 2002 година со инсулин ќе бидат третирани околу 7.500 болни. За третираните болни на годишно ниво се потребни средства во вкупен износ од 288.000.000,00 денари (24.000.000,00 x 12 мес), односно за едно осигурено лице просечно по 38.400.00 денари Потребни средства за неосигурени лица 1,500 x 38.400,00 денари Потребни средства за партиципација за осигурени лица 6000 осигурени лица x 7.135,00 денари 2. Превентивни иследувања на неосигурени лица на ризични групи - 4,000 лица x 150.00 денари Вкупно потребни средства од Буџетот на Републиката за неосигурените лица и партиципација на осигурените лица	57.600.000,00 42.810.000,00 600.000,00 101.010.000,00
5	Финансиски средства за набавка на хормон за раст: Број на корисници на хормон за раст 50 деца Вкупна месечна потрошувачка : за 26 деца Амп од 5 мг (140 Амп x 9.323,00 денари) = 1.305.220,00 денари за 18 деца Амп од 10мг (100 Амп x 18.464,60 ден.) = 1.846.400,00 денари за 6 деца Амп 15 мг (30 Амп x 27.696.00 денари) = 830.880,00 денари Вкупен годишен износ 12 x 3.982.500,00 денари = 47.790.000,00 денари Просечен годишен износ за едно дете 955.800,00 денари Потребни средства за неосигурени лица 10 деца x 955.800,00 денари Потребни средства за партиципација за осигурени лица 40 x 7.135,00 денари	9.558.000,00 285.400,00

	Вкупно потребни средства од Буџетот на Републиката за осигурените лица и партиципација на осигурените лица	9.843.400,00
--	--	--------------

6	Финансиски средства за набавка на фактор VII, фактор VIII и фактор IX а) за 2002 година за 160 лица со хемофилија А потребни се 6.000.000 I.E. фактор VIII х 25,4 денари = 152.400.000,00 денари б) За 2002 година за 60 болни со хемофилија Б потребни се 2.000.000 I.E. фактор IX х 25,4 денари = 50.800.000,00 денари Вкупно фактор VIII и фактор IX 203.200.000,00 Потребни средства за неосигурени лица (20% од вкупните средства) Потребни средства за партиципација за осигурени лица 176 х 7.135,00 денари Вкупно потребни средства од Буџетот на Републиката за неосигурени лица и партиципација за осигурени лица	40.640.000,00 1.255.760,00 41.895.760,00
---	--	---

Вкупен износ на потребни средства од Буџетот на Републиката за неосигурени лица (од 1 до 6) 190.929.127,00

Партиципација за осигурени лица (од 1 до 6) 87.132.620,00

Вкупно потребни средства од Буџетот на Републиката за неосигурени лица, странски државјани и партиципација за осигурени лица (од 1 до 6) 278.061.747,00

Вкупните средства за реализација на програмите од 1 до 6 ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија за здравствени услуги и лекови на неосигурени лица во износ од 190.929.127,00 денари преку Министерството за здравство врз основа на фактури и извештаи за извршени услуги, а средствата за партиципација во вкупен износ од 87.132.620,00 денари се дозначуваат до Фондот за здравствено осигурување на Македонија согласно член 36 од Законот за здравственото осигурување.

Средствата за здравствените услуги и лековите на осигурените лица намалени за износот на партиципација на осигурените лица се обезбедуваат од Фондот за здравствено осигурување на Македонија, врз основа на договор помеѓу Фондот и здравствените установи.

Програмата ќе се реализира во обем на расположливите средства одобрени од Буџетот за 2002 година.

Оваа програма се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2389/1
28 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

659.

Врз основа на член 32 став 2 точка 9 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на РМ" бр. 38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000, 34/2000 и 96/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ ЛУЃЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

Целта на оваа програма е спречување и сузбивање на бруцелозата кај луѓето на територијата на целата Република преку:

- континуирано следење и епидемиолошка анализа на морбидитетно-морталитетната статистика во врска со појавата на бруцелоза во земјата и во светот;
- планско спроведување на мерките и активностите за спречување на натамошно ширење на бруцелозата и сузбивање на болеста на територијата на целата Република;
- епидемиолошки набљудувања и испитувања за рано откривање на изворите, патиштата и начинот на пренесување на заразата;
- рано и активно откривање, лабораториско докажување и адекватно лекување на заболените, како би се спречиле компликациите, инвалидноста, рецидивите и смртноста и
- здравствено-едукативна, воспитна и промотивна активност.

А. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

За остварување на целите утврдени со оваа програма ќе се спроведуваат следните мерки и активности:

1. Организирање и спроведување епидемиолошки истражувања во повеќе региони на државата, а во врска со начинот на заразувањето и приемчивоста на одделни специфични возрастни популациони групи, типот на бруцелата, начинот на дијагностиката, лекувањето, задржувањето на бруцелата во организмот по органи (од умерените), егзацербација на болеста и други проблеми, а врз основа на искуствата од земјата и другите држави во кои е присутна бруцелозата.

Носител: Заводите за здравствена заштита (во натамошниот текст: 333) во соработка со Републичкиот завод за здравствена заштита (во натамошниот текст: Р333).

2. Изготвување оперативни планови за спречување и сузбивање на бруцелозата во 2002 година и тоа посебно за општините во кои во изминатите години е регистрирана бруцелозата како и за општините каде ова заболување не е регистрирано.

Носители: 333 во соработка со Р333.

3. Организирање регионални советувања со раководителите и одговорните работници на соодветните служби на заводите за здравствена заштита, ветеринарната служба, како и санитарната и здравствена инспекција и ветеринарната инспекција во општините.

На советувањата ќе бидат разработени мерките и активностите за спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето за подрачјето, како и за секоја општина, врз основа на анализата за конкретната епидемиолошка и епизоотиолошка состојба на ова заболување, како и врз основа на досега преземените мерки и постигнатите резултати.

Носители: Републичкиот завод за здравствена заштита, Институт за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика при Медицинскиот факултет - Скопје (во натамошниот текст: Институт за епидемиологија) и Заводот за превентивна медицинска заштита при Центарот за воено здравствените установи (во натамошниот текст: ЦВЗУ).

4. Организирање лонгитудинални студии за следење на прележаните болни во Републиката со цел да се утврди кај колку од нив ќе се појави егзацербација на болеста, односно други проблеми како компликации на прележаната бруцелоза, како и за идентификација на факторите кои се асоцирани со тие појави.

Носители: Институт за епидемиологија.

5. Лабораториската (микробиолошка) дијагностика на бруцелозата кај луѓето, ќе се врши во лабораториите на заводите за здравствена заштита, лабораториите во РЗЗЗ и ЦВЗУ. За таа цел ќе се извршуваат следните микробиолошки испитувања: ВАР тест, Wright реакција, Coombs test, (согласно упатствата за серолошка дијагностика на бруцелозата).

Носители: микробиолошките лаборатории на заводите за здравствена заштита, РЗЗЗ и ЦВЗУ.

6. Верификација на сомнителните и позитивните серолошки наоди, како и стручно-методолошка помош за микробиолошката дијагностика.

Носители: РЗЗЗ и ЦВЗУ.

7. За секој откриен случај на бруцелоза кај луѓето се вршат епидемиолошки, серолошки и клинички испитувања, со цел да се откријат сите заболени во таа населба.

Носители: Заводите за здравствена заштита и нивните ХЕ служби, РЗЗЗ, ЦВЗУ, одделенијата за заразни болести и Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби при Клиничкиот центар во Скопје.

8. Здравствен надзор над ветеринарните работници, работниците во кланиците, кожарската индустрија, млекарници и кај сточарите од општествениот сектор, ќе се врши преку здравствени прегледи во кои се вклучени клиничко-серолошките испитувања на бруцелозата.

Носители: ЗЗЗ и ХЕ служби.

9. Евиденцијата и документацијата се води по единствена методологија согласно изготвено Упатство од Републички завод за здравствена заштита, а стручна помош и контрола врши Републички завод за здравствена заштита.

Носители: ЗЗЗ и РЗЗЗ.

10. Здравствено-промотивна и воспитна активност со изготвување повремени информации, стручни упатства, летоци, брошури, предавања, студии, аудио и видео касети и други материјали и настапи во средствата за јавно информирање кои ќе придонесат на полето на здравственото воспитание.

Носители: Институт за епидемиологија и биостатистика, Републичкиот завод за здравствена заштита и ЗЗЗ.

11. Заводите за здравствена заштита и нивните подрачни единици изготвуваат тримесечни и годишни извештаи за состојбата со бруцелозата на нивното подрачје и преземените мерки и активности за нејзино спречување и сузбивање. Извештаите ги доставуваат до РЗЗЗ.

РЗЗЗ по обработка на индивидуалните пријави за заразни болести, епидемиолошките анкети и теренски увиди, во текот на годината изготвува повремени информации за состојбата со ова заболување, како и годишен извештај. Информациите и Годишниот извештај за минатата година, РЗЗЗ го доставува до Министерството за здравство, Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат, Фондот за здравствено осигурување, Ветеринарната инспекција, Националниот соработник за бруцелоза и др.

Носители: Заводите за здравствена заштита и Републичкиот завод за здравствена заштита.

Министерството за здравство врз основа на извештаите од Републичкиот завод за здравствена заштита, по потреба ја известува Владата на Република Македонија.

Б. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За реализација на програмските активности за испитување на појавата, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето за 2002 година, потребни се следните средства :

Ред. број	Н а з и в	Износ во денари
1.	Епидемиолошки надзор на терен	2.500.000,00
2.	Епидемиолошки анкети (2000 x 500,00 ден.)	1.000.000,00
3.	Епидемиолошки истражувања	500.000,00
4.	ВАВ Тест - 16.000 анализи x 460,00 денари	7.360.000,00
5.	Wright-ова реакција - 12.000 x 600,00 денари	7.200.000,00
6.	Coombs-ов тест - 3.000 x 408,00 денари	1.224.000,00
7.	Здравствено-воспитни активности	2.000.000,00
8.	Потребни средства за болничко лекување на 92 неосигурени лица x 45 дена x 900,00 денари	3.726.000,00
	ВКУПНО:	25.510.000,00

В. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Вкупните средства за реализација на оваа програма ќе се обезбедат од :

1. Буџетот на Република Македонија во износ од 25.510.000,00 преку Министерството за здравство, врз основа на фактури и извештаи за извршени услуги.

2. Буџетот на Републиката за партиципација на осигурените лица во вкупен износ од 2.625.680,00 денари (368 осигурени лица x 7.135,00 денари) се дозначуваат до Фондот за здравствено осигурување на Македонија согласно член 36 од Законот за здравственото осигурување.

Вкупен износ за реализација на Програмата 28.135.680,00 денари.

Средствата за здравствените услуги и лековите на осигурените лица намалени за износот на партиципација на осигурените лица се обезбедуваат од Фондот за здравствено осигурување на Македонија, врз основа на договор помеѓу Фондот и здравствените установи.

Програмата ќе се реализира во обем на расположливи средства одобрени од Буџетот за 2002 година.

Оваа програма се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2390/1
28 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

660.

Врз основа на член 33 став 2 точка 5 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 17/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД СИДА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА ВОВЕД

Продолжува интензивно спроведување на мерките и активностите насочени кон спречувањето и сузбивањето на СИДА-та во Република Македонија, применувајќи ги истовремено доктринарните ставови и насоките предвидени со заедничката програма на Обединетите нации за HIV/SIDA - WHO, UNICEF, UNDP, WB и др.

Програмата се реализира од здравствените организации во соработка со образовните установи, Македонскиот Црвен крст и средствата за јавно информирање - дневниот печат, радиото и телевизијата.

Со цел да се согледа раширеноста на асимптоматското носителство на ХИВ вирусот кај населението, на организиран начин се вршат посебни програмски епидемиолошки, серолошки и клинички истражувања. Се собираат податоци за појавата и епидемиолошките карактеристики на ова заболување, а се контролира и спроведувањето на утврдените мерки за спречување на пренесувањето и ширењето.

Воведување активен метод на работа на сите нивоа, со цел едукација и запознавање со заболувањето и начинот на заштита не само на здравствениот, образовниот и друг кадар, туку и целото население, а особено загрозените групи. Основна цел на овој метод на работа е секој поединец да биде вклучен во сопствената заштита и во заштитата на блиските и околината.

Со мерките и активностите на сите субјекти инволвирани во заедничката акција за спречување и сузбивање на СИДА-та во Република Македонија се презема активно и рано откривање на заразените, односно носителите на ХИВ вирусот, болните, а со цел првите да се стават под епидемиолошки надзор, а вторите по потреба да се хоспитализираат и лекуваат.

1. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Основна санитарно-хигиенска и епидемиолошка дејност на територијата на Република Македонија.

Согласно препораките од Програмата на Обединетите нации и нашите досегашни искуства, предвидени се следните мерки и активности:

а) систем на програмски епидемиолошки испитувања и надзор;

б) лабораториски испитувања;

в) едукација на здравствените работници;

г) здравствено-воиспитна активност за целото население во Република Македонија, а особено за загрозените популациони групи.

а) Систем на програмски епидемиолошки испитувања и надзор:

Следење на програмска и епидемиолошката состојба во светот и кај нас, како и следење на светските и домашните искуства и достигнувања во оваа област;

Следење на спроведувањето на соодветните прописи и стручни упатства;

Организирање на епидемиолошки испитувања и навремено откривање на заболени од СИДА и лица заразени со ХИВ вирусот, првенствено кај одделни ризични категории на население;

Организирање на здравствен надзор над заболени и заразените со ХИВ вирусот и епидемиолошки истражувања кои опфаќаат испитување на околината, односно контактите (сексуалните партнери, членовите на семејството, посебно децата, лица што злоупотребуваат опојни дроги), контрола на крвта, со почитување на анонимност при постапките;

Испитување на носителство на ХИВ вирусот на хоспитализираните болни по епидемиолошки индикации;

Евиденција и пријавување на заразените, заболени и умрените од СИДА и тоа во посебна евиденција за наведените лица. Индивидуалното пријавување се врши со соодветна пријава за носителство на ХИВ, за заболување од СИДА или смрт од СИДА во 2 примероци, доверливо, во затворен плик. Оваа пријава ја пополнува здравствена установа која го утврдува носителот на ХИВ, односно заболениот од СИДА, или смрт од СИДА. Пријава се доставува до Клиниката за инфективни заболувања и фебрилни состојби и до Републичкиот завод за здравствена заштита - Скопје, со наз-

нака до епидемиолошко одделение, до Заводот за здравствена заштита во местото на постојано живеење на пациентот, со иницијали на лицето, шифра на заболувањето според Х-та меѓународна класификација на заболувањата, како и други податоци за лицето и заболувањето, кои се наведени во пријавата, при што е потребно комплетно пополнување на истата.

б) Лабораториски испитувања

Тестирање на крвта со цел да се утврди присуство на вирусот на СИДА, се врши во здравствени организации.

Тестирањето се врши со ELISA методи и други посетливи методи, имунофлуоресценција, радиоимунопреципитација и др. најмалку на два различни апарати. Доколку и вториот тест е позитивен се врши конфирмација со тестот Western - blot.

Дефинитивна лабораториска дијагноза за носителство на ХИВ, односно утврдување на антитела или антиген на вирусот се врши во Републичкиот завод за здравствена заштита - Скопје и Клиниката за инфективни заболувања и фебрилни состојби при Клиничкиот центар - Скопје, кои се референтни организации во државата.

Задолжително се врши тестирање на крвта на присуство на антитела на вирусот на СИДА одделно кај секоја доза крв за трансфузија, продуктите од крвта, како и при трансплатација на органи и ткива.

в) Едукација на здравствените работници

За едукација и информирање на здравствените работници се организираат предавања, стручни состаноци и семинари. Здравствените работници редовно се информираат за епидемиолошката состојба во земјата и светот, медицинските достигнувања во борбата против СИДА-та, како и со стручните ставови.

Клиниката за заразни болести и фебрилни состојби при Клиничкиот центар-Скопје ги изготвува доктринарните ставови за дијагностика, лекување и други аспекти на СИДА-та, а Републичкиот завод за здравствена заштита ги изготвува стручните упатства за здравствените работници.

г) Здравствено-воиспитна активност

Имајќи предвид дека единствен ефикасен метод за спречување на ширењето на заразата со ХИВ вирусот претставува потполна информација за природата на заразата, патиштата на ширење и начинот на заштита, здравственото информирање и воспитание е задолжителна мерка која се спроведува во сите средини.

Покрај здравствените работници кои го спроведуваат здравственото информирање и образование, за таа работа ќе бидат оспособувани и стручно усовршувани и други профили на едукатори како просветни работници, активисти на Црвениот крст, работници во средствата за јавно информирање, членови на невладини организации и други.

Содржината и начинот на информирање се прилагодува на средината во која се спроведува здравствено - воспитната активност, возраста и нивото на општата и здравствената култура.

Заради најшироко информирање на населението се спроведува:

- организирање на предавања со соодветна содржина во работните организации и заедници;

- воведување постојани рубрики со информација за епидемиолошката состојба, совети, новини во поглед на медицинските достигнувања, разни соопштенија, прашања и одговори и друго.

- во работата со посебно загрозените категории на население се применуваат посебни методи на воспитание во соодласност со специфичностите на тие категории (и.в. наркомани, деликвенти, проститутки, работници во земјите со висок ризик на зараза и сл.)

- спроведување на здравствено- воспитна активност со посебен пристап кон лицата заразени со ХИВ вирусот.

2. Задачи на Републичкиот завод за здравствена заштита

За остварување на целите и активностите утврдени со оваа програма, Републичкиот завод за здравствена заштита ги спроведува следните мерки и активности:

- организира регионални советувања во седиштата на заводите за здравствена заштита и состаноци во соработка со заводите за здравствена заштита и подрачните епидемиолошки единици на заводите со раководителите на медицинските центри, здравствените домови, Македонскиот Црвен крст и други институции. На советувањата се разработуваат мерките и активностите за спречување на ширењето на СИДА-та за регионот, како и за секоја подрачна единица посебно;

- организира 2 републички семинари на кои здравствените работници од медицинските центри и здравствени домови ќе се запознаат поблиску со раширеноста, преземените епидемиолошки мерки, дијагностиката, клиничката слика, други мерки и новини во врска со СИДА-та, како и мерките кои треба да се спроведуваат за спречување на ширењето и раното откривање на носителите на ХИВ и заболените од СИДА;

- епидемиолошки увид во состојбата околу спроведување на единствена методологија за серолошка дијагностика на теренот во врска со откривање на ХИВ вирусот, според стандардите на СЗО;

- врши надзор и стручна помош во здравствените организации;

- ќе изврши околу 30 епидемиолошки испитувања и 700 серолошки анализи по епидемиолошки индикации заради откривање на изворите и патиштата на пренесувањето на СИДА-та, подобрување на знаењата за однесувањето на посебните популациони групи со ризично однесување;

- врши здравствено-воспитна дејност меѓу населението заради обезбедување на одговорно однесување на секој поединец, создавање на широк круг на здравствени соработници во социјалната, детската заштита и образованието, како основна мерка за превенција и сузбивање на ширењето на ХИВ/СИДА. За таа цел, активно учествува во изготвување и дистрибуција на здравствено-просветен материјал: плакати, филмови, касети, брошури, списанија и др. Исто така, се одржуваат стручни предавања за основните карактеристики на ХИВ/СИДА, епидемиологијата, клиничката слика, раширеноста во светот, мерките за спречување на ширењето на СИДА-та во 20 средни училишта за учениците и наставниот кадар, 4 настапи на телевизија и радио и 4 настапи со интервјуа во дневниот печат;

- организира лонгитудинално следење на сите серопозитивни во Републиката, со цел да се утврди должината на траењето на асимптомниот период на носителство на вирусот и факторите кои на тоа влијаат. Го следи порастот на серопозитивитетот и факторите кои допринесуваат за неговиот пораст;

- врши увид и стручен епидемиолошки надзор во здравствените организации над преземените мерки, утврдени во прописите за спречување и сузбивање на ширењето на ХИВ/СИДА. За таа цел ќе изврши 30 надзори на терен во здравствените организации и заводите за здравствена заштита;

- ги координира активностите на заводите за здравствена заштита предвидени во Програмата и директно учествува во пружањето на стручно-методолошка помош, околу спроведувањето на доктринарните ставови во поглед на: лабораториската дијагностика, епидемиолошкиот надзор, здравственото воспитание и останатите активности насочени за спречување на СИДА-та, во согласност со соодветните достигнувања и искуства во светот, односно препораките на СЗО. Во врска со тоа изготвува информации, стручни упатства, по потреба ги иновира и ги дополнува програмските мерки;

- ја изготвува и предлага Програмата за заштита на населението од Сида во Република Македонија за 2003 година до 31.10.2002 година.

- изготвува извештај на годишната програма за спречување на ширењето на ХИВ/СИДА за Република Македонија за 2002 година најдоцна до 28.02.2003 и шестмесечен извештај за периодот од 01.01.-30.06 за 2002 најдоцна до 30.09.2002 и ги доставува до Комисијата за СИДА при Министерството за здравство.

3. Активности на заводите за здравствена заштита

Во текот на годината ќе ги извршуваат следните задачи:

- активно ја спроведуваат Програмата за подрачјата на општините кои ги покриваат со решението за основање и општините произлезени од сегашната територијална поделба;

- ја следат состојбата на СИДА-та во светот и во нашата земја како и најновите достигнувања во врска со спречување и сузбивање на болеста;

- учествуваат во изготвувањето на оперативните планови за успешно спроведување на мерките за превенција на ширењето на СИДА-та во своите општини и регионите кои територијално ги покриваат заводите;

- организираат и непосредно одржуваат предавања, семинари и стручно усовршување на здравствените работници околу спречување и сузбивање на СИДА-та;

- за секое лице за кое ќе се утврди дека е носител на вирусот или болен од СИДА, епидемиолог од Заводот за здравствена заштита на чие подрачје е регистриран носител на ХИВ-вирусот зема епидемиолошка анамнеза и дава совет за соодветно однесување. "Позитивните" лица се ставаат под постојана епидемиолошка контрола и се следи нивната здравствена состојба. Болните кај кои привремено е санирана состојбата од опортунистичко заболување и се отпуштени од болничко лекување се под постојан епидемиолошки надзор. За таа цел се земаат околу 20 епидемиолошки анамнези на терен во општините;

- за сите пријавени случаи на ХИВ позитивност, болест или смрт од СИДА води посебна медицинска евиденција и документација;

- организираат и одржуваат предавања за населението на своето подрачје и тоа во работни организации, основни училишта, средни училишта преку радиото и локалната телевизиска мрежа, печат, индивидуални разговори со поединци;

- за секој утврден болен од СИДА односно носител на ХИВ вирусот, епидемиолошката служба во Заводот зема епидемиолошка анкета и врши епидемиолошки надзор и испитувања на непосредните контакти со други заразени или заболени лица;

- изготвуваат и доставуваат до Републичкиот завод за здравствена заштита четири тримесечни извештаи за спроведените мерки и активности на својата територија;

- изготвуваат годишен извештај за реализација на Програмата за заштита на населението од СИДА за 2002 година и го доставуваат до Републичкиот завод за здравствена заштита најдоцна до 28.02.2003 година;

- изготвуваат програми за заштита на населението од СИДА за своето подрачје за 2003 година и по еден примерок доставуваат до Републичкиот завод за здравствена заштита најдоцна до 30.09.2002 година, со свои предлог мерки и активности за следната календарска година.

4. Активности на Институтот за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика при Медицинскиот факултет

Институтот за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика при Медицинскиот факултет подготвува:

- систем на програмски епидемиолошки испитувања: следење на епидемиолошката состојба во светот и кај нас, а посебно во соседните држави како и стручните и научните достигнувања во оваа област;

- стручни основи за прописите и стручни упатства за нивното спроведување;

- организира и спроведува епидемиолошки истражувања (анамнестички и кохортни) во Република Македонија во повеќе региони во државата, заради процена на преваленцијата и инциденцијата на болни од СИДА и ХИВ позитивни лица и согледување евентуални каузални асоцијации меѓу одреден ризик или фактори и дистрибуција на оваа болест меѓу специфични популациони групи, заради тестирање на формулирани специфични тентативни емпириски проверливи работни претпоставки за идентификација на ризик факторите што се асоцирани со оваа болест во нашата држава;

- епидемиолошко следење и соработка со казнено-поправните установи поради се поголемиот пораст на осудени лица - зависници од наркотични дроги, поради што постои потреба и кај оваа популациона група превентивно да се делува на планот на заштита од СИДА и слични здравствени проблеми во затворите;

- организира лонгитудинални студии за следење на болните и ХИВ позитивните лица во државата, со цел да се утврди кај колку од нив ќе се појави егзарцербација на болеста, односно други проблеми како компликација како и за идентификација на факторите кои се асоцирани со тие појави.

5. Активности на Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби

Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби врши тестирање на крвните примероци (1500) за утврдување на присуство на ХИВ антитела кај:

- припадници на ризични групи: и. в. корисници на дрога, пациенти со ризик за ХИВ инфекција поради одредени медицински интервенции, сексуални партнери на ХИВ инфицирани лица, новороденчиња од мајки ХИВ позитивни до 15 месечна возраст, членови на фамилии на ХИВ позитивните лица.

6. Активности на Психијатриска болница "Скопје"

Тестирање на крвни примероци на интравенски корисници на дрога.

7. Активности на Републичката стручна комисија за организирање и предлагање на мерки за заштита од СИДА

Комисијата изготвува:

- предлог-програми, планови, иновирање на постоечката документација и евиденција, како и пријавата за ХИВ/ СИДА;

- ја следи состојбата во светот и во Републиката и при појава на нови случаи на СИДА во Републиката, ги координира активностите и ги усогласува ставовите помеѓу организациите кои учествуваат со свои мерки во спречувањето и сузбивањето на болеста;

- дава предлози на Министерството за здравство за преземање на мерки и активности при појава или опасност од појава на СИДА во Републиката;

- изготвува годишен извештај за извршените активности по Програмата и истиот го доставува до Министерството за здравство, најдоцна до крајот на февруари 2003 година;

- членовите на Комисијата ќе настапуваат на радио и телевизија, како и во дневниот печат најмалку 5 пати годишно.

II. Потребни средства за програмата

Ред. бр.	Назив	Износ во денари
1.	Активности на Републички завод за здравствена заштита (700 теста x 970 денари)	679.000,00
2.	Активности на заводите за здравствена заштита	1.988.500,00
	333 Скопје-(600 теста x 970 денари)	582.000,00
	333 Битола-(200 теста x 970 денари)	194.000,00

	333 Прилеп-(100 теста x 970 денари)	97.000,00
	333 Тетово-(300 теста x 970 денари)	291.000,00
	333 Велес-(200 теста x 970 денари)	194.000,00
	333 Охрид-(150 теста x 970 денари)	145.500,00
	333 Кочани-(100 теста x 970 денари)	97.000,00
	333 Куманово-(200 теста x 970 денари)	194.000,00
	333 Штип-(100 теста x 970 денари)	97.000,00
	333 Струмица-(100 теста x 970 денари)	97.000,00
3	Активности на Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби при клинички центар (1500 теста x 970 денари)	1.455.000,00
4	Активности на Психијатриска болница - Скопје (500теста x 970 денари)	485.000,00
5.	Институт за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика при Медицински факултет	500.000,00
6.	Активности на Републичката комисија	600.000,00
	ВКУПНО:	5.700.000,00

III. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Средствата од оваа програма ќе се обезбедат од:

- Буџетот на Република Македонија преку Министерството за здравство врз основа на фактури и извештај за извршената работа.

Вкупна вредност на програмата 5.700.000,00 денари.

Програмата ќе се реализира во обем на расположливите средства одобрени од Буџетот за 2002 година.

Оваа програма се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2391/1
28 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

661.

Врз основа на член 32 став 2 точка 9 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на РМ" бр. 38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за Здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000, 34/2000 и 96/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

В О В Е Д

Туберкулозата сеуште преставува актуелен проблем на човештвото.

Во последните 10 години бројот на заболениот од туберкулоза се зголемува насекаде во светот. Инфекцијата е присутна низ целиот свет. Една третина од светското население е инфицирано со туберкулоза а околу 10% од инфицираните луѓе во текот на нивниот живот ќе развијат болест. Секоја секунда една нова единка се инфицира со бацилот на туберкулозата. Годишно во

светот се јавуваат околу 8 милиони нови случаи а околу 3 милиони секоја година умираат од ова заболување. Во помалку развиените земји во следната декада се очекува да заболат повеќе од 30 милиони луѓе.

Причините за пораст на туберкулозата се многубројни: ненавремено и недоволно откривање на нови случаи со туберкулоза, неправилно лекување на болните од туберкулоза, лоши услови на живеење, промена во демографската структура, преселбите на Балканот и пошироко, како и поврзаноста на туберкулозата со ХИВ падемијата.

Епидемиолошката состојба на туберкулозата кај нас и во светот значително е влошена со зголемување на т.н резистентни соеви на туберкулоза кои претставуваат особен терапевтски проблем.

Проценето е дека околу 50-100 милиони луѓе во светот можат да се инфицираат со туберкулозни бактерии резистентни на повеќе лекови. Воочувајќи пораст на болните од туберкулоза во целиот свет, како во неразвиените и земјите во развој така и во развиените земји, Светската Здравствена Организација оваа болест ја прогласи за глобален светски проблем и превентивните мерки се ставени на прво место за решавање на проблемот на туберкулозата.

Во 2000 година во Република Македонија се регистрирани 1.194 случаи на активна туберкулоза на сите органи (преваленца 61,6/100.000 население), од кои регистрирани болни со туберкулоза на респираторни органи биле 961 (преваленца 49,6/100.000). Ново регистрираните болни од туберкулоза на сите органи биле 668 (инциденца 34,5/100.000), од кои ново регистрирани болни на респираторни органи се 516 (инциденца 26,6/100.000). Умрени од туберкулоза на сите органи имало 28 случаи (1,4/100.000). Ново регистрирани болни на респираторни органи во детската популација (од 0-14 години) имало 161 или 13,5% од вкупно регистрираните болни со белодробна туберкулоза што укажува на неповолна епидемиолошка состојба на туберкулозата.

Во Република Македонија се уште има голем број на привремено згрижени лица кои се сместени во семејства, што остава можност за зголемување на инциденцијата на туберкулозата во иднина.

I. МЕРКИ

1. Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза на Република Македонија со цел рано откривање на болните од туберкулоза и другите неспецифични белодробни заболувања и останатите градни заболувања, ќе врши систематско - селективни радиофотографски прегледи на лица над 18 годишна возраст, лица кои се изложени на опасност од заболување на белите дробови и лица кои спаѓаат во т.н. ризични групи (затвореници, хронични болни во психијатриски болници, наркомани, алкохоличари, вработени во рударски и индустриски комплекси, здравствени работници и др.) како и на подрачјата каде е зголемена инциденцијата на туберкулозата.

Планирани се 30.000 радиофотографски прегледи на населението во Република Македонија. Ќе продолжат радиофотографските снимања планирани во претходната година и ќе се вршат во следните општини во Република Македонија според новата територијална поделба:

Ред. бр.	Градови	Број на прегледи
1.	Куманово	4,000
2.	Велес	10,000
3.	Богомила	500
4.	Градско	1,500
5.	Чашка	1,100
6.	Извор	400
7.	Тетово	8,000

8.	Ризични групи : Хронични болни во психијатриски установи, затвореници и осудени лица во затворите и казено поправни домови, лица привремено дислоцирани во бегалски кампови; болни на хронична дијализа, дијабетичари и други.	4,500
	ВКУПНО:	30,000

Подрачните единици на Министерството за правда во Република Македонија со градоначалниците од општините според новата територијална поделба на Република Македонија, ги обезбедуваат списоците на граѓаните и заедно со Институтот ги дистрибуираат поканите по домаќинствата.

По извршеното радиофотографско снимање филмовите перманентно се развиваат во рентген лабораторијата на Институтот и сите сомнителни заболувања од туберкулоза и другите белодробни заболувања се дообработуваат и тоа: клинички, лабораториски и рентгенолошки и бактериолошки.

По завршеното снимање и дообработката се изготвува анализа на наодите, а болните се упатуваат на диспанзерско, односно болничко лекување.

2. Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза на Република Македонија врши стручен надзор 4 пати годишно над работата на диспанзерите за белодробни заболувања и туберкулоза и болниците односно одделенијата за лекување на пнеумофтизиолошки болни при медицинските центри и здравствените домови на Републиката, на микробиолошките лаборатории кои вршат бактериолошка дијагноза на туберкулозата над здравствените работници вработени во нив како и другите здравствени служби што се занимаваат со борба против туберкулозата на подрачјето на Републиката. Во пилот општините (према националната програма) стручниот надзор ќе се врши еднаш месечно.

Со стручниот надзор се врши увид на:

- Организација на работење,
- Обемот и квалитетот на стручната работа,
- Спроведување на современата терапија,
- Режији на лекување на болните,
- Дијагностички методи,
- Надзор на бактериолошката дијагностика (резистенција и типизација на микобактериите),
- Време на лекување на стационарите и друго,
- Спроведување на превентивните мерки,
- Спроведување на Бе-Се-Же имунизацијата,
- Туберкулинско тестирање и хемиопрофилактика по индикација,
- Прегледи на лица во контакт,
- Патронажа,
- Здравствено просветување,
- Водење на пропишана медицинска документација.

Целта на вршење на стручниот надзор и пружање на стручно методолошката помош е да се обезбеди подобрување на работата на пнеумофтизиолошките диспанзери и стационари и другите здравствени организации кои учествуваат во контролата на туберкулозата.

За извршениот надзор се составува записник за најдената состојба и предлог мерки за отстранување на пропустите. Врз основа на извршениот надзор над работата на здравствените установи и здравствените работници се изготвува годишен извештај.

3. Бе-Се-Же вакцинацијата е една од значајните превентивни мерки за заштита од туберкулозата. Зголемемиот број на заболени од туберкулоза кај децата до 14 годишна возраст (13,5% од вкупно регистрираните болни), укажува на лоша епидемиолошка состојба на туберкулозата во Република Македонија.

Бе-Се-Же вакцинација е диригирана примоеинфекција со туберкулозен бацил при што се создава имунитет, а не се манифестира специфично заболување. Добро изразена лузна после Бе-Се-Же вакцинацијата или ревакцинацијата зборува за добар имунитет против туберкулоза. Перманентната Бе-Се-Же вакцинација го спречува создавањето на спонтаната инфекција со туберкулозен бацил. Тоа е првата вакцина која детето ја прима непосредно после раѓање. До крајот на првата година од животот вакцинирањето се изведува без туберкулозно тестирање, а по навршената прва до навршената 13 годишна возраст со претходно туберкулинско тестирање.

Ревакцинацијата се врши на сите деца на 7 и 14 годишна возраст доколку истите се MANTOUX негативни на претходно туберкулинско тестирање.

Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза ќе врши контрола и евалуација на извршената Бе-Се-Же имунизација во Република Македонија при што:

- се изготвува ориентационен план за бројот на лицата кои подлежат на Бе-Се-Же имунизација;
- се врши директен увид над извршувањето на Бе-Се-Же имунизацијата.

Вкупно ќе се опфатат околу 2,000 деца со преглед за успешноста на

Бе-Се-Же имунизација во следните градови:

1. Скопје, Карпош, Горче Петров, Сарај и Кондово;
2. Битола, Бистрица, Новаци, Бач, Старавина, Могила, Кукуричани, Цапари и Добрушево (продолжеток од 2001 година),

3. Гостивар, Неготино Полошко, Врапчиште, Ростуша, Маврови Анови, Чеграње, Долна Бањица, Србиново и Вруток,

4. Дебар и Центар Жупа,
5. Демир Хисар и Сопотница,
6. Кичево, Другово, Осломеј, Вранештица и Зајас,
7. Охрид, Белчишта, Косел и Мешешта,
8. Струга, Луково, Велгошти, Лабунисhta, Велешта и Вевчани.

4. Едукација на медицински лица со оспособување кадри за вршење Бе-СЕ-Же имунизација, организирање и примена на единствена техника на Бе-Се-Же имунизација и туберкулинско тестирање, по пат на семинари.

Ќе се одржат четири семинари за медицински персонал, што учествуваат во вршење на имунизација против туберкулоза. На истите ќе им биде поделен сертификат и легитимација за оспособеност за имунизација и ќе се воведат во Регистар на лица оспособени за Бе-Се-Же вакцинација.

5. Пријавување, одјавување и водење евиденција на болните од туберкулоза во диспанзерите, стационарите и микробиолошките лаборатории на општинско и централно ниво, согласно со препораките на СЗО.

Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза на Република Македонија ќе подготви потребни формулари (во договор со Републичкиот завод за здравствена заштита) и ги дистрибуира до соодветни установи во Републиката.

Исто така, Институтот ќе подготви и печати пропаганден материјал за туберкулоза наменет за пациентите и останатото население како и прирачник - водич за туберкулоза наменет за лекарите во примарната здравствена заштита.

6. На дел од лицата кои биле во контакт ќе се извршуваат контролни прегледи: клинички и бактериолошки преглед на спутум (искашлок) на *Mycobacterium tuberculosis* по пат на директна микроскопија (три директни препарати) и културелно (Lowenstein). Планирани се 1000 прегледи на лица кои биле во контакт со туберкулозни болни.

II. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За реализација на превентивните мерките за спречување на туберкулозата содржани во Програмата за 2002 година, потребни се следните средства:

Ред. број	Назив	Износ во денари
1	Трошоци за организација, снимање и обработка при радиофотографски прегледи на 30,000 лица x 280,00 денари	8.400.000,00
2	Материјални трошоци за радиофотографски филмови 75 ролни (70 мм x 30,5м) x 3.600,00 денари	270.000,00
3	Доработка на сомнителни случаи од радиофотографски прегледи 1,20% од вкупно снимените лица (360 лица x 605,00 денари)	217.800,00
4	Контрола на успешноста на Бе Се Же имунизацијата (вакцинација и ревакцинација) 2.000 прегледи x 81,00 денари	162.000,00
5	Заштитни средства (оловни ракавици, кеџели и др.)	200.000,00
6	Материјални трошоци за картони и друг канцелариски материјал	120.000,00
7	Воведување нова медицинска евиденција (формулари)	150.000,00
8	Испитување на контакт и спутум на дел од контакти (1.000 прегледи x 464,00 денари)	464.000,00
9	Пропаганден материјал	100.000,00
10	Специјалистичко-консултативни прегледи за 240 неосигурени лица x 1,260.00 денари	302.400,00
11	За болничко лекување на 140 неосигурени лица (140 x 42 дена x 1,000.00 денари)	5.880.000,00
Вкупно		16.266.200,00

1	Партиципација за специјалистичко-консултативни прегледи на 960 осигурени лица 150,00 денари	144.000,00
2	За партиципација за болничко лекување на 560 осигурени лица x 7,135 денари	3.995.600,00
Вкупно		4.139.600,00

III. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Вкупните средства за реализација на оваа програма ќе се обезбедат од:

1. Буџетот на Републиката за активностите од оваа програма во износ од 16.266.200,00 денари преку Министерството за здравство, врз основа на фактури и извештаи за извршени услуги.

2. Буџетот на Републиката на име партиципација за осигурени лица во вкупен износ од 4,139,600.00 денари се дозначуваат до Фондот за здравствено осигурување на Македонија, согласно член 36 од Законот за здравственото осигурување.

Вкупен износ за реализација на Програмата: 20.405.800,00 денари.

Средствата за здравствените услуги и лековите на осигурените лица намалени за износот на партиципација на осигурените лица се обезбедуваат од Фондот за здравствено осигурување на Македонија, врз основа на договор помеѓу Фондот и здравствените установи.

Програмата ќе се реализира во обем на расположливите средства одобрени од Буџетот за 2002 година.

Оваа програма се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2392/1
28 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

662.

Врз основа на член 32 став 2 точка 9 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на РМ" бр. 38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000, 34/2000 и 96/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

В О В Е Д

Со почетокот на школувањето, бројни фактори од училишната средина се јавуваат како ризични за здравјето на ученикот. Раната детекција на психо-социјалните, развојните и социо-економските ризици треба да претставува приоритет во грижата за училишните деца и младина.

Потребата за скрининг на здравјето на училишните деца и младина произлегува од брзиот психофизички раст и развој на ученикот и адолесцентот, односно следењето и откривањето на сите промени во тој развој.

Класичен метод за скрининг на здравјето на училишните деца и младина се систематските прегледи, кои се вршат организирано во диспанзерите за здравствена заштита на училишните деца и младина, по претходно изготвена Програма. Редовното извршување на планираните систематски прегледи, со целосно опфаќање на содржината на прегледот, овозможува континуиран надзор над здравјето и развојот на ученикот и адолесцентот.

I. ЦЕЛ НА СИСТЕМАТСКИОТ ПРЕГЛЕД

Систематските прегледи на учениците и адолесцентите се вршат со цел да се изврши:

- динамично следење на растот и развојот,
- откривање на вродени и стекнати аномалии и недостатоци,
- корегирање на откриените аномалии и недостатоци,
- откривање на ризик фактори за одредени заболувања,
- превенција на одредени заболувања,
- дијагностицирање на одредени пореметувања и заболувања,
- лекување на утврдените пореметувања и заболувања, и
- откривање на штетни навики.

II. ВОЗРАСТ НА УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ПОДЛЕЖНИ НА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ

Првиот преглед на детето се совпаѓа со неговото поаѓање на училиште, односно со запишувањето на училиште. Овој преглед е од особена важност бидејќи има за цел оценка на способноста и зрелоста на детето за во училиште. Со овој преглед на детето пред запи-

шувањето во училиште се откриваат одредени заболувања, недостатоци или неправилности во психофизичкиот развој, кои со поаѓањето во училиште можат да се влошат или негативно да влијаат на успехот на детето во училишната работа. Овој преглед го врши избраниот лекар на детето.

Првиот систематски преглед се врши на почетокот на школувањето, односно во првото одделение. Во текот на целото школување континуирано се следи здравствената состојба на учениците. Така во тек на основното образование задолжителни систематски прегледи се вршат и во I-во, III-то, V-то и VII-мо одделение. Средношколците се опфатени со систематски прегледи во I-ви и IV-ти клас, а студентите во I-ва година.

Возраста на ученикот е детерминирачки фактор за содржината на систематскиот преглед. Кај помалите ученици поголемо внимание се обрнува на чистотата на телото и облеката, општата ухранетост и развиеност, правилноста во држењето на телото и деформации. Кај повозрасните ученици систематски треба да се следат физичките и психичките промени во пубертетот и адолесценцијата, како и откривање и сузбивање на заболувања и навики, кои штетно влијаат на здравјето (болести на зависност, пушење, неуроа и сл.).

Одделни елементи на физичкиот или психичкиот статус, каде што со оглед на интензивниот развој се очекуваат нагли промени, ќе се следат со целни (насочени) систематски прегледи во пократки временски интервали, зависно од констатираните претходни состојби.

III. СОДРЖИНА НА СИСТЕМАТСКИОТ ПРЕГЛЕД

Систематскиот преглед опфаќа низа медицински постапки со кои се утврдува здравствената состојба, психичкиот и физичкиот развој на ученикот, односно студентот за рано откривање на заболувања или нарушувања како навремено би се презеле потребни мерки за здравствена заштита.

Систематскиот преглед содржи:

1. ОПШТ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД:

- мерење на телесната тежина и висина и обемот на градниот кош,
- оценка на чистотата на телото и облеката,
- преглед на кожата,
- оценка на телесниот раст и општа ухранетост,
- согледување на правилноста на држењето на телото и постоење на деформации (на 'рбетен столб, граден кош, стопала и др.),
- општ лекарски преглед и преглед по системи (кардиоваскуларен, респираторен, дигестивен, нервен, урогенитален систем),
- мерење на пулсот и крвниот притисок,
- испитување на видот, слухот и говорот,
- оценка на психичкиот развој,
- земање на податоци во врска со пубертетот кај двата пола и првата менструација (кај ученички и студентки),
- земање на податоци во врска со сексуалната активност на адолесцентите и употребата на контрацептивни средства,
- откривање на навики и болести на зависност кои штетно влијаат врз здравјето (пушење, консумација на алкохол, употреба на таблети, леаак и дрога),
- упатување на лабораториски преглед (крвна слика и урина), а по потреба и на радиолошки и друг специјалистички преглед,
- прибирање на податоци од наставниците и психолозите за успехот и однесувањето на ученикот и давање на потребни совети,
- контрола на извршените вакцинации и ревакцинации,
- евиденција на констатираната состојба во здравствениот картон,

- кај патолошките наоди се запишува деталниот наод во здравствениот картон со превземање на соодветни мерки за санирање и следење на патолошките состојби,

- контролни прегледи, и
- целни (насочени) прегледи за поедини заболувања.

2. СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД:

- контрола на состојбата на забалото (млечни, трајни заби),
- откривање на кариес (кариес, екстракција, пломба, индекс), и
- деформитети и неправилности во развојот на забите и вилиците.

Стоматолошкиот преглед ќе го врши стоматолог, кој наодот ќе го внесе во специјален картон препорачан од СЗО.

3. ЛАБОРАТОРИСКИ ПРЕГЛЕД:

- хемоглобин во крв,
- албумин и билирубин во урина,

Контролата на понатамошниот развој или стагнација или евентуалното потполно санирање на утврдените патолошки состојби се врши во одредени временски интервали по извршениот систематски преглед.

При систематскиот преглед се врши оценка на психофизичките способности и се дава мислење за подобноста на ученикот за понатамошно школување, односно одредено занимање.

IV. ПРОЦЕНКА НА БРОЈОТ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

Бројот на учениците и студентите кои треба да бидат систематски прегледани во 2002 година е проценет врз основа на бројот на учениците и студентите според податоците добиени од Министерството за образование.

а) Основно образование:

Во 2002 година со систематски прегледи треба да бидат опфатени 125,334 ученици од основните училишта, од кои:

- 29,977 ученици во I одд.
- 31,497 ученици во III одд.
- 31,731 ученици во V одд.
- 32,129 ученици во VII одд.

б) Средно образование:

Во средните училишта во текот на 2002 година, со систематски прегледи ќе бидат опфатени 43,819 ученици и тоа:

- 25,427 ученици во први клас
- 18,392 ученици во четврти клас.

в) Високо образование:

Во 2002 година, со систематски прегледи ќе бидат опфатени 8,917 студенти во прва година.

Според стандардите во примарната здравствена заштита на училишните деца и младина и Номенклатурата на здравствените услуги, Програмата предвидува реализација на систематските прегледи со опфат од 90 до 95% од вкупно планираните.

V. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Систематските прегледи ќе ги извршуваат здравствените установи кои вршат примарна здравствена заштита, односно специјалисти по училишна медицина, односно педијатрија, односно доктори по општа медицина, и стоматолог, определени со договор.

VI. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За реализација на мерките и активностите предвидени со Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти за 2002 година, потребни се следните средства:

Ред. бр.	Назив	Износ во денари
1.	За систематски прегледи на неосигурени лица (од вкупно 178,070 ученици и студенти од кои 20% се неосигурени лица=35,614 x 320.00 денари)	11.396.480,00
2.	За систематски стоматолошки прегледи на неосигурени лица (од вкупно 178,070 ученици и студенти од кои 20% се неосигурени лица=35,614 x 100.00 денари)	3.561.400,00
3.	Лабораториски прегледи на неосигурени лица (од вкупно 178,070 ученици и студенти од кои 20% се неосигурени лица=35,614 x 250.00 денари)	8.903.500,00
	ВКУПНО:	23.861.380,00

VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Вкупните средства за реализација на програмите ќе се обезбедат од :

1. Буџетот на Република Македонија за систематски прегледи на неосигурени ученици и студенти (20% од вкупниот број) во износ од 23.861.380,00 денари.

2. Буџетот на Републиката за партиципација на лабораториски прегледи на 142,456 осигурени ученици и студенти (142,456 x 20.00 денари) во вкупен износ од 2.849.120,00 денари.

Вкупен износ за реализација на Програмата 26.710.500,00 денари.

Надзор над спроведувањето на Програмата врши Министерството за здравство и по потреба поднесува Извештај до Владата на Република Македонија.

Програмата ќе се реализира во обем на расположливите средства одобрени од Буџетот за 2002 година.

Оваа програма ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2393/1
28 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

663.

Врз основа на член 32 став 2 точка 9 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на РМ" бр. 38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за Здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000, 34/2000 и 96/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

В О В Е Д

Крводарителството има нагласено општествено значење и претставува дејност од општ интерес за Републиката. Без потребните количества крв и крвни продукти не е можно да се обезбеди современа квалитетна и рационална здравствена заштита на населението.

Значењето на крводарителството и обезбедувањето на потребните количества на крв и крвни продукти повеќекратно се зголемува во вонредни услови. Високиот степен на развиеност на крводарителството и резервите од крв и крвни продукти ја зголемуваат ефикасноста на здравствената служба и во однос на одбранбената способност на Републиката.

Крводарителството ги развива особините на хуманитарност и солидарност и има воспитно значење кај граѓаните, а особено кај младината. Република Македонија како демократска и социјална држава го обезбедува правото на здравствена заштита на сите свои граѓани. За остварување на ова право во Републиката треба да се обезбедат оптимални количества крв и крвни продукти во секое време и за секој граѓанин кој има потреба од лекување со неа.

Потребите од крв и крвни продукти се обезбедуваат со постојаниот развој на крводарителството. За таа цел, Републиката го утврдува значењето, поставеноста и принципите на крводарителството и ги обезбедува административните, организационите и финансиските услови за развој на оваа дејност.

1. ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВОЈ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО

Дарувањето крв е лично право и хумана обврска на граѓаните што произлегува од правата да се грижат за своето здравје и здравјето на другите.

Тргнувајќи од фактот дека одделни заболувања можат да се лекуваат со крв и крвни продукти неопходно е да се изгради единствен систем на крводарување и од фактот дека само здравиот човек е единствен извор за снабдување на крв.

Оттука произлегува и потребата крводарителството во Републиката да се темели на принципите на доброволност, солидарност и бесплатност. Принципот на доброволност се однесува само на граѓанинот како поединец, бидејќи тој по сопствена волја и без присила се определува согласно со своите хумани чувства и свест за помагање на болните односно повредените.

За определбата за дарување крв е потребен висок степен на мотивираност која може да се обезбеди само со правилна и насочена здравствено-воспитна и мотивациона активност во рамките на едно организирано општество. Единствената награда на граѓанинот кој дарува крв е чувството дека му помогнал или спасил живот на некој сограѓанин. Истовремено, тоа кај дарителот предизвикува и сигурност дека и нему ќе му биде помогнато во случај на потреба.

Крводарителот за дадената крв не добива никаков финансиски надомест. Во исто време, Црвениот крст и трансфузиолошката служба не смеат да остваруваат никаква добивка освен надомест за реалните трошоци.

Со самото дарување на крв крводарителот изразува највисок степен на солидарност со сите оние на кои таа им е потребна без оглед на возраст, пол, раса, боја, национална или верска припадност.

Со придржување кон спомнатите принципи, Република Македонија ги исполнува сите поставени услови од страна на Светската здравствена организација и Меѓународната федерација на друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечина.

2. ПОТРЕБИ ОД КРВ

Минималните годишни потреби од крв и крвни продукти во Република Македонија се одредуваат според критериум од околу 3% од вкупното население. Согласно овој критериум, во тековната 2002 година во Република Македонија се планира обезбедување на 55.000 крводарувања и тоа по распоредот што е изготвен од надлежните учесници во Програмата.

Организирањето и подготовката на крводарителската акција опфаќа:

- планирање на крводарителска акција во одредена средина,
- утврдување на термин за нејзино изведување, во договор со организаторот на акцијата од самата средина,
- редовни контакти и посети во средината во која се планира да се изведе акцијата,

- дистрибуција на информативно-едукативен материјал (брошури, агитки, плакати, летоци), спроведување на анкети и предавања,

- договор со организаторите за обезбедување на соодветен простор и услови за оптимално изведување на акцијата,

- доставување на информативно пропаганден материјал, објавување на акцијата,

- организирање на мотивациски предавања,

- анкетирање и изготвување на списоци на потенцијални дарители на крв,

- учество на волонтери на самата акција за прифаќање на крводарителите,

- евидентирање на крводарителската акција на посебни формулари,

- учество во работата на комисиите за крводарителство на разни нивоа,

- организирање на вонредни акции, особено во случај на недостиг на крв,

- редовно информирање за сите крводарителски акции преку средствата за јавно информирање.

За болните и повредените од внатрешноста кои се лекуваат во Клиничкиот центар - Скопје и за резерви, секоја од општините е должна 30% од планираните количини крв да ја упати во Републичкиот завод за трансфузиологија.

3. НОРМИ, ПРАВА И ОБВРСКИ НА КРВОДАРИТЕЛИТЕ

Согласно принципите на Светската здравствена организација и етичкиот кодекс на Меѓународната федерација на друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечина, како и нашата досегашна регулатива и искуство, се утврдуваат следните норми, права и обврски на крводарителите:

- крводарител во Република Македонија може да биде секој човек, без оглед на пол, раса, боја, национална или верска припадност,

- на потенцијалните дарители не смее да се врши притисок за дарување крв,

- кон крводарителите треба да се негува љубезен и коректен однос,

- крводарителите имаат етичка одговорност кон здравствената служба и примателите на нивната крв по однос на давање реални податоци за прележана болест и моменталната здравствена состојба,

- општествена и морална обврска на секој граѓанин барем еднаш во текот на својот живот да биде крводарител,

- крводарителите треба да бидат здрави граѓани меѓу 18 до 65 годишна возраст,

- бројот на крводарувањата во текот на една година се ограничува на четирипати за мажи и трипати за жени,

- при дарувањето на крвна плазма или крвни клетки - до дваесет пати годишно,

- крв може да се дарува само по претходен лекарски, лабораториски преглед, согласно со претходно утврдени медицински критериуми,

- податоците за крводарителот се третираат како професионална тајна вклучувајќи ги и лабораториските резултати,

- на крводарителите им се гарантира дека нивната крв ќе биде употребена само како лек за болните или повредените без надомест,

- крводарителите имаат право на благодарници и други пишувани признанија,

- крводарителите добиваат симболични подароци со знак на Македонскиот црвен крст или крводарителски белези и пораки,

- крводарителите добиваат крводарителска книшка, а по потреба сертификати од лабораториските резултати без паричен или друг вид на надоместок како потврда за дарување на крв,

- за крводарителите кои дарувале крв над 10 пати со оваа програма се обезбедуваат средства за покривање на трошоците за учеството во вкупните трошоци при користење на здравствени услуги и лекови, освен за лековите издадени на рецепт во примарната здравствена заштита, ортопедските помагала и лекувањето во странство,

- крводарителите имаат право на еден слободен ден од работа согласно прописите за работни односи.

4. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ПРОГРАМАТА

4.1. МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО, во соработка со Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фонд) предлагаат Програма за крводарителство во Република Македонија.

Министерството за здравство и Фондот го следат спроведувањето на програмата и преземаат соодветни мерки за нејзино доследно спроведување.

Министерството за здравство врши надзор над учесниците во спроведувањето на Програмата.

4.2. ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во областа на крводарителството ги врши следните задачи:

- Континуирана здравствено-воспитна и мотивациона работа кај населението;
- Непосредна подготовка на крводарителските акции во сите средини,
- Изготвување на информативно-пропаганден материјал;
- Евиденција на крводарителските акции и изготвување на периодични и годишни извештаи за работа што ги доставува до Владата на Република Македонија преку Министерството за здравство;
- Доделување на признанија на крводарителите.

4.3. РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА И ТРАНСФУЗИОЛОШКИТЕ СЛУЖБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ги вршат следните задачи:

- Планирање на потребите за крв и крвни продукти за населението во Република Македонија,
- Прибирање, контрола, преработка, чување и дистрибуција на крв и крвни продукти,
- Изработка на крвни продукти и нивна дистрибуција,
- Здравствена контрола и евиденција на крводарителите,
- Се грижи за обезбедување на сигурна трансфузија на крв и крвни продукти,
- Ги спроведува утврдените мерки за максимална грижа за здравјето на примателите на крв и продукти,
- Изготвување месечен, периодичен и годишен извештај за реализација на Програмата за крводарителство,
- Учество во здравствено-воспитната, мотивациона и истражувачката работа за унапредување и развој на крводарителството.

5. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМАТА

5.1. ОРГАНИЗИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ КРВОДАРИТЕЛСКИ АКЦИИ

Во рамките на здравствено воспитните пропагандни материјали и мотивациски средства ќе се реализираат следните активности на Црвениот Крст на Македонија

- а) изготвување на здравствено-воспитни и пропагандни материјали

Ред. бр.		Количина	Единечна цена	Износ во денари
1.	Плакат за повик	20,000	12.00	240.000,00
2.	Плакат за 17-ти Март	1,500	15.00	22.500,00
3.	Агитка	20,000	5.00	100.000,00
4.	Евидентни листи за акции	10,000	2.00	20.000,00
5.	Одбележување на Денот на Крводарителството			300.000,00
	Вкупно			682.500,00

б) мотивациски средства

Ред. бр.		Количина	Единечна цена	Износ
1.	Значка за прво дарување	3000	35.00	105.000,00
2.	Значка за 5-то дарување	3000	35.00	105.000,00
3.	Значка за 10-то дарување	2000	35.00	70.000,00
4.	Значка за 25-то дарување	1000	35.00	35.000,00
5.	Плакета за 50-то дарување	200	900.00	180.000,00
6.	Плакета за 75-то дарување	50	900.00	45.000,00
7.	Плакета за 100-то дарување	20	900.00	18.000,00
8.	За општини со исполнет годишен план	24	2000.00	48.000,00
	ВКУПНО:			606.000,00

в) Активности за организирање на крводарителски акции

- Надоместок на трошоци за организирање на крводарителски акции за Општинските организации на Црвен Крст по 100.00 денари за единица крв или во вкупен износ од 55,000 x 100.00 денари

5.500.000,00 денари

5.2. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Активности на Републичкиот завод за трансфузиологија и другите трансфузиолошки служби во Република Македонија:

Ред. бр.		Количина	Единечна цена	Износ во денари
1.	Медицински прашалници при секое дарување	55,000	2	110.000,00
2.	Крводарителски книшки	20,000	2.00	40.000,00
3.	Надоместоци на екипите за крводарување за Републички завод за трансфузиологија	20,000	2,033.00	40.660.000,00
	За другите трансфузиолошки служби во Р.М	35,000	1,947.00	68.145.000,00
	Вкупно			108.955.000,00

Во цената по единица крв точка 5.2. под реден број 3 се пресметани трошоците за:

Кеси за крв, реагенси за HIV, HbSAg, HCV, Sifilis, благодарен оброк, гориво, плати и надоместоци од плати за екипите и други трошоци.

5.3. СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА

Средствата за надомест за партиципација при користење на здравствени услуги на дарители со над десет крводарувања.

За 12,000 крводарители по просечна партиципација за користење на здравствени услуги по крводарител од 3,000.00 денари годишно, со вкупен износ од 36.000.000,00 денари.

6. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Мерките и активностите од оваа програма ќе се финансираат од:

Од Буџетот на Република Македонија за активностите под точките 5.1. во износ од 6.788.500,00 денари преку Министерството за здравство, врз основа на фактури и извештаи за извршени услуги.

Од Буџетот на Република Македонија, во вкупен износ од 36.000.000,00 денари за партиципација на дарители со повеќе од 10 крводарувања се дозначуваат до Фондот за здравствено осигурување на Македонија согласно член 36 од Законот за здравственото осигурување.

Од Фондот за здравствено осигурување на Македонија за мерките и активностите во точка 5.2. од оваа програма во вкупен износ од 108.955.000,00 денари, врз основа на договор помеѓу Фондот и здравствените установи.

Програмата ќе се реализира во обем на расположливи средства одобрени од Буџетот за 2002 година.

Оваа програма ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2394/1
28 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

664.

Врз основа на член 32 став 2 точка 9 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на РМ" бр. 38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000, 34/2000 и 96/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

ВОВЕД

Здравствената дејност на Република Македонија го продолжува континуитетот во спроведувањето на превентивните мерки и активности за унапредување на здравствената состојба и заштитата на мајките и децата во 2002 година.

Во структурата на населението според пол и возраст, учеството на жените во репродуктивен период во однос на вкупното население во Република Македонија е 22,7% (или околу 450.000), додека децата од 0-6 години се застапени со 11,2% (или околу 218.000).*

Поради своите специфичности, биолошкото значење на жените условен од природната улога во репродукцијата на населението и мајчинството, интензивни-

те процеси на растот и развојот кај доенчињата и малите деца, оваа група од населението се карактеризира со многу свои проблеми, потреби и социјално-медицински белези. Овие специфичности бараат ангажирање на големи кадровски и материјални средства за спроведување на низа мерки на здравствена заштита.

Во изминатиот период, во подобрување на здравствената состојба и заштитата на мајките и децата постигнати се значајни резултати. Стапката на смртноста на доенчињата и малите деца е намалена, евидентни се позитивни промени во структурата на причините за смрт и возрастната структура на умрените доенчиња. Значајно е намален бројот на регистрирани заразни заболувања, посебно на оние против кои се врши задолжителна имунизација.

Во примарната здравствена заштита на жени во репродуктивен период достигнат е просек од околу 5.560 жени од 15 до 49 година на 1 гинеколог и околу 650 деца од 0-6 години на 1 лекар во детската заштита. Меѓутоа, податоците од подрачје до подрачје се различни како во однос на достигнатото ниво на здравствена заштита, така и во однос на бројот на жители на лекар.

Со цел да се одржи достигнатото ниво на здравјето на мајките и децата и избегне колапс во основните здравствени услуги во текот на економската транзиција, потребно е да се изнајдат можности за финансирање на активна здравствена заштита на жените и децата со кои ќе се подобри квалитетот, а истовремено ќе се овозможи:

- намалување на смртноста на доенчињата;
- едукација на мајките за основна нега на новороденчето и доенчето;
- рана детекција, евиденција и дијагноза на деца со пречки во развојот;
- едукација на родители со деца со пречки во развојот за грижа и социјализација на децата;
- намалување на перинаталната смртност;
- намалување на морбидитетот од акутни респираторни и дијареални заболувања во детската возраст;
- едукација заради рационализација на антибиотската терапија во детската возраст;
- целосно опфаќање на сите подлежащи деца со имунизација и намалување на инциденцата на вакцинопревентивните заболувања во детската и адолесцентната возраст;
- превенција на болести на зависност и сексуално трансмисиони заболувања кај женската и адолесцентната популација;
- подигање на нивото на информираност на семејствата за здравјето и здравиот начин на живеење;
- едукација на жените во репродуктивен период за сеопфатно користење на расположивите здравствени капацитети за контрацепција и планирање на семејството и рана детекција на малигните заболувања на гениталните органи;
- унапредување на здравствената заштита на жените во текот на бременоста, породувањето и лактацијата и обезбедување на услови за безбедно мајчинство;
- унапредување на интерсекторската соработка со државни и меѓународни институции кои се вклучени во унапредување на здравјето на мајките и децата.

СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО НА ЖЕНИТЕ ВО РЕПРОДУКТИВЕН ПЕРИОД

1. Промоција на планирање на семејството како предуслов за безбедно мајчинство и оптимизација на услови за правилен раст и развој на децата

Фертилната популација од 15-49 возраст без оглед на полот, брачната состојба, степенот на образованието и верската припадност, ќе добива совети за планирање на семејството и рана детекција на малигните заболувања на репродуктивните органи како и превенција на СТБ (сексуално трансмисионите болести).

* Извор на податоци: Статистички годишник на Република Македонија 1999 година.

Извршители се здравствените установи од примарната здравствена заштита и Заводот за здравствена заштита на мајки и деца.

2. Совети за контрацепција

Совети за контрацепција кај жените во репродуктивниот период (15-49 година), со опфат 10 %. Со оваа мерка ќе бидат опфатени најмалку 45,000 жени со просечно две посети по жена, или вкупно 90,000 посети. Посебен акцент ќе се даде на жените во руралните подрачја и адолесцентките.

Извршители се здравствените установи од примарната здравствена заштита.

3. Здравствено-воспитна дејност

Оваа мерка опфаќа запознавање на населението со анатомијата и физиологијата на органите за репродукција, одговорното родителство, мајчинството и можноста за планирање на семејството.

Со оваа мерка се опфаќа популацијата од училишната возраст, адолесцентите и останатите возрасти во репродуктивен период:

- здравствено-воспитни предавања во основните училишта,
- прикажување на филмови со теми од областа на планирање на семејството,
- изготвување, печатење и дистрибуција на здравствено-воспитни средства и научно-истражувачки проекти од планирање на семејството.

Средствата за масовно информирање (радио, ТВ, печат) организираат еднаш неделно емисии со содржини: планирање на семејството, одговорно родителство и хуманизација на односите помеѓу половите.

Извршители се здравствените установи од примарната здравствена заштита, во соработка со Заводот за здравствена заштита на мајки и деца.

4. Заштита на планирана и сакана бременост

- Пренатална здравствена заштита
- секоја бремена жена е должна да изврши 4 пренатални прегледи во советувањето за бременост во временски интервали кои се назначени во мајчината книшка;
- најмалку 1 ЕХО преглед од 16 до 20-та гестациона недела за откривање на морфолошки аномалии на плодот.

- високо ризичните и ризичните бремености се упатуваат во специјализирани центри за понатамошно следење

- испитување на РХ фактор кај сите бремени првотројки и спроведување на имунопрофилактика на сите РХ негативни мајки по раѓање на РХ позитивен плод или после абортус;

- се обезбедува во просек 1,5 патронажни посети по бремена, а кај ризичните бремености и повеќе, особено на бремени помлади од 16 години и постари од 35 години, со неповолни социјални услови за живеење и со пониска здравствена просветеност;

- научно-истражувачка и студиско-аналитичка дејност: изготвување, организација и спроведување на селектирани научно-истражувачки проекти и програми за проблеми кои произлегуваат од значењето на планирањето на семејството и безбедното мајчинство од здравствени аспекти во Република Македонија. Спроведувањето на овие програми ќе биде условено од финансиските можности и ќе треба да се има предвид можното учество во финансирањето и од страна на други заинтересирани институции (СЗО, Светска Банка, УНИЦЕФ, Европска Унија, Совет на Европа и др.).

Извршители: Здравствени установи во Република Македонија.

- Интрапартална заштита

- сите бремени жени со фактори на ризична бременост и породување ќе бидат благовремено упатени за третман и породување во соодветните институции (околу 20% од бремените и родилките);

- стручна помош при раѓање во здравствена установа кај околу 97% од бремените, а во домашни услови со медицинска помош од акушерка околу 3% од раѓањата;

- породилиштата секојдневно даваат на увид податоци на примарната здравствена заштита и патронажната служба за адресата, тежината при раѓањето и здравствената состојба на новородените и ризично родените деца при исписот.

Извршители: сите породилишта во Република Македонија.

- Постпартална заштита

- Во просек 3 патронажни посети по леунка.

Првата посета треба да биде извршена во првата недела по раѓањето. Здравствените установи ќе достават полугодишен и годишен извештај за извршените патронажни посети до Заводот за здравствена заштита на мајки и деца.

- Заводот за здравствена заштита на мајки и деца до Министерството за здравство доставува извештај за цела Република за претходната година најдоцна до март 2002 година.

- Здравствено-воспитна дејност

- работа во мали групи, разговор со бремените и родилките, особено во руралните подрачја каде нивото на хигиенскиот, социјалниот и здравствениот стандард е пониско.

- користење на јавни информативни средства - радио, ТВ и печат во популаризација на безбедно мајчинство.

Извршители: здравствени установи од примарна здравствена заштита и патронажна служба.

СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ

- Здравствената заштита на деца од предучилишна возраст опфаќа:

- Преглед на новородено дете од лекар во домашни услови - по еден преглед во првите седум дена по породувањето на секое новородено.

- Водење регистер за сите живородени деца со отворање на здравствени картони, а за деца родени со ризик се води посебен Регистер во развојните советувањата по пријава од породилиштата и се отвора "Картон за следење на дете родено со ризик" и тимски се следи психофизичкиот развој.

Сомнителните во заостанување на развојот се испраќаат на верификација за попреченоста, соодветно лекување и рехабилитација и понатаму се следат во развојното советувањето. За децата родени со ризик и подоцна откриени оштетувања се врши пријавување и се води републички регистер за деца родени со ризик и деца со пречки во развојот во Заводот за здравствена заштита на мајки и деца.

- Децата кои се со поголем ризик од смрт се распоредуваат по групи (деца на вештачка исхрана, со рахитис, со мала родилна тежина, со родители без завршено основно образование, со лоши станбени и материјални услови во семејството, деца без еден родител, хипотрофични, со хронични пнеумопатии, акутни болни и др.). За овој дел од детската популација со нагласени здравствени и социјални ризици, здравствените служби во соработка со социјалните служби треба да обезбедат поинтензивен надзор во домашни услови преку патронажна служба со цел да се продолжи со надзорот врз состојбата на детето и третман во домашни услови.

- Прегледи и советувања на здраво доенче, во просек по 4 прегледи и просечно годишно по 6 советувања на ризични деца. Прегледите во III, VI и IX месец се систематски прегледи на доенчињата.

При овие прегледи се врши следење на растот преку примена на картограмот "Тежина за висина". Податоците за овие мерења се внесуваат во здравствените картони и во нутритивните карти кои треба секоја мајка задолжително да ги има;

- Сите доенчиња и мали деца до 18 месеци да примаат анти рахитична профилактика.

- Превенција на анемија и кариес во детска возраст.
- Систематски прегледи на децата во втората и четвртата година од животот со задолжително мерење на телесна тежина и висина и проценка на исхранетоста (вкупно околу 57.000), продолжување на антирахитична и антикариозна профилакса.

- Активна имунизација - со целосен опфат на подлечните според календарот за имунизација. Оваа мерка се спроведува според посебна Програма која се носи секоја година.

- Патронажна дејност

- 3 патронажни посети по доенче. За децата со поголем ризик, се обезбедуваат поголем број на посети, како и совети во советувањата за деца.

- Патронажната дејност, без оглед од кој тип на организираност е, посебно внимание обрнува на обуката на мајките за правилна исхрана на доенчињата и малиите деца, личната хигиена и хигиената во домаќинството, правилна примена на лекаства ординирани во детските диспанзери, примена на средства за орална рехидрација во случај на дијареални заболувања, сетови за третман на акутни и респираторни заболувања и др.

АКТИВНОСТИ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА

1. Стручно-методолошка помош во извршувањето на задачите кои произлегуваат од Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца во Република Македонија во 2002 година преку:

- Посети на медицински единици на село и организирање на патронажна служба во општините кои имаат стапка на смртност на доенчињата над просекот за Републиката.

При овие посети ќе се изготвуваат плановите за работа, ќе биде проанализирана целосната превентивна работа, ќе се изврши увид во спроведувањето на превентивните активности како и доктринарните ставови од доменот на превентивната и куративната заштита во согласност со препораките на СЗО, УНИЦЕФ и Конвенцијата на правата на децата.

2. Следење на здравствената состојба и заштитата на мајки и деца преку:

- Следење, обработка и анализа на податоците од виталната и здравствената статистика.

- Следење и анализа на податоците за причината на смрт на умрените доенчиња и од систематските прегледи на деца од 0-6 години.

- Прибирање на податоците и регистрација на децата со пречки во развојот врз основа на пријавите од страна на комисиите за категоризација на деца, оформување регистри по категорија на оштетување.

3. Активности за едукација на здравствениот кадар кој работи во примарната здравствена заштита според стандардите на СЗО/УНИЦЕФ и Стратегијата за здравје преку организација и учество на семинари. Во семинарите ќе бидат вклучени и странски експерти од соодветна област. Континуираната едукација на здравствениот кадар кој работи во примарната здравствена заштита на жени и деца е основен предуслов за инплементирање на современите стандарди на меѓународното здравство во рамките на превентивната здравствена заштита:

- Изготвување, печатење и дистрибуција на здравствено-воспитни материјали за промоција на здрав начин на живот на теми: "Болестите на зависност" и "Правилно телесно држење", за хумани односи меѓу младите, планирање на семејството и контрацепција, за безбедно мајчинство, хигиено-диететски режим и исхрана на трудницата.

4. Изготвување и печатење на унифицирана листа на ризични фактори по која ќе се евидентираат ризично родените деца на цела територија на Републиката, образец за пријавување на ризично родените деца и деца со пречки во развојот, единствена форма на регистар на ризично родени деца и деца со пречки во развојот.

5. Здравствено воспитна дејност - преку предавања во средните училишта со теми: планирање на семејството со контрацепција, физиологија на репродукција, превенција на болести на зависност (дрога, алкохол и пушење), превенција на сексуално трансмисиони заболувања (СИДА) - вкупно 350 предавања и работа во мали групи. При овие предавања се користат аудиовизуелни методи (проекции на видеокасети, слајдови и др.).

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

1. За реализација на програмските активности за заштита на неосигурените мајки и деца за 2002 година, потребни се следните средства:

Ред. бр.	Назив	Износ во денари
1.	Пренатални прегледи 5,000 неосигурени бремени жени (20% од вкупниот број на раѓања) по 4 прегледи = 20,000 прегледи по 600 денари и по еден ЕХО x 350.00	13.750.000,00
2.	Интрапартална заштита а) Неоперативно породување (4,000 x 15.000,00 денари) б) Оперативно породување - царски рез (1,000 x 40.000,00 денари)	60.000.000,00 40.000.000,00
3.	Одредување на крвна група и Rh фактор за мајката и детето 5,000 прегледи x 150.00 денари	750.000,00
4.	Ro-gam (за мајките со негативен Rh фактор 750 жени x 3,800 денари)	2.850.000,00
5.	Патронажни прегледи на леунки и новороденчиња и доенчиња (5,000 по три посети или вкупно 15,000 патронажи x 100.00 денари)	1.500.000,00
6.	Лекарски преглед на новороденчиња родени во домашни услови (750 прегледи x 320.00 денари)	240.000,00
7.	Куративни лекарски преглед до 1 година (5,000 x 6 прегледи x 320.00 денари)	9.600.000,00
9	Лекарски ортопедски преглед со ЕХО на доенчиња по 1 преглед (5,000 прегледи по 500.00 денари)	2.500.000,00
10.	Следење на деца родени со ризик (700 деца по 2 прегледи x 320.00 денари)	448.000,00
12.	Активности на Заводот за здравствена заштита на мајки и деца	3.000.000,00
	Вкупно	134.638.000,00

2. Средства за покривање на партиципација на осигурените мајки и деца до 1 година.

Ред. бр.	Назив	Износ во денари
1.	Интрапартална заштита: а) Неоперативни породувања (16,000 x 1.250,00 денари) б) Оперативни породувања - царски рез (4,000 x 3.700,00 денари)	20.000.000,00 14.800.000,00
2	Специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги на доенчиња до една година 20,000 x 2.000,00 денари просечно.	40.000.000,00
	Вкупно за партиципацијата	74.800.000,00

3. Мерките и активностите предвидени со оваа програма за осигурените лица се финансираат според општите акти на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, врз основа на договор со здравствените установи.

Вкупните средства за реализација на програмите ќе се обезбедат од:

1. Буџетот на Република Македонија во износ од 134.638.000,00 денари за пружање на здравствени услуги на неосигурени мајки и деца до 1 година.

2. Буџетот на Република Македонија во износ од 74.800.000,00 денари на име партиципација на осигурените мајки и деца до 1 година ги дозначува до Фондот за здравствено осигурување на Македонија согласно член 36 од Законот за здравственото осигурување.

Вкупен износ за реализација на Програмата 209.438.000,00 денари.

Програмата ќе се реализира во обем на расположливи средства одобрени од Буџетот за 2002 година.

Оваа програма ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2395/1
28 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

665.

Врз основа на член 32 став 2 точка 9 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на РМ" бр. 38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за Здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000, 34/2000 и 96/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

Задолжителна имунизација се спроведува континуирано и по епидемиолошка индикација.

I. Континуирано се спроведува против: туберкулоза (Tuberculosis), дифтерија (Diphtheria), голема кашлица (Pertussis), тетанус (Tetanus), детска парализа (Poliomyelitis acuta), мали сипаници (Morbilli), заушки (Parotitis), црвенка (Rubeola), за сите лица од определена возраст, според оваа Програма.

II. По епидемиолошка индикација се спроведува против: мали сипаници (Morbilli), туберкулоза (Tuberculosis), беснило (Lyssa), жолта треска (Febris Flava), колера (Cholera), црвен тифус (Typhus abdominalis), тетанус (Tetanus), вирусна жолтица (Hepatitis B) и детска парализа (Poliomyelitis acuta).

Задолжителна имунизација против заразните болести од точките I и II се спроведува согласно Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серопротекција и хемиопротекција против заразните болести и за лицата кои подлежат на таа обврска.

I. КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗАЦИЈА

Имунизација против туберкулоза:

A. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца без тестирање до крајот на првата година од животот.

2) на сите деца од навршена прва година до навршена тринаесетгодишна возраст со претходно тестирање, кои примарно не се вакцинирани, ако не реагираат на туберкулин, или кај кои реакцијата на туберкулин во пречник е помала од 6 мм.

Б. Ревакцинирање се врши:

1) на сите деца во седумгодишна возраст, односно во прво одделение на основното училиште со претходно тестирање

2) на сите младинци од четиринаесетгодишна возраст, односно во завршното одделение на основното училиште со претходно тестирање.

Имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица

A. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца родени од 01.10.2001 година до 30.09.2002 година, на возраст определена со календарот за имунизација.

2) на сите деца до навршена петгодишна возраст, кои дотогаш не се уредно вакцинирани, а не прележале голема кашлица.

Б. Ревакцинирање се врши:

1) на сите деца комплетно вакцинирани во 2001 година против дифтерија, тетанус и голема кашлица, на возраст определена со календарот за имунизација.

2) на сите деца комплетно вакцинирани до петгодишна возраст, ако од вакцинацијата поминало најмалку една година, а не повеќе од две години.

3) на сите деца на четиригодишна возраст, против голема кашлица ако претходно биле вакцинирани и ревакцинирани, според календарот за имунизација со една доза на дифтерија, тетанус и пертусис вакцина.

Имунизација против дифтерија и тетанус

A. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца до петгодишна возраст кои не се вакцинирани, а ја прележале големата кашлица.

2) на сите деца родени од 1988 година наваму, кои не биле уредно вакцинирани против дифтерија и тетанус.

Б. Ревакцинирање се врши:

1) на сите деца на седумгодишна возраст, односно прво одделение на основното училиште и четиринаесетгодишна возраст, односно завршното одделение на основното училиште, кои порано уредно се вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус според календарот за имунизација.

2) на сите деца до четиринаесетгодишна возраст вакцинирани прв пат во 2001 година против дифтерија и тетанус, ако од вакцинирањето поминало една година.

Имунизацијата на деца постари од седумгодишна возраст се врши со посебна Ди-Те вакцина (pro adultis).

Имунизација против тетанус

A. Вакцинирањето се врши:

1. На сите младинци од навршена четиринаесетгодишна возраст до навршена осумнаесетгодишна возраст, кои порано не биле вакцинирани против тетанус.

Б. Ревакцинирање се врши

1) на сите лица на осумнаесетгодишна возраст, односно завршната година на средно образование, кои претходно биле вакцинирани и ревакцинирани против тетанус со вакцина Ди-Те-Пер, односно Ди-Те или Те.

2) на сите младинци на четиринаесетгодишна возраст односно до осумнаесетгодишна возраст кои во 2001 година за првпат биле вакцинирани против тетанус, ако од вакцинирањето поминало една година.

Имунизација против детска парализа

А. Вакцинирање се врши:

- 1) на сите деца родени од 01.10.2001 година до 30.09.2002 година, според календарот за имунизација.
- 2) на сите деца родени од 01.10.1988 година до 20.09.2001 година кои порано не биле вакцинирани.

Б. Ревакцинирање се врши:

- 1) на сите деца комплетно вакцинирани во 2001 година, ако од вакцинирањето поминало една година.
- 2) на сите деца на седумгодишна возраст, односно во првото одделение на основното училиште и на четиринаесетгодишна возраст, односно во завршното одделение на основното училиште.

Имунизација против мали сипаници

А. Вакцинирање се врши:

1. На сите деца од навршени дванаесет месеци до навршена четиринаесетгодишна возраст кои не прележале мали сипаници. По правило вакцинацијата мора да се изврши најдоцна до наполнета осумнаесетмесечна возраст.

Вакцинацијата се врши истовремено со вакцинирањето против заушки и рубеола со давање комбинирана вакцина - против мали сипаници, заушки и рубеола (М.Р.П.).

Б. Ревакцинирање се врши:

1. На сите деца на седумгодишна возраст, односно во првото одделение на основното училиште (во почетокот на учебната година) а најдоцна до крајот на месец октомври, со вакцина М.Р.П.

Имунизација против заушки

А. Вакцинирање се врши:

1. На сите деца од навршена дванаесетмесечна возраст до навршена четиринаесет годишна возраст и тоа со еднократно вакцинирање.

Вакцинирањето се врши по правило истовремено со вакцинирање против мали сипаници и рубеола со давање на комбинирана вакцина (М.Р.П.).

Б. Ревакцинирање се врши:

1. На сите деца на седумгодишна возраст, односно во прво одделение (во почеток на учебната година), а најдоцна до крајот на месец октомври со вакцина М.Р.П.

Имунизација против рубеола

А. Вакцинирање со врши:

1. На сите деца од навршена дванаесетмесечна возраст до навршена четиринаесетгодишна возраст со еднократно вакцинирање.

Вакцинирањето се врши по правило истовремено со вакцинирањето против мали сипаници, заушки и рубеола со давање на комбинирана вакцина - М.Р.П.

Б. Ревакцинирање се врши:

- На сите деца на седумгодишна возраст, односно во прво одделение (во почеток на учебната година), а најдоцна до крајот на месец октомври со вакцина М.Р.П. .

На четиринаесетгодишна возраст на сите деца од женски пол, односно во осмото одделение на основното училиште со вакцина против рубеола.

Имунизација против определените заразни болести со оваа Програма се врши по следниот:

КАЛЕНДАР НА ИМУНИЗАЦИЈА

Возраст на лица што подлежат на имунизација	Болест против која се врши имунизација	Вакцинација Ревакцинација
до 1 година	Туберкулоза (без тестирање)	вакцинирање
4,5 и 6 месеци	Дифтерија,тетанус, пертусис (3 дози)	вакцинирање
4,5 1/2 и 7 месеци	Детска парализа (3 дози тритипна орална вакцина)	вакцинирање
13 месеци	Мали сипаници, заушки и рубеолавакцинирање (една доза на МРП)	
18 месеци	Дифтерија,тетанус, пертусис (1 доза)	I. ревакцинирање
20 месеци	Детска парализа (1 доза)	I. ревакцинирање
4 години	Пертусис (1 доза на дифтерија,тетанус, пертусис)	II. ревакцинирање
7 години (I одд.)	Мали сипаници, рубеола и заушки (1 доза на МРП) Туберкулоза (со тестирање) Детска парализа (1 доза) Дифтерија, тетанус (1 доза)	I. ревакцинирање I. ревакцинирање II. ревакцинирање III. ревакцинирање
14 години (VIII одд.)	Туберкулоза (со тестирање) Рубеола (само женски деца -1 доза) Детска парализа (1 доза) Дифтерија, тетанус (1 доза)	II. ревакцинирање II. ревакцинирање III. ревакцинирање IV. ревакцинирање
18 години*	Тетанус (1 доза)	V. ревакцинирање

* или во завршната година на средното образование

II. ИМУНИЗАЦИЈА ПО ЕПИДЕМИОЛОШКА ИНДИКАЦИЈА

1. На задолжителна имунизација против мали сипаници ако постои епидемиолошка индикација подлежат деца од наполнети шест до дванаесет месеци, со тоа што тие деца треба повторно задолжително да се вакцинираат по наполнета петнаесетмесечна возраст, а најдоцна до наполнета двегодишна возраст.

На имунизација против мали сипаници подлежат и деца од наполнета осумнаесетмесечна возраст до наполнета четиринаесетгодишна возраст што се вакцинирани против мали сипаници, ако за тоа постојат епидемиолошки индикации (заболувања на вакцинираните, или епидемијата на мали сипаници кај деца од таа возраст). Индикации за вакцинација утврдува Министерс-

твото за здравство на предлог од Републичкиот завод за здравствена заштита, ако од претходното вакцинирање против мали сипаници поминало повеќе од една година.

2. На задолжителна имунизација против туберкулоза подлежат лица до дваесетипетгодишна возраст кои се посебно изложени на туберкулозна инфекција (контакти во семејството со заболени од туберкулоза и лица кои почнуваат со работа во здравствени организации што се занимаваат со дијагностика и лекување на туберкулозата или во породилиште и детски предучилишни установи).

3. На задолжителна имунизација против тетанус подлежат и лицата од 14 до 18 годишна возраст, а во случај на повреда - и по тој период, ако дотогаш не се имунизирани против таа болест или не се потполно имунизирани, ако немаат доказ за имунизирањето, или поминало повеќе од 10 години од последната имунизација, односно ревакцинација.

Имунизацијата се врши со давање на две дози вакцина во растојание од еден до три месеци.

На задолжителна имунизација против тетанус подлежат и сите повредени лица кај кои од потполната вакцинација или ревакцинација поминало повеќе од 1, а помалку од 10 години. Овие лица се вакцинираат со една доза вакцина, а серопротексната не се спроведува.

Серопротексната против тетанус е задолжителна за сите повредени лица што не се имунизирани против тетанус, за лица за кои нема докази дека се имунизирани, ако лицето е вакцинирано само со една доза на вакцина во период подолг од три месеци пред денот на повредата и ако од последната имунизација односно ревакцинација изминало повеќе од 10 години.

Серопротексната против тетанус се врши веднаш по утврдувањето на индикацијата со давање на првата доза вакцина против тетанус.

Серопротексната против тетанус се врши така што, на повреденото лице му се дава соодветна доза хуман антитетанусен имуноглобулин или антитетанусен серум.

4. На задолжителна имунизација против беснило подлежат сите лица изложени на инфекција со вирусот на беснило:

1) лице што го каснало или на друг начин го повредило бесно или на беснило сомнително диво или домашно животно;

2) лице што го каснало или на друг начин го ранило бесно или на беснило сомнително животно кое неможе да се подложи на десетдневна ветеринарна контрола;

3) лице што го каснало бесно или на беснило сомнително животно, кое животно во рок од десет дена од повредувањето на лицето, ќе покаже знаци на беснило, ќе пловиса, ќе биде убиено или ќе отскита;

4) лице што можело да се зарази со вирус на беснило преку лигавица или оштетена кожа.

Имунизација против беснило е задолжителна и се врши со интрамускуларно давање на вакцина против беснило произведена од култура на келии со најмалку од 2,5 И.Е. заштита по доза и тоа веднаш по утврдувањето на индикацијата, нулевиот - истиот ден со две дози, а 7-от и 21-от ден со по една доза вакцина.

Истовремено со имунизација против беснило се врши имунизација односно ревакцинација против тетанус, во согласност со прописите.

5) на предекспозициона имунизација против беснило подлежат и лицата што се професионално загрозуени од инфекција со вирус на беснило, како што се: лабораториски работници, ветеринарски хигиеничари, ветеринари, ловочувари, препаратори. Имунизацијата се врши со давање на три дози вакцина и тоа нулевиот, 7-от и 30-от ден. Имунизитетот се одржува со давање на една доза вакцина на секои три години.

6) на лицата што се комплетно предекспозиционо или постекспозиционо имунизирани против беснило, во случај на повторно повредување им се даваат три

доза вакцина против беснило ако од имунизацијата изминало до три години, без серопротексната и тоа нулевиот-истиот ден, 3-от и 7-от ден. Ако изминало повеќе од три години се врши потполна имунизација, при истовремена примена на серопротексната.

Серопротексната против беснило е задолжителна за сите лица изложени на инфекција со вирусот на беснило заклучно со точка 1, 2, 3 и 4. Серопротексната се врши веднаш по утврдувањето на индикацијата со давање на првите две дози вакцина против беснило.

Серопротексната против беснило се врши со давање на повреденото лице 20 И.Е. хуман антирабичен имуноглобулин (HRIG) на 1 кг телесна тежина.

5. На задолжителна имунизација против жолта треска подлежат лица што патуваат во земја во која постои таа болест, или која бара имунизација против таа болест, а се врши со давање на една доза вакцина најдоцна десет дена пред доаѓањето во ендемското подрачје. Имунизацијата повторно се врши по десет години.

6. На задолжителна имунизација против колера подлежат лица што патуваат во земји во кои се бара имунизација против таа болест, а се врши со давање на две дози вакцина во растојание од најмалку осум дена. Имунизацијата повторно се врши по шест месеци.

7. На задолжителна имунизација против црвен тифус подлежат:

1) лица вработени за одржување на комуналната хигиена;

2) лица што живеат во исто домаќинство со бацилоносители на црвен тифус.

3) лица според епидемиолошки индикации што ќе ги утврди надлежниот орган во Републиката.

Имунизација против црвен тифус се врши со давање на две дози вакцина во растојание кое не смее да биде пократко од петнаесет дена, ниту подолго од три месеци.

Ревакцинација на лицата што подлежат на задолжителна имунизација против црвен тифус се врши по истекот на една година од денот на имунизацијата, а се повторува секои три години, се додека тие лица се вработени на определени работи, односно се додека постојат епидемиолошки индикации.

Како посебна контраиндикација за имунизација против црвен тифус се смета бременоста, во текот на целото траење и периодот на лактација, како и возраст до три години и после 60-тата година.

8. На задолжителна имунизација против дифтерија подлежат лица постари од 14 години кои патуваат во подрачја зафатени со епидемија од дифтерија и во високо ризични подрачја и тоа:

1) лица кои не се вакцинирани односно ревакцинирани против ова заболување.

2) лица кои немаат документација за извршена имунизација.

3) лица на кои од имунизацијата односно ревакцинација поминало десет и повеќе години.

Имунизацијата по точка 1 и 2 се врши со две дози вакцина на Di-Te pro adultis, а лицата од точката 3 се имунизират со една доза на Di-Te pro adultis.

Имунизацијата на лицата треба да се изврши најмалку 30 дена пред заминување во подрачја зафатени со епидемија од дифтерија и во високо ризични подрачја.

Ако дифтеријата се појави во епидемиска форма на задолжителна имунизација против дифтерија подлежат и лицата постари од четиринаесет годишна возраст, кои можат да бидат изложени на опасност од зараза. Лицата кои не се вакцинирани односно ревакцинирани и лицата кои немаат документација за извршена имунизација, се вакцинираат со две дози вакцина Di-Te (pro-adultus), а на лицата кај кои од вакцинирањето, односно ревакцинирањето поминало повеќе од 10 години им се дава 1 доза вакцина Di-Te (pro-adultus).

9. Имунизација против хепатитис Б.

Имунизацијата против хепатитис Б се врши со вакцинирање и ревакцинирање со вакцина против хепатитис Б, произведена со метода на генетски инженеринг.

На имунизација против хепатитис Б подлежат:

1. сите лица во здравствените и други организации кои при својата секојдневна работа доаѓаат во непосреден контакт со инфицирани лица и /или со инфективен материјал (крв, екскрети, секрети)

2. новороденчиња од HBsAg позитивни мајки;

3. болни на хемодијализа;

4. полови партнери на HBsAg позитивни лица;

5. штитеници на заводи за ментално ретардирани;

6. интравенски наркомани;

7. хемофиличари.

За вакцинација на новороденчиња и деца помлади од 10 години се дава доза од 10 микрограма/мл вакцина.

За вакцинација на лица постари од 10 години се дава доза од 20 микрограма/мл вакцина.

За вакцинација на пациенти на дијализа се дава двојна доза за соодветната возраст.

Ревакцинација се врши според епидемиолошките индикации, со една доза вакцина.

На серопротекција подлежат новороденчиња на HBsAg позитивни мајки и лица кои имале акцидент со инфективен материјал, веднаш по утврдената индикација, со истовремено отпочнување на вакцинацијата против хепатитис Б.

Серопротекција се врши со интрамускуларно давање на хуман хепатитис Б имуноглобулин - ХБИГ, во доза во 250 ИЕ за новороденчиња, односно 12 ИЕ на еден килограм телесна тежина за возрасни.

10. Имунизација против детска парализа

1) на задолжителна имунизација против детска парализа подлежат лица согласно епидемиолошките индикации.

2) имунизацијата се спроведува со жива орална полио вакцина, освен за лицата за кои постои индикација за давање на мртва полио вакцина.

3) имунизацијата ја спроведуваат соодветните здравствени организации во Републиката.

4) имунизацијата ќе се спроведува во време, возраст и на утврден начин согласно упатството кое ќе го изготви Републички завод за здравствена заштита - Скопје.

III. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За реализација на мерките и активностите предвидени со Програмата за задолжителна имунизација на населението за 2002 година потребни се :

ВАКЦИНИ ЗА КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗАЦИЈА

Табела 1

	Вид на вакцина	Број на дози	Единечна цена	Вкупна вредност
1	DI TE AL	40,000.00	9.10	364,000.00
2	DI TE PRO ADULT	65,000.00	9.03	586,950.00
3	RUBEOLA	30,000.00	69.54	2,086,200.00
4	MRP	90,000.00	172.63	15,536,700.00
5	TUBERKULIN	100,000.00	13.70	1,370,000.00
6	IMOVAX MUMPS	1,000.00	0.00	0.00
7	MORBILI	1,000.00	0.00	0.00
8	BCG	100,000.00	10.95	1,095,000.00

9	TETAVAX	60,000.00	7.87	472,200.00
10	DI TE PER	200,000.00	13.70	2,740,000.00
11	POLIO	200,000.00	12.45	2,490,000.00
12	POLIO IPV	1,000.00		0.00
	VKUPNO			26,741,050.00

ВАКЦИНИ ПО ЕПИДЕМИОЛОШКИ ИНДИКАЦИИ

Табела 2

Бр.	Вид на вакцина	Најголем број на дози	Минимална потребна доза	Единечна цена	Вкупна вредност на минимална потребна доза	Вкупна вредност на максимална доза
1	DI TE AL	40,000	100	9.10	364,000.00	364,000.00
2	DI TE PRO ADULT	65,000	100	9.03	586,950.00	586,950.00
3	RUBEOLA	30,000	100	69.54	2,086,200.00	2,086,200.00
4	MRP	90,000	100	172.63	15,536,700.00	15,536,700.00
5	TUBERKULIN	100,000	100	13.70	1,370,000.00	1,370,000.00
6	IMOVAX MUMPS	1,000	100	0.00	0.00	0.00
7	MORBILI	1,000	100	0.00	0.00	0.00
8	BCG	100,000	100	10.95	1,095,000.00	1,095,000.00
	VKUPNO				26,741,050.00	26,741,050.00

Табела 3

Ред. бр.	Назив	Износ во денари
1а	Здравствени услуги за имунизација за предшколски деца (30,000 деца x 0.95% покривност x 9 прегледи x 320.00 денари)	87,080,000.00
1б	Здравствени услуги за имунизација за школки деца на 7 годишна возраст (30,000 деца x 0.95% покривност x 2 прегледи x 320.00 денари)	18,275,672.00
1в	Здравствени услуги за имунизација за школки деца на 14 годишна возраст (31,368 деца x 0.95% покривност x 2 прегледи x 320.00 денари)	19,069,312.00
1г	Здравствени услуги за имунизација за школки деца на 16 годишна возраст (15,682 школки деца x 0.95% покривност x 1 преглед x 320.00 денари)	4,787,328.00
2	Здравствени услуги за вакцинација по епидемиолошки индикации (11,700 вакцинации x 320.00 денари)	3,744,000.00
3	Материјални трошоци за набавка на вакцини и игли (576,300 x 5 денари)	2,881,500.00
	Вкупно	130,818,012.00

I

V. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Вкупните средства за реализација на оваа програма ќе се обезбедат од:

Буџетот на Републиката за активностите за набавка на вакцини, серуми, здравствени услуги за преглед, имунизација и материјални трошоци на неосигурени лица (20% од 26,741,050.00 + 6,698,431.00 + 130,818,012.00 - 59,384.00) во вкупен износ од 27,639,627.00 денари.

За набавка на вакцини, здравствени услуги за преглед, имунизација и материјални трошоци за точка 1б и 21 од Табела 2, во вкупен износ од 59,384.00 денари ќе ги обезбедат соодветните овластени институции, а трошоците на истите ќе ги надоместува барателот.

Средствата за здравствените услуги и за набавка на вакцини, серуми за осигурените лица се обезбедуваат од Фондот за здравствено осигурување на Македонија, врз основа на договор помеѓу Фондот и здравствените установи.

Здравствените услуги за вакцинации на училишни деца што не се предвидени со оваа програма, покриени се со Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти во Република Македонија.

Програмата ќе се реализира во обем на расположливите средства одобрени од Буџетот за 2002 година.

Оваа програма се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2396/1
28 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

666.

Врз основа на член 32 точка 1 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93 и 55/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, донесува

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

Со Програмата за превентивна здравствена заштита во Република Македонија за 2002 година, утврдени се мерки, задачи и активности што треба да ги реализираат 10 заводи за здравствена заштита и Републичкиот завод за здравствена заштита - Скопје.

Со мерките, задачите и активностите утврдени во оваа програма се обезбедува на сите граѓани на Република Македонија остварување на загарантирани права, утврдени потреби и интереси со Законот за здравствената заштита што имаат карактер на унапредување на здравјето и преземање на мерки и активности за спречување и сузбивање на заболувањата, како и остварување на задачите и активностите на заводите за здравствена заштита утврдени со член 110 од Законот за здравствената заштита.

Со мерките, задачите и активностите утврдени во Програмата за реализација на заводите за здравствена заштита во соработка со Републичкиот завод за здравствена заштита се обезбедува и спроведување на одредбите на поголем број на закони со кои се регулирани прашањата за следење, истражување и проучување на здравствената состојба на населението, причините за појавата и ширењето на заразните и други болести што имаат социјално-медицинско значење, како и влијанието на еколошките фактори врз здравјето, предлагање и преземање на мерки заради заштита и унапредување на здравјето на луѓето.

Во Програмата утврден е видот на задачите и активностите, содржината, обемот и роковите за нивно извршување како и финансиските средства за остварување на Програмата.

Мерките, задачите и активностите ќе ги вршат санитарно-хигиенската, епидемиолошката, лабораториската и социјално-медицинската дејност на заводите за здравствена заштита со седиште во општините: Битола, Кочани, Куманово, Охрид, Прилеп, Струмица, Скопје, Тетово, Велес и Штип. Овие 10 заводи ќе ги вршат задачите и за потребите на населението од новооснованите општини според Законот за територијална поделба на Република Македонија и определување на подрачјата на единиците на локалната самоуправа преку спроведување на санитарно-хигиенската, епидемиолошката, лабораториската и социјално-медицинската дејност.

Републичкиот завод за здравствена заштита ќе ги врши задачите за потребите на населението од Република Македонија освен во цитираните четири дејности и во заштитата на населението од јонизирачки зрачења, како и испитувањето и контролата на лековите.

Поодделно реализацијата на утврдените задачи и активности ќе се врши и тоа:

I. САНИТАРНО-ХИГИЕНСКА ДЕЈНОСТ

Во рамките на санитарно-хигиенската дејност во заводите за здравствена заштита се врши:

Следење, спроведување и предлагање мерки за снабдување на населението со здравствено исправна вода за пиење;

Санитарен надзор над објектите за водоснабдување, над извориштата и нивната околина;

Следење на здравствената исправност на водата за пиење со бактериолошки анализи и со санитарно-хемиски анализи, во обем за основна анализа, периодична, за нови зафати и по хигиено-епидемиолошки индикации;

Следење на отстранувањето на цврстите и течните отпадни материи, вклучувајќи и медицински отпад, надзор над објектите и локациите за отстранување, преработка на крајна диспозиција на отпадните материи;

Следење на хигиенскиот квалитет на површинските и отпадни води од здравствено-еколошки аспект;

Следење на состојбата на загаденост на воздухот од здравствено-еколошки аспект и влијанието врз здравствената состојба на населението;

Следење на бучавата во комуналната средина и влијанието врз здравствената состојба на населението;

Предлагање мерки за заштита на воздухот од загадување;

Санитарно-хигиенски надзор над објектите од јавниот сообраќај како и над предучилишните и училишните објекти, стопански и здравствени објекти;

Следење и проучување на исхраната и ухранетоста на населението;

Следење на здравствената исправност на прехранбените производи со бактериолошка анализа и со основна санитарно-хемиска анализа;

Следење состојбите во објектите за производство и промет на прехранбените производи и во објектите за општествена исхрана;

Следење и проучување на хигиенските услови во работната средина.

а) Заводи за здравствена заштита

Санитарно-хигиенската дејност во заводите за здравствена заштита е должна на секои шест месеци, а по индикација и почесто да доставува до Републичкиот завод за здравствена заштита санитарно-хигиенска процена за територијата што ја покрива со истакнување на актуелните проблеми и потенцијални ризични состојби од здравствен аспект.

1. Следење на состојбата со водоснабдувањето и квалитетот на водата за пиење

Во текот на годината секој завод врши редовни санитарно-хигиенски теренски извидувања на јавните водоснабдителни објекти со оценка за сигурност на објектот и можност за евентуални загадувања и ризик по здравјето на населението. По хигиено-епидемиолошки индикации се вршат санитарно-хигиенски теренски извидувања и на индивидуални водоснабдителни објекти.

Останатите јавни објекти во малото стопанство, крајпатни чешми, споменички чешми, чешми во рекреативни подрачја и др. ќе бидат опфатени најмалку еднаш годишно. Квалитетот на водата се контролира со земање мостри за бактериолошка и физичко-хемиска анализа; бројот на мострите за секој објект ќе биде согласно прописите за хигиенска исправност на водата за пиење.

Обемот на следење на водоснабдувањето на градските и селските населби во Република Македонија е даден во (Табела 1 и 2).

Следење на водоснабдувањето на градските населби во Република Македонија

Табела 1

Заводи за здравствена заштита	Број на Градови	Планиран број на:			
		Теренски извидувања	Мостри на вода	Лабораториски анализи на мострите	
				Физичко-хем.	Микро-биолошка
Битола	4	18	1100	1100	1100
Куманово	2	12	1200	1200	1200
Кочани	6	24	1200	1200	1200
Охрид	2	12	1200	1200	1200
Примат	2	12	1200	1200	1200
Скопје	1	8	1200	1200	1200
Струмица	2	8	800	800	800
Тетово	2	8	1200	1200	1200
Велес	2	8	4000	4000	4000
Штип	2	12	1100	1100	1100
Вкупно:	32	120	23000	23000	23000

Следење на водоснабдувањето на селските населби во Република Македонија

Табела 2

Заводи за здравствена заштита	Број на селски населби	Планиран број на:			
		Теренски извидувања	Мостри на вода	Лабораториски анализи на мострите	
				Физичко-хем.	Микро-биолошка
Битола	200	200	1000	1000	1000
Куманово	180	144	1100	1100	1100
Кочани	104	128	804	804	804
Охрид	147	120	800	800	800
Примат	162	80	1200	1200	1200
Скопје	152	80	800	800	800
Струмица	120	80	780	780	780
Тетово	182	88	1200	1200	1200
Велес	240	312	1600	1600	1600
Штип	146	110	800	800	800
Вкупно:	1790	1552	10312	10312	10312

1.1. Здравствена евиденција на водоснабдителните објекти

Заводите за здравствена заштита водат здравствена евиденција на водоснабдителните објекти по утврдена единствена стручна методологија.

2. Следење на површинските води од здравствено-еколошки аспект

Следењето на квалитетот на површинските води ќе се врши на оние места кои претставуваат здравствен интерес, со цел за преземање мерки и спречување на можните штетни влијанија врз здравствената состојба на населението. Следењето ќе се врши со санитарно-хигиенски увиди на објектите и локалитетите кои се од здравствен интерес, од страна на стручен тим на територијално надлежниот завод за здравствена заштита, во соработка со Републичкиот завод за здравствена заштита по потреба. Основни супстрати на активност се водите кои се користат како изворишта на води за пиење, водите кои се користат за спротно рекреативни цели и водите кои се користат како води за примарно земјоделско производство - води за наводнување на култури кои се консумираат во свежа состојба, како и за култури кои се користат во механички или термички обработена состојба.

Бројот на увиди и на земање на мостри за бактериолошка и физичко-хемиска анализа ќе биде најмалку два пати годишно или вкупно околу 250 објекти и локалитети и најмалку 550 мостри вода за лабораториска анализа. Бројот на увиди и бројот на мостри според актуелни хигиенско-епидемиолошки состојби, може да се зголемува. Обемот на следење на површинските води е даден во табела 3.

Податоците од извршените санитарно-хигиенски теренски извидувања и резултатите од извршените анализи ќе се обработуваат статистички и за утврдените состојба ќе се изготвуваат редовни полугодишни и годишни извештаи.

Следење на површинските води

Табела 3

Заводи за здравствена заштита	Теренски извидувања	Мостри на вода	Планиран број на:	
			Лабораториски анализи на мострите	
			Физичко-хем.	Микро-биолошка
Битола	30	150	150	150
Куманово	16	44	44	44
Кочани	16	32	32	32
Охрид	40	120	120	120
Примат	10	30	30	30
Скопје	20	70	70	70
Струмица	2	12	12	12
Тетово	12	18	18	18
Велес	47	117	117	117
Штип	12	24	24	24
Вкупно:	223	630	630	630

3. Следење на квалитетот на воздухот во населените места и влијанието на загадениот воздух врз здравјето на населението

Остварување на задачата се одвива со испитување на следните видови загадувачки материи и тоа:

- Во заводите за здравствена заштита Скопје и Велес - лебдечки честички (чад) SO₂ - сулфур двооксид, во Скопје и СО - јагленороден монооксид и азотни оксиди, а само во Велес - олово и кадмиум во аероседиментот и воздухот.

- Во сите заводи за здравствена заштита ќе се следи аероседиментот.

Задачата ќе се реализира со стандардни методи на земање примероци атмосферски воздух и стандардни методи за лабораториска дијагноза. Наодите за чад, SO₂, азотни оксиди, олово, кадмиум ќе се презентираат како 24 часовен просек во мг/м³ воздух, јаглен монооксидот како часовен просек во мг/м³ воздух, а аероседиментот како месечен просек во мг/м² површина.

Мерни места за следење на аерозагадувањето се дадени во табела 4.

Следење на квалитетот на воздухот во заводите за здравствена заштита

Табела 4

Заводи за здравствена заштита	Број на мерни места за:				
	Аероседимент	Чад и SO ₂	Азотни оксиди	Олово и Кадмиум	СО
Битола	4	-	-	-	-
Куманово	4	-	-	-	-
Кочани	2	-	-	-	-
Охрид	6	-	-	-	-
Примат	7	-	-	-	-
Скопје	30	3	4	1	4
Струмица	4	-	-	-	-
Тетово	4	-	-	-	-
Велес	6	1	-	8	-
Штип	4	-	-	-	-
Вкупно:	78	10	4	9	8

Бројот на мерни места може да се зголемува според индикации.

За следење на квалитетот на воздухот и влијанието на истиот, врз здравјето на населението, ќе се изготвуваат полугодишни извештаи со оценка на најдените состојби и предлог мерки. Во случаи на акутни состојби на загаденост на воздухот на ниво на аларм од прв, втор или трет степен, од страна на територијално надлежниот завод во најкус рок и по најкус пат ќе се известува Министерството за здравство и Републичкиот завод за здравствена заштита.

4. Следење на здравствената исправност на прехранбени производи

Се следи здравствената исправност на минимум 6.800 прехранбени производи од кои во Заводот за здравствена заштита - Скопје минимум 2000 примероци, Битола 800 примероци, а во останатите заводи за здравствена заштита минимум по 500 примероци. Санитарно-хигиенските услови ќе се следат и со земање на 250 брисеви за секој Завод за здравствена заштита, од работни површини од објектите за производство и промет на прехранбени продукти.

5. Следење на исхраната и ухранетост на населението

Се следи организирана исхрана на предучилишните деца, учениците и работниците во вкупно 67 објекти за општествена исхрана. За одредување на биолошката вредност на исхраната се испитуваат 1.135 оброци. Санитарно-хигиенските услови во објектите се следат преку стручни увиди (вкупно 265) и преку микробиолошки брисеви (вкупно 3.295). (Табела 5)

Следење на исхраната на населението

Табела 5

Завод за здравствена заштита	Број на објекти	Стручни увиди на објекти	Број на испитани оброци	Број на испитани брисеви
Битола	5	24	100	300
Куманово	5	24	100	300
Кочани	5	24	100	300
Охрид	5	24	100	300
Прилеп	5	24	100	300
Скопје	10	40	170	420
Струмица	5	24	100	300
Тетово	5	24	100	300
Велес	5	24	100	300
Штип	5	24	100	300
Вкупно:	67	265	1135	3295

*По индексација на се испитани брисеви на стручни увиди на објектите.

Следењето на ухранетоста опфаќа 6.400 испитаници - предучилишни деца, ученици и работници и тоа во заводите: Битола, Куманово, Кочани, Охрид, Прилеп, Струмица, Тетово, Велес и Штип по 600, а во Заводот Скопје 1000 испитаници.

6. Следење на болничката исхрана

Се следи исхраната на болните во 20 стационарни организации при медицинските центри и при клиниките на Клиничкиот центар во Скопје, како и во Градската општа болница - Скопје. Се следи биолошката вредност на исхраната, се следат санитарно-хигиенските услови во објектите за болничка исхрана со вкупно 84 стручни увиди и со 990 микробиолошки брисеви. (Табела 6)

Следење на болничка исхрана

Табела 6

Завод за здравствена заштита	Број на објекти	Стручни увиди на објекти	Број на испитани оброци	Број на испитани брисеви
Битола	4	16	40	240
Куманово	2	8	40	100
Кочани	1	4	20	50
Охрид	2	8	40	100
Прилеп	1	4	20	50
Скопје	3	12	60	100
Струмица	1	4	20	50
Тетово	1	4	20	50
Велес	2	8	40	100
Штип	1	4	20	50
Вкупно:	20	84	360	1090

7. Училишна хигиена

Во рамките на активностите за унапредување на здравјето на предучилишните и училишните деца ќе се извршат санитарно-хигиенски увиди во објектите и тоа во Велес по 71, Скопје и Битола по 70, а останатите заводи за здравствена заштита по 30.

8. Здравствено-воспитна активност на санитарно-хигиенската дејност

Преку здравствено воспитување ќе бидат опфатени теми и содржини кои се од приоритетно значење за општините од санитарно-хигиенски аспект.

9. Следење на штетната бучава во животната средина

Заводите за здравствена заштита Скопје и Битола ќе вршат проценка на штетното влијание на бучавата во комунална средина над експонираното население.

Во 2002 година на 14 мерни места ќе се реализираат по 50 мерења двапати во годината во Заводот за здравствена заштита - Скопје, како и на 4 мерни места во Заводот за здравствена заштита - Битола. Добиените резултати соодветно ќе се обработуваат и ќе се изготвуваат збирни извештаи со предлог на мерки.

б) Републичкиот завод за здравствена заштита

Секторот по хигиена и заштита на човековата околина при Републичкиот завод за здравствена заштита

- ја координира, стручно контролира и насочува работата на санитарно-хигиенската дејност во заводите за здравствена заштита во Република Македонија;

- изготвува доктринарни ставови во методолошкиот пристап и начинот на евалуација на извршените мерки и активности во санитарно-хигиенската дејност;

- врз основа на спроведени истражувања и добиените податоци од заводите за здравствена заштита, врши мониторинг и дава оценка на влијанието на одредени фактори од здравствено-еколошки аспект;

- ги идентификува приоритетните проблеми и потенцијални ризици состојби по здравјето на ниво на Републиката и го известува Министерството за здравство;

- учествува во имплементација на здравствениот дел на Националниот здравствено-еколошки план (НЗЕАП) на Република Македонија.

1. Следење на радиоактивната контаминација на животната средина

1.1. Радиооекологија

Од областа на радиоактивната контаминација на животната средина, во редовни услови се работи следниот мониторинг - радиоактивна контаминација - α , β , γ имитирачки радиоактивни елементи.

- На воздухот во Скопје и Гевгелија = 738 мостри;
- На дневните атмосферски талози од Скопје = 738 мостри;

- На месечните атмосферски талози од Скопје, Гевгелија и Охрид;

- На почвата од Скопје и Штип = 12 мостри;

- На сточна храна од Маврово, Охрид, Прилеп и Гевгелија = 8 мостри;

- На водата од водоводите во Скопје и Охрид = 48 мостри;

- На водата во Охридското Езеро и реката Вардар = 24 мостри;

- На млекото од млекарниците во Скопје и Штип = 24 мостри;

- На лебот од Скопје и пченицата од Прилеп = 6 мостри;

- На други видови животни намирници произведени од одредени локалитети Тетово, Струмица, Скопје и Прилеп (40 мостри) и намирници од увоз (100 мостри);

- Мерење на радон - 222 во воздух во животната и работна средина.

Во случај на нуклеарен акцидент мониторингот ќе биде проширен и тоа на подрачје на цела Република, согласно наменски изготвена оперативна програма.

1.2. Дозиметрија и проценка на радиациона сигурност

Следењето на степенот на изложеноста на јонизирачките зрачења се врши со:

- а) филм-дозиметриска метода термо луминисцентна дозиметрија (секој месец) во кои ќе се опфатени вкупно околу 1300 експонирани работници

- б) физичка дозиметрија на работните места и просториите (еднаш годишно), при што се врши увид на исправноста во користењето на уредите, постojките и објектите со давање препораки на лице место и со извештаи за отстранување на недостатоците.

Ќе бидат опфатени 300 медицински рендген цевки, 120 стоматолошки рендген апарати, 50 индустриски извори на јонизирачко зрачење.

Во текот на 2002 година продолжува и мерењето на интегралните апсорбирани дози од лицата што се изложени при работа на јонизирачко зрачење преку дозиметрија. Опфатени се околу 1000 лица во Републиката.

Продолжува дозиметриска контрола на 280 радиоактивни громобрани.

Исто така се врши секојдневно мерење на експозиционата доза во Скопје, а во другите места најмалку еднаш годишно.

1.3. Медицински надзор на експонирани работници

Ќе се следи здравствената состојба на 1000 лица професионално експонирани на јонизирачки зрачења и во 2002 година преку здравствени прегледи најмалку еднаш годишно со преземање на неопходните мерки за заштита на здравјето на тие лица.

2. Следење на санитарно-хигиенската состојба во водоснабдувањето и квалитетот на водите за пиење и воспоставување на здравствена евиденција на водоснабдувањето

Во рамките на своите надлежности по однос на стручно-методолошката помош и соработка со заводите за здравствена заштита во Републиката, континуирано се врши надзор секоја година над 10-15 градски водоводи во согласност со претходно изготвена оперативна програма, а според хигиенски и епидемиолошки индикации се врши надзор и над други објекти за водоснабдување, тоа што не е во домен на заводите на здравствена заштита.

На 210 мостри на вода за пиење што претставува 1% од предвидените мостри за испитување ќе се извршат над 1800 лабораториски детерминации на дел од физичко-хемиска анализа, радиоактивност и пестициди, односно анализи кои не се вршат во заводите за здравствена заштита.

Врз основа на надзорот Републичкиот завод за здравствена заштита дава оценка на квалитетот и здравствената исправност на водата за пиење и ја оценува снабденоста на потрошувачите во разни хидролошки состојби во текот на секоја година.

3. Следење на површинските води од здравствен аспект

Следењето на површинските води од здравствен аспект, Републичкиот завод за здравствена заштита го врши во соработка со заводите за здравствена заштита во Република Македонија и тоа оние лабораториски анализи за кои заводите немаат соодветна апаратура и методологија, а по хигиенски и епидемиолошки индикации врши потребни увиди и лабораториски испитувања во соработка и со други институции во Републиката.

4. Програма за евалуација на хигиенскиот квалитет на воздухот и неговите здравствени ефекти

Заводот воведува "мобилна" методологија за следење на хигиенскиот квалитет на воздухот како во комуналната средина така и на поедини извори на загадување по утврдена индикација. Ќе се набават технички комплекти за детекција на базичните загадувачки материји и дел од органските и неоргански функции (по индикации) со нивно поставување во однапред утврдени ризични или контролни зони или технолошки капацитети.

Бројот на примероците воздух ќе биде утврден со посебна оперативна програма, а мерењата ќе бидат синхронизирани со веќе постојните мерења во урбани центри посочени во оваа програма.

5. Стручно-методолошко управување со медицински отпад

Врз основа на постојните законски прописи и меѓународни стручни норми Републичкиот завод за здравствена заштита во соработка со Заводите на здравствена заштита ќе обезбедува стручно-методолошка едукација на медицинскиот персонал за правилно собирање, селектирање и диспозиција на централниот собирен пункт (во кругот на здравствените организации), на цврстиот медицински отпад од здравствени установи во Републиката.

Изготвува стручно-методолошки упатства и едукација за управување со цврстиот медицински отпад од здравствените установи со цел да се обезбеди соодветно собирање, сепарација како и стручна помош за безбедносно транспортирање и диспозиција од овластени стручни организации (делокруг на Министерството за транспорт и врски) на депонии кои одговараат на санитарно-хигиенски норми и услови.

6. Анализа на состојбата на здравствена исправност на прехранбени производи и предмети за општа употреба во Република Македонија

Се изготвува Анализа на состојбата на здравствената исправност на прехранбени производи и предмети за општа употреба, врз основа на податоците од извршените испитувања од овластени организации - заводи за здравствена заштита, Републичкиот завод за здравствена заштита и Ветеринарниот институт - Скопје.

7. Следење на алиментарниот дневен внос на некои хемиски контаминенти

Се утврдува степенот на експозиција на население то на хемиски контаминенти внесени со храната и се врши проценка на здравствен ризик.

Се одредува алиментарниот дневен внос кај одредени популациони групи на пестициди (органохлорни и органофосфорни) и на тешки метали, олово и кадмиум.

Методологијата на следењето и обработката на добиените податоци се врши согласно препораките на СЗО.

8. Испитување на некои ризик-фактори на заболувањата на циркулаторниот систем

Кај одредени популациони групи се врши следење на некои елементи на нутритивен статус - антропометриски и биохемиски, врз основа на кои се утврдува степенот на здравствен ризик за појава на циркулаторни заболувања. Во рамките на антропометриските елементи се испитуваат телесна висина, телесна маса, дебелина на поткожно масно ткиво и се детерминираат индекси на нутритивен статус.

Во рамките на биохемиското испитување е и одредување параметри на липиден статус, вкупен холестерол, LDL и HDL.

II. ЕПИДЕМИОЛОШКА ДЕЈНОСТ

Епидемиолошката дејност во Република Македонија се спроведува врз основа на Законот за здравствена заштита, Законот за заштита на населението од заразни болести, подзаконски акти од оваа област, како и врз основа на програмите кои ги донесува Владата на Република Македонија.

Приоритетни проблеми од епидемиолошката дејност се:

- Високиот морбидитет од ентероколитите кај малите деца, вирусен хепатит А, салмонелозите и други цревни заразни заболувања;

- Останати вирусни хепатити;

- Намалување, односно елиминација и ерадикација на заболувањата против кои се спроведува задолжителна имунизација;

- Ерадикација на детската парализа;
- Елиминација на автохтони морбили;
- Опасност од внесување и ширење на маларија;
- Опасност од внесување и ширење на колера и други тропски и паразитарни заболувања;
- Бруцелоза и други зоонози;
- Природно жаришни инфекции;
- СИДА;
- Интрахоспитални инфекции;
- Грип и други акутни респираторни заболувања.

Епидемиолошката дејност ги спроведува следните мерки и активности:

- Следење, проучување и анализа на епидемиолошката состојба како и решавање на епидемиолошките проблеми поврзани со заразните заболувања на поедини подрачја и на Републиката во целост;
- Собирање, обработка и анализа на пријави за заразни заболувања и извештаи. Изготвување на месечни билтени со епидемиолошки коментар, периодични и годишни извештаи и информации, извештаи и анализи за состојбата и движењето на заразните заболувања и преземените мерки за нивно спречување и сузбивање;
- Изготвување на програми и оперативни планови за спречување и сузбивање на заразните заболувања;
- Изготвување на оперативни планови при појава на зголемен број на заразни заболувања или епидемија, со противепидемски мерки и активности за целата здравствена дејност;
- Профилактика и по епидемиолошки индикации дезинфекција, дезинсекција и дератизација, како и контрола на истата;
- Учествува во изготвување на годишните програми за имунизација и оперативните планови, укажува стручно-методолошка помош, го следи извршувањето и врши евалуација на задолжителната имунизација и изготвува шестмесечни и годишни извештаи.

а) Заводи за здравствена заштита

1. Спречување и сузбивање на заразните заболувања

1.1. Собирање, обработка и анализа на пријавите за заразни заболувања

- секојдневно прибирање, обработување и анализирање на пријавите за заразни болести и нивно евидентирање во книга за евиденција на заразните заболувања. Во текот на годината ќе бидат обработени околу 29.000 индивидуални пријави за заразни болести, како и 1500 групни пријави за заболување - смрт од грип, во зависност од епидемиолошката состојба;

- изготвување на месечни билтени со епидемиолошки коментар, врз основа на пријавите и теренските увиди и истите ќе бидат доставени до Републичкиот завод за здравствена заштита;

- при појава на зголемен број на заболувања или епидемија, изготвуваат оперативен план со противепидемски мерки и активности, учествуваат во нивното реализирање и стручно раководат со здравствената дејност во нивното спроведување;

- за состојбата и преземените мерки доставуваат пријава и одјава за епидемијата, информации и извештаи до Републичкиот завод за здравствена заштита, Министерството за здравство и Државната санитарна и здравствена инспекција;

- изготвуваат годишни табеларни извештаи по пол и возраст на болните и по месец на заболувањето и истите ги доставуваат до Републичкиот завод за здравствена заштита до 31.01.2002 година;

- годишна анализа - извештај со епидемиолошки коментар за заразните заболувања, ќе достават до Републичкиот завод за здравствена заштита до 15.03.2002 година;

- спроведуваат дезинфекција, дезинсекција и дератизација согласно законските прописи по профилактички и епидемиолошки индикации на своето подрачје и на подрачјето на оние општини каде оваа дејност не е развиена.

Во текот на годината заводите за здравствена заштита реализирајќи ги претходно споменатите мерки и активности ќе извршат околу 11.000 анкетирања и 1.900 епидемиолошки извидувања.

1.2. Откривање и проучување на патиштата на ширење на заразните заболувања и преземање на мерки и активности за нивно спречување и сузбивање

- Следење на бацилоносителството врз основа на законските прописи, при што со здравствени прегледи ќе бидат опфатени лицата кои преболеле црвен тифус, паратифус, бациларна дизентерија, салмонелози и лица сомнителни на бацилоносителство. Во текот на годината ќе бидат опфатени со надзор и лабораториско испитување околу 1.800 лица. Заболните и сомнителните од овие заболувања ќе бидат анкетирани при што ќе бидат направени околу 2.000 епидемиолошки анкети;

- При појава на ентероколити во епидемиска форма задолжително ќе се врши лабораториско испитување за идентификација на причинителот;

- Вршат епидемиолошки испитувања, анкетирање и лабораториска дијагностика за секој случај на вирусен хепатит, како и диференцијална дијагноза на типот на вирусниот хепатит за што серолошки ќе бидат испитани околу 3000 материјали;

- За спречување и сузбивање на алиментарните токсоинфекции и салмонелозите, заводите за здравствена заштита, во соработка со Државната санитарна и здравствена инспекција, ќе вршат епидемиолошки увиди во објектите каде се произведува, складира, подготвува и дистрибуира храна. При увидите ќе бидат земани мостри за микробиолошка и хемиска анализа, брисеви од работни површини и од вработениот персонал при што ќе бидат обработени околу 3500 материјали;

- сузбивањето на зоонозите (кју треска, лептоспироза, хеморагични трески, туларемија, беснило и др.) заводите за здравствена заштита ќе го вршат во соработка со ветеринарната дејност;

- согласно Програмата за испитување на појавата, раширеноста, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето во Република Македонија во 2002 година, ќе се преземаат предвидените мерки и активности;

- согласно Програмата за заштита на населението во Република Македонија од синдромот на стекнат недостаток на имунитет - СИДА, ќе се преземаат предвидените мерки и активности.

1.3. Спречување и сузбивање на интрахоспитални инфекции

Заводите за здравствена заштита и медицинските центри, односно здравствените домови, изготвуваат оперативни програми и планови за 2003 година и истите ќе ги достават до Републичкиот завод за здравствена заштита заклучно со 30.09.2002 година.

Активностите и мерките се спроведуваат од страна на Комисијата за спречување и сузбивање на интрахоспиталните инфекции. Заводите за здравствена заштита во соработка со Државниот санитарен и здравствен инспекторат најмалку еднаш месечно ќе вршат епидемиолошки увид во здравствените организации, при што ќе бидат земени 25-50 материјали, а во поголемите здравствени организации и повеќе (брисеви од стерилен материјал, работни површини, стерилност на воз-

дух и др.) и истите ќе бидат обработени во нивните микробиолошки лаборатории, при што ќе се врши идентификација на изолираните причинители од земните материјали;

За најдената состојба, предложените и преземените мерки и активности ќе бидат изготвувани месечни и годишни извештаи со епидемиолошки коментар, и истите ќе се доставуваат до Републичкиот завод за здравствена заштита, Државниот санитарен и здравствен инспекторат и здравствените организации каде се направени увидите. Годишниот извештај до Републичкиот завод за здравствена заштита се доставува најдоцна до 20.02.2003 година.

1.4. Организација, контрола и евалуација на вакцинацијата

- учествуваат во изготвување на годишните и оперативни планови за спроведување на задолжителна вакцинација, го следат извршувањето и укажуваат стручно-методолошка помош;

- изготвуваат шестмесечни и годишни извештаи за опфатот со поедини вакцини со коментар. Извештаите ги доставуваат до Републичкиот завод за здравствена заштита во рок од 15 дена, по завршувањето на извештајниот период;

- за реализација на оваа активност епидемиологот од заводите, најмалку 2 пати годишно, ќе изврши теренски увид во сите пунктови за спроведување на вакцинацијата и за најдената состојба при увидот, ќе достави пишуван документ до раководителот на здравствената организација, која е задолжена за спроведување на задолжителната вакцинација, до Републичкиот завод за здравствена заштита и Државната здравствена и санитарна инспекција

- вршат вакцинација по епидемиолошки индикации на определени групи или поедини лица против тифус, тетанус, грип, менингококен менингит, колера, Хепатит Б, а по потреба и против други заразни заболувања;

- контрола на имунолошкиот статус, со серолошки испитувања на подрачјето на секој завод, ќе биде направена на 60 лица со испитување на парни серуми за морбили и полио;

- на сите заболени од заболувањата против кои се спроведува задолжителна вакцинација, ќе се направи епидемиолошка анкета и увид за вакциналниот статус во картотеката за вакцинација како и микробиолошко испитување. Ќе бидат направени околу 2.000 епидемиолошки анкети и 500 серолошки анализи.

1.5. Мерки и активности за ерадикација на детската парализа

- вршат активен надзор над детската парализа и акутна флекцидна парализа во детските, инфективните, невролошките и одделенијата за рехабилитација, при што еднаш неделно ги проверуваат книгите за прием, испис и амбулантните дневници, за што водат уредна документација. Заводот за здравствена заштита - Скопје врши активен надзор во наведените одделенија при Центарот на воено здравствените организации, Заводот за рехабилитација - Скопје и Центарот за рехабилитација - Катланово. По истекот на седумдневниот период (понеделник - недела) доставуваат "Неделен извештај за активен надзор на АФП" до Републичкиот завод за здравствена заштита.

При случај на АФП епидемиологот од заводот, односно епидемиологот од организационата единица на заводот, должен е да направи теренско епидемиолошко извидување, да го провери вакциналниот статус на заболениот и контактите, како и опфатот со вакцина против детска парализа на подрачјето од каде е заболениот. За најдената состојба веднаш го известува РЗЗЗ. Од блиските контактите, децата помали од 10 години, се зема фекал за вирусолошко испитување и доставува до РЗЗЗ.

1.6. Продолжување на мерки и активности за превенција и контрола на морбилите како и елиминација на автохтоните морбили во Република Македонија

Со продолжување на досегашните контроли и противоепидемски мерки створени се услови за отпочнување на процесот за елиминација на автохтоните морбили во Република Македонија. За таа цел заводите за здравствена заштита во текот на 2002 година во соработка со здравствените организации посебно ќе се ангажираат во:

- надзорот на спроведувањето на задолжителната имунизација односно опфат над 90% на лицата кои подлежат на вакцинација против морбили;

- при појава на секој случај на морбили, зголемен број или епидемија, во соработка со здравствената организација на својата територија и Републичкиот завод за здравствена заштита ќе ги преземаат потребните мерки и активности за соодветна лабораториска дијагностика утврдување на вакциналниот статус на секој заболел и опфатот со имунизација на територијата каде е регистрирано заболувањето;

- спроведување вонредна или дополнителна имунизација на предлог на Републички завод за здравствена заштита, со одлука на Министерството за здравство на одредена територија или одредени ризични групи,

- спроведување на други мерки и активности согласно препораките на СЗО и законските прописи, во соработка со Републички завод за здравствена заштита.

2. Мерки и активности за спречување на тропски, карантински и паразитарни заболувања

Под здравствен надзор ќе бидат ставени околу 2000 лица - повратници од земји во кои се регистрираат овие заболувања во ендемска или епидемиска форма. Секој сомнителен случај за дефинитивна лабораториско-микробиолошка дијагноза се испраќа до Републички завод за здравствена заштита.

3. Здравствено-воспитна и едукативна дејност

Во врска со спречувањето и сузбивањето на заразните болести, епидемиолошката дејност врши здравствено-воспитна активност преку изготвување на соодветни предавања и печатен материјал во работни организации, училишта, месни заедници, како и преку средствата за јавно информирање.

Епидемиолошката, во соработка со социјално-медицинската дејност врз основа на здравствено-статистичките податоци го следат проучуваат и анализираат движењето на незаразните заболувања од посебен интерес (кардиоваскуларни, дијабет, малигни заболувања, повреди, професионални заболувања и апсентизам).

б) Републички завод за здравствена заштита

Секторот за епидемиологија и микробиологија во текот на 2002 година ќе ги извршува следните задачи и активности:

1. Спречување и сузбивање на заразните заболувања во Република Македонија

1.1. Собирање, обработка и анализа на пријавите за заразни заболувања

- Се реализира преку секојдневно собирање, обработување и анализирање на пријавите за заразни заболувања од целата Република. Ќе бидат обработени околу 28.000 индивидуални пријави за заразни заболувања и 1500 збирни пријави за заболување - Смрт од грип, во зависност од епидемиолошката состојба. Ќе бидат изготвени 48 табеларни седмодневни извештаи за дви-

жењето на заразните заболувања по општини и 12 месечни билтени со епидемиолошки коментар. Истите ќе бидат доставени до Министерството за здравство, заводите за здравствена заштита, Државен санитарен и здравствен инспекторат, Центарот за воено-здравствени установи - Завод за превентивно медицинска заштита, Клиниката за заразни болести и фебрилни состојби, Институт за епидемиологија, биостатистика и медицинска информатика, националниот координатор за заразни заболувања и др.;

- При појава на зголемен број на заболени или епидемија, до Министерството за здравство и Државен санитарен и здравствен инспекторат ќе бидат доставени и посебни информации и извештаи. Во информациите ќе биде прикажана состојбата и предложените и преземените мерки;

- Годишните табеларни извештаи по заводи и организациони единици, по пол, возраст на заболени и месец на јавувањето, ќе бидат изготвени до 15.03.2003 година и доставени до Министерството за здравство, Државен санитарен и здравствен инспекторат, Фондот за здравствено осигурување, ЦВЗУ - Завод за превентивна медицинска заштита, Клиника за заразни болести и фебрилни состојби, Институт за епидемиологија и Националниот координатор за заразни болести.

- Во текот на годината Секторот ќе врши контрола и ќе укажува стручно-методолошка помош во однос на пријавувањето и евиденцијата на заразните заболувања, ќе дава појаснувања по писмен или усмен пат, ќе врши теренски увиди и др. Ќе бидат посетени сите заводи за здравствена заштита и нивните организациони единици, односно ќе бидат направени 40-45 посети. За констатираните пропусти ќе бидат изготвени информации со предлог мерки за отстранување на истите, кои ќе се доставуваат до здравствената организација, Министерството за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат;

- Врз основа на годишните извештаи, информации на заводите и теренските епидемиолошките увиди ќе биде изготвен извештај - анализа за движењето на акутните заразни заболувања во 2002 година до 31.05.2003 година;

- Ќе биде изготвена предлог Програма за превентивна здравствена заштита во Република Македонија за 2003 година (епидемиолошко-микробиолошки дел) и истата ќе се достави до Министерството за здравство на Република Македонија до 31.10.2002 година.

1.2. Откривање и проучување на патиштата на ширењето на заразните заболувања и контрола на мерките за нивно спречување и сузбивање

За оваа цел Секторот ќе спроведува одредени програмски мерки и активности:

- Програма за испитување на појавата, раширеноста, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата во Република Македонија;

- Програма за заштита на населението во Република Македонија од синдромот на стекнат недостаток на имунитет - СИДА.

Епидемиолошки проучувања и преземање мерки при појава на поедини случаи на заболувања против кои се спроведува задолжителна имунизација, беснило, бруцелоза, хеморагична треска, туларемија, дифтерија, СИДА, тетанус, како и при појава на зголемен број или епидемии на црвен тифус, паратифуси, салмонелози, вирусни хепатити, менингити, грип, и друго.

Ќе бидат направени 35-40 теренски епидемиолошки увиди, а за најдената состојба и преземените мерки ќе бидат изготвени записници, информации со епидемиолошки коментар и доставени до Министерството за здравство и до Државен санитарен и здравствен инспекторат.

1.3. Спречување и сузбивање на интрахоспитални инфекции.

Републичкиот завод за здравствена заштита најмалку еднаш годишно ќе изврши теренска контрола и епидемиолошки увид во заводите и нивните организациони единици во врска со спроведувањето на Програмата и ќе укажува стручно-методолошка помош.

За најдената состојба ќе бидат изготвени извештаи и доставени до Министерството за здравство, Државен санитарен и здравствен инспекторат и здравствената организација каде е направен увидот.

Годишен извештај - анализа за спроведувањето на оваа Програма до Министерството за здравство, Државен санитарен и здравствен инспекторат и Фондот за здравствено осигурување ќе биде доставен до 31.03.2003 година.

1.4. Организација, контрола и евалуација на вакцинацијата

Следење на реализацијата на Програмата за спроведување на задолжителната имунизација на населението против определени заразни болести во 2002 година ќе се врши преку: контрола на спроведувањето на општинските програми и укажување стручно-методолошка помош во соработка со Заводот за здравствена заштита на мајки и деца и Институт за градни болести и туберкулоза на Република Македонија.

За најдената состојба ќе се изготвуваат информации и ќе бидат доставувани до Министерството за здравство, Државен санитарен и здравствен инспекторат и раководителите на здравствените организации задолжени за спроведување на имунизација. Задачата ќе биде реализирана преку теренски увиди, најмалку еднаш во годината, во сите заводи и нивните организациони единици, пунктовите на здравствените организации кои спроведуваат вакцинација, при што ќе бидат направени 40-50 посети.

При теренските увиди посебно внимание ќе биде обратено на:

- Опфатот на лицата кои подлежат на имунизација, одржувањето на студениот синџир и др;

- Контрола на теренот за доставените податоци за новородените, умрените, доселените и одселени деца до 18-годишна возраст, од службите задолжени со прописи за спроведување на оваа обврска;

- За оценка на вакциналниот статус покрај теренските увиди во евиденцијата, ќе бидат испитани по 30 парни серуми за сероконверзија на сите видови вакцина, односно 600 серуми.

Врз основа на теренските увиди, шестмесечните и годишните извештаи од теренот, Секторот до 28.02.2003 година, ќе изготви Годишен извештај за извршената имунизација за 2002 година, по општини и Републиката, со процент на опфатот одделно за секоја вакцина со епидемиолошки коментар.

Секторот ќе изготви Предлог - Програма за спроведување на задолжителна имунизација на населението во Република Македонија против определени заразни болести во 2003 година и ќе ја достави до Министерството за здравство до 31.10.2002 година.

1.5. Мерки и активности за ерадикација на детска парализа

Секторот ќе врши надзор над полиомиелитот и АФП, преку прибирање и обработка на "неделните извештаи за активен надзор на АФП и теренските увиди. По обработка на истите до Министерството за здравство ќе доставува "Формулар за неделно пријавување на случаи на полио и акутна флакцидна парализа".

По добивање на итна пријава за АФП веднаш ќе биде направена епидемиолошка анкета, проверен вакциналниот статус, земен материјал за вирусолошко ис-

питување од заболениот и контактите, кој ќе биде испратен во Референс лабораторијата на СЗО во Софија за поставување на дијагноза.

Доколку биде регистриран случај на АФП, ќе се изврши контрола на опфатот со вакцинацијата против детска парализа на подрачјето каде е регистрирано заболувањето и во зависност од најдената состојба ќе биде предложена дополнителна или вонредна имунизација, како и други мерки.

1.6. Продолжување на мерки и активности за превенција и контрола на морбили како и елиминација на автохтоните морбили

Секторот ќе врши контрола, ќе предлага и презема мерки и активности за спречување и сузбивање на морбилите на територија на Република Македонија. Во текот на годината, во соработка со здравствените организации и заводите за здравствена заштита ќе бидат одржани 5 регионални семинари на кои здравствените работници ќе се запознаат со состојбата со ова заболување кај нас и во светот како и со препораките и програмите на СЗО и можностите за елиминација на автохтони и идентификувани на импортирани случаи на морбили.

Во текот на месец октомври 2002 година ќе биде доставена до Министерство за здравство посебна среднорочна Предлог на Нацрт програма за контрола, превенција на епидемии од морбили и елиминација на автохтони морбили за периодот 2003-2007 година како и посебна Годишна оперативна програма за 2003 година.

2. Спроведување на мерки за спречување на внесување и сузбивање на тропски, карантински и паразитарни заболувања во Република Македонија

2.1. Спроведување на мерки за спречување на внесување и сузбивање на колера

2.1.1. Епидемиолошки дел

- Следење на движењето на колерата во светот, а посебно во земјите со кои нашата земја одржува тесни економски, културни и други врски;

- Стручно-методолошка помош на здравствените работници, организации и штабовите за борба против карантински заболувања;

- Проучување на сите фактори кои можат да делуваат на појавата и ширењето на колерата;

- Епидемиолошко испитување и извидување на евентуално загрозените подрачја на Републиката;

- Организација на испитување на контактите и суспектните лица на колера;

- Предлог мерки за отстранување на условите и состојбите кои условуваат појава и ширење на колера.

2.1.2. Микробиолошки дел

По епидемиолошки индикации ќе се вршат испитувања на дијареални заболувања, како и отпадните води за што од теренот ќе бидат земани примероци за лабораториско испитување;

Лабораторијата за испитување на колера при Одделението за бактериологија постојано е во приправност за дијагностика на колера за целата Република.

2.1.3. Одржување на резултатите постигнати со ерадикација на маларијата во Република Македонија

Во нашата Република постојат можности за внесување и ширење на маларијата од земји во кои таа се одржува ендемски. Повремено се регистрираат поединечни импортирани случаи, но поради преземените мерки спречено е нејзино понатамошно ширење во Републиката.

Секторот ќе ја следи епидемиолошката состојба во врска со маларијата во другите земји во Светот, посебно каде е таа ендемска и ќе го известува Министерството за здравство.

Секторот врши контрола на спроведување на мерките, кои ги спроведуваат заводите за здравствена заштита и укажува стручно-методолошка помош.

Во референтната лабораторија на Републичкиот завод за здравствена заштита за оценка на квалитетот на микроскопската дијагностика се контролираат позитивните материјали (препарати) и 10% од прегледаните негативни препарати од теренот.

Во случај на појава на заболување од маларија ќе бидат преземени мерки предвидени со Закон.

Ќе бидат одржани два семинари со раководителите и епидемиолозите на заводите, во врска со преземање на мерки за спречување на внесување и ширење на маларија.

Годишен извештај ќе биде изготвен до 31.04.2003 година, а за секој евентуално регистриран случај на заболување, ќе биде направена епидемиолошка анкета од епидемиолог и по писмен пат ќе биде известено Министерството за здравство и Државниот санитарен и здравствен инспекторат.

3. Следење на грипот и други вирусни респираторни заболувања

Секторот ќе го следи движењето на грипот и ќе врши испитување на истиот, како и на други актуни вирусни респираторни заболувања во Република Македонија.

Во текот на годината ќе се вршат епидемиолошки, вирусолошки и бактериолошки испитувања, при појава на зголемен број или епидемиска форма на заболувања слични на грип.

При појава на зголемен број или епидемија на грип Заводот ќе прибира обработува и анализира групни пријави за заболување - смрт од грип, поединечни информации, ќе врши теренски увиди и за состојбата и преземените мерки ќе изготвува информации.

Со овие испитувања ќе бидат ставени под епидемиолошки надзор 5 општини, со што ќе се обезбеди следењето и проучувањето на респираторните заболувања.

Секторот преку неделните билтени на СЗО редовно ќе ја следи епидемиолошката состојба на грипот во светот и соседните држави. За состојбата редовно ќе информира и ќе предлага и презема соодветни мерки и активности.

4. Испитување на причинителите на серозните менингити

Ќе бидат земени 100 парни серуми од заболени лица во Републиката, на кои ќе се вршат вирусолошки испитувања на следните вируси: influenza "A" i "B" адепно вируси, herpes simplex, herpes zoster, coxsackie, ЕСНО и полио.

5. Спречување на внесување и ширење на тропски, заразни и паразитарни болести.

Испитувањата ќе се вршат на следните паразити:

- *entamoeba histolytica* и други цревни паразити - фецес;

- *ancylostoma duodenale* и други хелминти - фецес;

- *filariasis* - размаски од густа капка од периферна крв;

- *onchocerciasis*

- *schistosoma* - haemotobium;

- *diphylobothrium latum*.

Ќе бидат извршени анализи на 250 лица, при што ќе бидат направени околу 900 анализи.

Во 2002 година ќе се следи движењето и состојбата на заболувањата со тропски паразити во светот, а особено во земјите со кои нашата земја има интензивни трговски, туристички и др. врски.

Во текот на годината ќе се одржат 4 регионални семинари за епидемиологи и други доктори по медицина кои работат на оваа проблематика.

ОБЕМ НА РАБОТА ПО ПОЕДИНИ ПРОГРАМСКИ ЗАДАЧИ НА ЕПИДЕМИОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ

ЗАВОДИ	Бр. на пријави за заразни болести, без групен пријем за грип	Епидемиолошки анкети	Епидемиол. надгледување	Контрола на календ.	Медицински итале. контрола (жени и мажи)
Битола	2500	1100	200	200	700
Куманово	3000	1100	200	170	600
Кочани	2900	700	280	25	450
Скопје	1200	600	80	120	500
Гевгели	2100	600	120	120	500
Струмица	1000	700	70	100	400
Тетово	2800	1000	135	150	500
Велес	2900	600	250	300	600
Штип	1400	600	100	100	500
Скопје	6000	1800	400	300	800
ВКУПНО	28700	9200	1885	1585	5550

III. МИКРОБИОЛОШКА-ЛАБОРАТОРИСКА ДЕЈНОСТ

Заводи за здравствена заштита и Републички завод за здравствена заштита

Заводите во оваа дејност ги спроведуваат задачите:

- Откривање на изворите на заразата, клиноносители и патиштата на пренесување;
- Ретроспективни испитувања преку серолошко - лабораториски анализи;
- Контрола на преземените мерки (дезинфекција, стерилизација, имунизација, осетливост на популацијата, ефекти од лекувањето и др.);
- Микробиолошка контрола во здравствени организации (операциони сали, сала за реанимација и други простории, инструменти, работни површини, материјали и друго);

IV. СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ

Врз основа на Законот за здравствена заштита, програмите за статистички истражувања од интерес за Републиката, Законот за евиденциите од областа на здравството и други прописи, социјално-медицинската дејност ја следи здравствената состојба на населението, системот и организацијата на здравствената заштита, планира, програмира, прибира, обработува, анализира и евалуира податоци од здравствена статистика, учествува во изготвување и спроведување на посебни програми од здравствената дејност и предлага мерки за решавање на здравствените потреби на населението, утврдува приоритети за задоволување на потребите и подобрување на здравствената состојба на населението.

а) Заводи за здравствена заштита

1. Организација, планирање и здравствено-воспитна дејност

Во текот на годината социјално-медицинската дејност во заводите за здравствена заштита во Републиката ги изготвува и доставува до Министерството за здравство, Републичкиот завод за здравствена заштита и други надлежни и заинтересирани установи и организации следните програми, извештаи и информации:

- Извештај за спроведување на Програмата за превентивната здравствена заштита во 2001 година;

Рок на изготвување: март 2002 година

- Извештај за спроведување на Програмата за здравствено воспитување во 2001 година;

Рок на изготвување: март 2002 година

- Анализа за здравствената состојба и здравствената заштита на населението за 2001 година за подрачјето што го покрива Заводот;

Рок на изготвување: април 2002 година

- Извештај за екипираност со стручен кадар според дејностите во здравствените организации, според Законот за територијална поделба на општините и определување на подрачјата на единиците за локална самоуправа (Сл.весник на Р.Македонија бр.49/96 и 56/96) во 2001 година

Рок на изготвување: април 2002 година

- Информација за состојбите со болестите на зависност и алкохолизам за период 1997-2001 година на подрачјето што го покрива Заводот за здравствена заштита;

Рок на изготвување: април 2002 година

- Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за подрачјето што го покрива заводот за здравствена заштита за 1998-2001 година

Рок на изготвување: мај 2002 година

- Информација за искористеноста на болничките капацитети во здравствените организации за подрачјето што го покрива Заводот за здравствена заштита за 2001 година

Рок на изготвување: мај 2002 година

- Информација за состојбите во приватното здравство на подрачјето што го покрива заводот за здравствена заштита;

Рок на изготвување: јуни 2002 година

- Информација за состојбите и проблемите со хроничната бубрежна инсуфициенција на подрачјето што го покрива Заводот;

Рок на изготвување: јуни 2002 година

- Извештај за остварувањето на Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти во 2001 година;

Рок на изготвување: септември 2002 година

- Програма за систематски прегледи на ученици и студенти за 2003 година;

Рок на изготвување: септември 2002 година

- Програма за здравствено воспитување во 2003 година;

Рок на изготвување: септември 2002 година

- Предлог-Програма за превентивната здравствена заштита за подрачјето на заводот за здравствена заштита за 2003 година;

Рок на изготвување: септември 2002 година

2. Здравствена статистика и информатика

Во заводите за здравствена заштита согласно законските основи се извршуваат следните активности од здравствено-статистичката дејност:

- Прибирање, обработка и анализа на збирните податоците за извршената работа во здравствените установи, податоците за здравствената состојба на населението и податоците за стручниот кадар според здравствените дејности по единствена утврдена методологија;

- Прибирање, обработка и анализа на индивидуални извештаи;

Преглед на индивидуални и збирни извештаи кои се прибираат во заводите за здравствена заштита

Земство за здравствена заштита	Извештаи за сите пациенти	Појави на болестите	Пријави за абортус	Пријави за неоплазма на работ	Пријави за неоплазма заболување	Збирни извештаи
Битолска	17550	2190	300	550	500	3124
Велес	18000	1900	1000	700	2130	4188
Куманово	1100	2800	1080	30	3515	4071
Кочани	8320	1300	400	30	550	213
Охрид	22000	2300	700	0	1400	213
Праван	9000	1480	700	350	700	3742
Струмица	5000	1700	800	0	500	84
Скопје	85000	7450	2800	0	1300	9237
Тетово	16077	3853	1710	195	428	1133
Штип	13000	1500	300	240	500	171
Вкупно	87947	38113	9420	2356	10621	38418

- Прибирање на пријави за незаразни заболувања и водење евиденција за нив,

- Давање стручно-методолошка помош на здравствените организации во водењето на медицинската документација, евиденција и изготвување на статистички извештаи.

- Изготвување на публикација за амбулантно-поликлинички морбидитет и публикација за болнички морбидитет (март 2002 година).

- Здравствени индикатори „Здравје за сите“, за подрачјата на заводите за здравствена заштита (јуни 2002 година).

1. Здравствено-воспитна дејност

Во рамките на службите за социјална медицина во заводите за здравствена заштита, се планираат, програмираат, извршуваат и евалуираат активности од здравствено-воспитната дејност со населението на подрачјето на Заводот. Во оваа смисла, се изготвуваат годишни програми и извештаи, повремени информации и анализи за спроведените здравствено-воспитни активности во одредени периоди, но исто така се пружа стручно-методолошка помош за здравствените организации на подрачјето, се координираат активности со повеќе владини и невладини организации, се одржуваат предавања, трибини, семинари и други форми на здравствено-промотивна активност.

б) Републички завод за здравствена заштита

1. Статистички истражувања од областа на здравството

Во 2002 година ќе продолжи спроведувањето на статистичките истражувања од областа на здравството. Ќе се прибираат и обработуваат извештаи за збирни и индивидуални статистички извештаи доставени од 10-те заводи за здравствена заштита во Република Македонија.

- Збирни извештаи за II полугодие за 2001 година, годишни за 2002 година, и за IV тромесечие 2002 година, извештај за хигиенската исправност на намирниците и предметите за општа употреба и извештај за несреќи за работа;

- Збирни извештаи за I полугодие за 2002 година и тромесечни извештаи за I, II и III тромесечие за 2002 година.

Од доставените збирни извештаи за 2001 година ќе се изготват годишни збирни извештаи за 2001 година за Републиката до 31.03.2002 година и ќе се достават до Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување.

Од доставените збирни извештаи за I полугодие и I и II тримесечие за 2002 година ќе се изготват полугодишни извештаи за Републиката за 2002 година до 31.08.2003 година.

Ќе се изготви и Публикација за Амбулантно-поликлинички морбидитет 2001 и ќе се достави до Министерството за здравство, Фонд за здравствено осигурување, СЗО, УНИЦЕФ и други институции.

Регистар на здравствени работници во Република Македонија

Се планира да се воведат Регистар на здравствените работници во јавниот и приватниот сектор во Република Македонија. Ќе се изврши попис на здравствените работници со состојба 31.12 по име и презиме, матичен број, пол, возраст, стручна подготовка, профил на здравствените работници, специјалност, здравствена организација и работното место на извршување на работните задачи и активностите; движењето на здравствените работници, следење на едукација и др.

Публикација Регистар на здравствени работници во Република Македонија ќе се изготви врз основа на компјутерска обработка на податоците за здравствените работници добиени од здравствените организации во која податоците ќе се однесуваат на: број на здравствени работници, структура по пол, возраст, профил, стручна подготовка, здравствени организации, работно место, функција и др.

Здравствена карта:

Заради поширока достапност за користење на здравствено-статистичките податоци од збирните и индивидуалните здравствено-статистички извештаи во текот на 2002 година ќе биде изготвена шеста по ред здравствена карта.

Здравствената карта ќе се изработи со податоци за Републиката и со податоци за поедините општини во Републиката (според Законот за територијална распределба во Република Македонија). Ќе бидат прикажани демографски и витални показатели во Републиката и општините, мрежата на здравствени организации и кадарот, утврдениот морбидитет и mortalитет по општини.

2. Регистар за рак на Република Македонија

Ќе се прибираат пријавите за малигните неоплазми од сите здравствени организации во Републиката преку заводите за здравствена заштита. Како дополнителен извор за пријавување на малигните неоплазми ќе се прибираат хистолошките наоди за малигните неоплазми, податоците за умрените од малигни неоплазми како и податоците за болничко лекуваните лица од малигни неоплазми.

Во текот на годината одделението за здравствена статистика ќе прибере околу 8500 пријави, ќе врши контрола, идентификација, обработување и анализирање на пријавите и ќе бидат внесени во компјутер. Ќе бидат обработени и околу 3000 извештаи за умрени лица од малигни неоплазми како и околу 8000 хистолошки наоди и околу 8500 извештаи за болничко лекувани лица.

Водењето на регистарот е компјутерски по сите утврдени модалитети: пол, возраст, место на живеење, дата на пријавувањето, хистолошкиот наод и стадиум на заболувањето.

Во текот на 2002 година ќе се изготви Извештај за заболени лица од малигни неоплазми во 2001, ќе се направи годишна Публикација на Регистар за рак 2001 и ќе се достават во Министерството за здравство.

Со цел да се укаже стручно-методолошка помош по однос на пријавувањето и евиденциите на малигните заболувања ќе се вршат теренски увиди, ќе се даваат појаснувања по писмен или усмен пат.

Задачата е континуирана.

3. Статистички истражувања согласно Законот за евиденциите од областа на здравството

Во 2002 година ќе се спроведуваат евиденциите за незарзните заболувања. Ќе се прибираат пријави за шеќерна болест (8000); за исхемична болест на срцето (800); брубрежна инсуфициенција (800); психози (3000); алкохолизам и други зависности (2200); професионални заболувања; ревматска треска (50); интоксикации (труења) (100) и сообраќаен траматизам (300).

Во врска со овие статистички истражувања во текот на 2002 година ќе се преземат активности и мерки за што поредовно и поцелосно доставување на пријавите. Ќе се приберат околу 15.000 пријави за сите наведени заболувања, ќе се изврши контрола, обработување и анализа на податоците. Ќе биде пружена стручно-методолошка помош на заводите за здравствена заштита и нивните подрачни служби, ќе се направат теренски увиди на заводите. За таа цел во текот на 2002 година ќе бидат посетени сите заводи за здравствена заштита.

Во текот на 2002 година ќе се формираат регистри за тие заболувања според одредени компјутерски програми изготвени во Републички завод за здравствена заштита и ќе се изготват публикации од соодветни Регистри. Задачата е континуирана.

Во текот на 2002 година ќе биде изготвена публикација "Регистар за шеќерна болест за 2001 година".

Публикации за заболувања од социјално-медицинско значење ќе се изготват врз база на обработка на податоците од регистрите за незарзните заболувања. Ќе се презентираат податоци според повеќе параметри: морбидитет, структура, пол, возраст, место на живеење (град-село) општини, здравствени организации и др.

Изготвување на нови обрасци за пријави за незарзните заболувања:

За пријавувањето на незарзните заболувања ќе се изготват нови обрасци според современите барања на Светска здравствена организација, Европската заедница и според современите класификации за заболувањата и други новини според новите класификации за занимања, дејности и други стандарди.

4. Здравствени индикатори "Здравје за сите"

Во 2002 година ќе се продолжат активностите за спроведување на здравствените индикатори "Здравје за сите" донесени од СЗО.

Ќе се изготват здравствени индикатори според утврдените табеларни прегледи од СЗО при што ќе се користат податоци од редовните рутински извештаи и посебни анкетни истражувања. Ќе се организираат семинари со инструктажа за правилно прибирање податоци за здравствени индикатори.

Со цел за осовременување на обработката и презентација на здравствено статистички податоци ќе биде имплементирана EUPHIN - EAST софтверска програма во Републички завод за здравствена заштита и заводите за здравствена заштита.

Исто така ќе биде изготвена публикација "Здравствени индикатори - Здравје за сите" во Република Македонија.

5. Унапредување на здравјето преку здравствено воспитна дејност

Во согласност со принципите на Светската здравствена организација дефинирани во рамковната политика за здравје во Европскиот регион "Здравје за сите", а врз основа на податоците за здравствената состојба на населението, податоците за заболувањата и умирањата од одредени заболувања како и појавата на одредени здравствени проблеми, појави и состојби во здравствената заштита, Министерството за здравство утврди приоритети во насока за унапредување на здравјето. Министерство за здравство на Република Македонија за таа цел во јуни 2000 година формира Национално координативно стручно тело за унапредување на здравјето составено од претставници на повеќе владини и невладини домашни и странски институции и организации кое е верифицирано како Национален комитет за унапредување на здравјето.

Приоритетна обврска на ова тело во 2002 година е:

1. Изготвување на Национална стратегија за унапредување на здравјето

По примерот на повеќе земји и нашата земја ќе изготви Национална стратегија во која ќе се формулира националната политика и целите за унапредување на здравјето како и план за нејзина ефективна имплементација.

Носител: Национален комитет за унапредување на здравјето - стручно координативно тело при Министерството за здравство на Република Македонија.

2. Организирање на тридневен семинар за членовите на Националниот комитет за унапредување на здравјето со цел да се утврди методологијата за изработка на Нацрт-стратегијата, а со стручна помош на експерт од СЗО.

Извршител: Републички завод за здравствена заштита во соработка со Министерството за здравство и Светската здравствена организација.

3. Медиумска презентација и промоција на Стратегијата за унапредување на здравјето преку средствата за јавно информирање.

Извршители: Националниот комитет за промоција на здравјето во соработка со Републички завод за здравствена заштита и средствата за јавно информирање.

Одделението за здравствено-воспитна дејност на Републички завод за здравствена заштита ќе спроведува и:

- Здравствена едукација во врска со формите на здраво живеење (физичка активност, правилна исхрана, непушење, справување со стрес и решавање на конфликти);

- Здравствена едукација во врска со превенција на заболувањата и умирањата од кардиоваскуларни, малигни, респираторни заболувања, шеќерна болест и повредите (повреди на работа и дома и сообраќајните несреќи);

- Здравствена едукација во врска со подобрување и унапредување на условите за живеење (исхраната, водоснабдувањето, диспозицијата на отпадни материи и заштита на населението од аерозагадувањето).

Во текот на 2002 година ќе бидат изготвени и следните анализи, извештаи и програми:

1. Извештај за спроведување на Програмата за превентивната здравствена заштита во 2001 година

Рок на изготвување: март 2002 година

2. Информација за состојбата на целокупната опременост на здравствените организации во Република Македонија.

Рок на изготвување: март 2002 година

3. Програма за здравствена едукација на здравствени работници од примарната здравствена заштита во врска со превенцијата од дроги во Република Македонија.

Рок на изготвување: мај 2002 година

4. Информација за искористеност на болничките капацитети во здравствените организации во Република Македонија

Рок на изготвување: јуни 2002 година

5. Извештај за здравствената состојба и здравствената заштита на населението во Република Македонија за 2001 година

Рок на изготвување: јуни 2002 година

6. Извештај за остварување на Програмата за здравствено-воспитна работа во Р.Македонија во 2001 година

Рок на изготвување: април 2002 година

7. Информација за состојбите со болестите на зависност и алкохолизам за период 1997 - 2001 година во Република Македонија.

Рок на изготвување: мај 2002 година

8. Анализа на болничкиот морбидитет и mortalитет во Република Македонија за 2001 година.

Рок на изготвување: септември 2002 година

9. Извештај за остварувањето на Програмата за систематски прегледи на ученици и студенти во 2001 година

Рок на изготвување: октомври 2002 година

10. Програма за систематски прегледи на ученици и студенти во 2003 година.

Рок на изготвување: октомври 2002 година

11. Информација за состојбите во приватното здравство

Рок на изготвување: септември 2002 година

12. Предлог-Програма за превентивна здравствена заштита во Република Македонија за 2003 година

Рок на изготвување: октомври 2002 година

13. Програма за здравствено-воспитание во Република Македонија во 2003 година.

Рок на изготвување: октомври 2002 година

14. Печатење на плакат " ПАТ КОН ЗДРАВЈЕТО "

Рок на изготвување: јуни 2002 година

15. Организирање едукативен семинар за здравствени работници од примарната здравствена заштита во врска со активности за унапредување на здравјето

Рок на изготвување: во текот на 2002 година

16. Информација за состојбата со патронажната дејност во Република Македонија во 2001 година.

Рок на изготвување: јуни 2002 година

17. Информација за состојбите и проблемите со хроничната бубрежна инсуфициенција во Република Македонија

Рок на изготвување: септември 2002 година

Во текот на 2002 година активно ќе се учествува во активностите за утврдување на стратегијата за реформи на здравствениот систем и долгорочниот развој на здравствената заштита до 2010-та година во Република Македонија со утврдување и примена на индикаторите за остварувањето на стратегијата за реформите во здравството и развој на здравствената заштита согласно Европската стратегија "ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ" и утврдените индикатори од Регионалното биро на СЗО за Европа.

IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

За реализација на превентивните мерки за спроведување на мерките и активностите од Програмата за превентивна здравствена заштита за 2002 година потребни се вкупно денари и тоа:

I.	Санитарно-хигиенска дејност	35,868,386.00
1.	Заводи за здравствена заштита	23,177,386.00
2a.	Републички завод за здравствена заштита за активности од 1 под б) точка 5 од Програмата (епидемиолошка дејност)	6,500,000.00
2b.	Републички завод за здравствена заштита за останатите активности од Програмата	6,650,000.00
II.	Епидемиолошка дејност	26,031,400.00
1.	Заводи за здравствена заштита	20,530,800.00
2.	Републичкиот завод за здравствена заштита	5,500,600.00
III.	Лабораториска - микробиолошка дејност	
1.	Заводи за здравствена заштита	
2.	Републички завод за здравствена заштита	
IV.	Социјално-медицинска дејност	43,519,500.00
1.	Заводи за здравствена заштита	29,612,500.00
2.	Републички завод за здравствена заштита	12,407,000.00
2a.	РЗЗЗ за Националниот комитет за унапредување на здравјето	1,500,000.00
	Вкупно:	
	Заводи за здравствена заштита	73,320,686.00
	Републички завод за здравствена заштита	32,008,500.00
	Вкупно:	105,419,186.00

Услугите за лабораториско-микробиолошка дејност и трошоците за лабораториски материјали се вклучени во средствата за санитарно - хигиенската и епидемиолошка дејност.

Средствата за активностите во врска со следење на водоснабдувањето на градските населби ќе се остваруваат врз основа на договор со организациите за водоснабдување.

Средства за дел од активностите на епидемиолошката дејност се обезбедуваат со Програмата за испитување на појавата, спречувањето и сузбивањето на бручелозата кај луѓето во Република Македонија и со Програмата за заштита на населението од СИДА во Република Македонија.

Вкупните средства за реализација на оваа програма ќе се обезбедат од Буџетот на Република во износ од 105,419,186.00 денари преку Министерството за здравство врз основа на фактури и извештаи за извршени услуги.

Програмата ќе се реализира во обем на расположивите средства одобрени од Буџетот за 2002 година.

Оваа програма се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2397/1
28 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

667.

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на РМ", бр.38/91, 46/93 и 55/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДРЕДЕНИ ГРУПИ НА НАСЕЛЕНИЕ И ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИ КОИ НЕ СЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ

Со донесувањето на Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на РМ" бр.25/2000, 34/2000 и 96/2000), престана да важи членот 17 од Законот за здравствената заштита. Со тоа, за децата, лицата постари од 65 години и на лицата кои заболеле од потешки заболувања, кои немаат можност за вклучување во задолжителното здравствено осигурување престана можноста за обезбедување на здравствена заштита на товар на средствата на Буџетот на Република Македонија.

Според податоците на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, здравствена заштита по овој основ на товар на Буџетот на Република Македонија, просечно годишно користеле околу 9,000 неосигурени деца, околу 25,000 неосигурени лица постари од 65 години и околу 10,000 неосигурени лица користеле здравствена заштита за одредени потешки заболувања.

Со цел да се обезбеди основни здравствени услуги на овие лица потребно е Владата на Република Македонија да обезбедува средства од Буџетот на Република Македонија за покривање на трошоците при користење на здравствената заштита.

1. Како основни здравствени услуги кои треба да се обезбедат за овие возрастни групи (неосигурени деца од 1 до 18 годишна возраст и за лицата постари од 65 години) да им се обезбедуваат следните здравствени услуги:

- лекарски преглед (општ и специјалистички),
- основни дијагностички испитувања,
- итна медицинска помош,
- лекување во ординација и во болнички услови, освен лекови на рецепт во ПЗЗ,
- итна стоматолошка здравствена заштита.

2. На лицата кои не се здравствено осигурани, а немаат можност за вклучување во задолжителното здравствено осигурување, без оглед на возраста, доколку не се опфатени со друга програма, им се обезбедува здравствена заштита само во врска со лекување на следните заболувања:

- ревматска грозница;
- прогресивни, нервни и мускуларни заболувања;
- церебрална парализа;
- мултиплекс склероза;
- цистични фибрози;
- епилепсија;
- инфаркт на миокардот;
- декомпензација на срце;

- срцев блок;
- вграден пејсмејкер;
- пемфигус и лупус еритематодес;
- заразни болести:
- беснило (Lyssa ; Rabies),
- црвен тифус (Typhus abdominalis),
- црвенка (Rubeola),
- детска парализа (Poliomyelitis anterior acuta),
- дифтерија (Diphtheria),
- дизентерија (Dysentery bacillaris),
- ехинококоза (Echinococcosis),
- заразно воспаление на мозочните обвивки (Meningitis),
- заразно воспаление на мозокот (Encephalitis),
- голема кашлица (Pertussis),
- мали сипаници (Morbilli),
- овчи сипаници (Varicella),
- шарлах (Scarlatina),
- тетанус (Tetanus),
- хепатитис (Hepatitis),
- заушки (Parotitis epidemica),
- салмонелоза (Salmonellosis),
- колера (Cholera asiatica),
- маларија (Malaria),
- карантински заболувања (големи сипаници, вирусни хеморагични трески, чума),
- рововска грозница (Q - treska).

Бројот на неосигурените лица по овие основи се очекува да биде значително помал, бидејќи во наведениот број на лица кои не се осигурени по ниеден основ беа вклучени и лица кои имаат основ за осигурување, но од различни причини не се пријавиле во задолжително здравствено осигурување.

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

I. За здравствена заштита на неосигурени деца од 1 до 18 годишна возраст потребни се средства за:

1. Општ лекарски преглед (320.00 денари x 7,000)	2,240,000.00
2. Основни дијагностички испитувања - лабораторија и рендген (500.00 денари x 7,000 x 30%)	1,050,000.00
3. Итна медицинска помош (800.00 денари x 7,000 x 10%)	560,000.00
4. Лекување во болнички услови (900.00 денари болнички ден x 7,000 x 10% x 3 дена)	1,890,000.00
5. Итна стоматолошка здравствена заштита (250.00 денари x 7,000 x 10%)	175,000.00
Вкупно	5,915,000.00

II. За здравствена заштита на неосигурени лица постари од 65 годишна возраст потребни се средства за:

1. Општ лекарски преглед (320.00 денари x 18,000)	5,760,000.00
2. Основни дијагностички испитувања - лабораторија и рендген (500.00 x 18,000 x 30%)	2,700,000.00
3. Итна медицинска помош (800.00 x 18,000 x 20%)	2,880,000.00
4. Лекување во болнички услови (900.00 болнички ден x 18,000 x 10% x 7 дена)	11,340,000.00
5. Итна стоматолошка здравствена заштита (250.00 x 18,000 x 5%)	2,250,000.00
Вкупно	24,930,000.00

III. За лекување во врска со наведените заболувања од точка 2 на оваа програма, потребни се :

1. Општ лекарски преглед (320.00 денари x 5,000)	1,600,000.00
2. Основни дијагностички испитувања - лабораторија и рендген (500.00 x 5,000 x 30%)	750,000.00
3. Лекување во болнички услови (900.00 болнички ден x 5,000 x 10% x 7 дена)	3,150,000.00
Вкупно	5,500,000.00

IV. Партиципација за осигурените лица во врска со лекувањето на заболувањата од точка 2 на оваа програма.

Партиципација 15,000.00 осигурени лица x 3,800.00 денари партиципација	57,000,000.00
--	---------------

Вкупно потребни средства за реализирање на оваа програма се 93,345,000.00 денари.

Програмата ќе се реализира во обем на расположивите средства одобрени од Буџетот за 2002 година.

Средствата за реализирање на оваа програма ќе се обезбедат Буџетот на Република Македонија.

Оваа програма ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2398/1
28 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

668.

Врз основа на член 32 став 2 точка 9 од Законот за здравствената заштита заштита ("Службен весник на РМ" бр. 38/91, 46/93 и 55/95) и член 63 точка 7 од Законот за Здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000, 34/2000 и 96/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2002 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА И БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

Душевните растројства и болестите на зависностите се голем здравствен проблем, но во исто време и голем социјален и економски проблем.

Овие проблеми не може да се решаваат само со здравствени мерки. Неопходно е учество на програмско организиран мерки од повеќе субјекти во општеството со доминантна улога на социјалниот сектор.

Душевните болести опфаќаат широк круг на заболувања, вклучувајќи ги органските и симптоматските растројства, растројства во однесувањето настанати како последица на употреба на психоактивни супстанции, шизофренија, шизотипни и налудничави растројства, растројства на расположението (афективни растројства), душевна заостанатост и други душевни растројства.

Светските искуства покажуваат дека од вкупно дијагностицираните болни повеќе од една половина остануваат хронично хоспитализирани повеќе години, па и доживотно. За таков долготраен болнички медицински третман кој, по правило, е најлош и изразито неповолен за самите пациенти, потребни се значителни финансиски средства, кои во досегашната пракса во најголем дел беа на товар на здравственото осигурување.

Болестите на зависности, исто така, се голем здравствен, но уште повеќе општествено - социјален проблем. Република Македонија е во период кога употребата и злоупотребата на дроги и алкохол е во значителен пораст. Брз пораст на бројот на зависници од алкохол и особено од опојни дроги е забележан по 1990 година, а поназначено од 1995 година, кога голем број на семејства побарале помош за третман. Се уште, за жал, не е направена потполна анализа за бројот на лица - зависници од дроги, алкохол и други психоактивни супстанции, меѓутоа според оценките, во Република Македонија има пет до шест илјади зависници од хероин, петнаесет до дваесет илјади лица пробатори или експериментатори на дроги и околу шеесет илјади лица кои имаат проблеми со алкохолот. Треба да се има предвид дека се помасовна е употребата и злоупотребата на опојните дроги и алкохолот кај младите, кои првиот контакт со алкохолот и опојната дрога го имаат на помлада возраст.

Во моментот освен алкохолот во Републиката најзлоупотребувани дроги се хероинот и марихуаната, но во последнава година се забележува пораст на употребата на синтетски дроги од типот на екстази, ЛСД, како и кокаин и крек.

И покрај ваквата алармантна состојба се уште најголем товар за решавање на овие сериозни социјално-медицински појави, болести и проблеми паѓа на здравството и здравственото осигурување.

За целосно, адекватно и ефикасно решавање на овие проблеми неопходно е вклучување на пошироката општествена заедница, поточно преку буџетот на државата. Имено, за третман на оптужените и осудените лица финансиските обврски за лекување на душевните растројства и болестите на зависности (од опојни дроги и/или алкохол) треба преку министерството за правда да се издвојуваат финансиски средства. За неосигурените лица лекувањето, независно дали е стационарно, во дневна или душевна болница или санаториум, обврската треба да ја преземе буџетот на државата преку Министерството за труд и социјална политика. Реализацијата на буџетските средства за овие намени да се врши преку оваа програма што ја подготвува Министерството за здравство.

Душевните растројства и болестите на зависностите претежно се третираат во трите специјализирани психијатриски болници во Скопје, Демир Хисар и Негорци.

Во трите специјализирани психијатриски болници се третираат вкупно 2,150 лица од кои:

- 1,500 - сместени стационарно,
- 650 - сместени во дневни болници.

Од стационарно згрижени болни :

- 120 лица се со судска одлука за изречена мерка за должително лекување и чување во болнички услови,
- 380 лица се неосигурени по ниту еден основ од Законот за здравственото осигурување, од кои 110 лица се зависници .

Од овие податоци се гледа дека во трите болници во Републиката сместени се 500 лица за кои не постои основ на осигурување и кои поради начинот на финансирање, во досегашната пракса се финансирани од Фондот за здравствено осигурување. За овие лица обврската за плаќање на трошоци за лекување во иднина треба да ја преземе Буџетот на Републиката, како што е опишано.

Покрај тоа, во овие болници се сместени 1,000 душевно болни - осигурени лица од кои околу 400 се во акутна фаза на болеста т.е. лица на кои им е потребен медицински третман, а средствата се на товар на Фондот за здравствено осигурување.

Останатите 600 лица долготрајно сместени во овие болници се во хронична фаза на болеста, за истите медицински третман може да се изврши во дневни болници, во амбулантски или домашни услови.

Долготрајниот стационарен престој на овие болни е причинет од социјалниот момент поради кој досега не е воспоставен друг начин на нивно сместување.

Подолгиот престој на овие лица во психијатриски болници се должи на отпорот на пациентите да ја напуштат болницата, неподготвеноста на семејствата да ги прифатат во домашни услови, нетолерантноста на средината во која пациентот евентуално би се вратил, но и лошата пристапност и развиеност на вонболничките служби во местата во кои болните живееле пред нивното доаѓање во болница. Оваа категорија на болни е многу ретко посетувана од домашните, па целокупната грижа за нивниот престој, медицинскиот третман, како и другите нивни потреби се оставени исклучиво да ги решаваат здравствените установи.

Од ова може да се заклучи дека кај долготрајно хоспитализираните болни грижата, негата и сместувањето не претставуваат здравствени проблеми туку социјален проблем, за кој треба да се грижи Републиката со обезбедување на средства за посебни социјални програми. Од друга страна пак, еден дел од овие болни имаат лични пензии или примаат социјална помош, но бидејќи се сместени во болнички услови средствата не ги користат лично, туку нивните семејства кои во повеќето случаи не се грижат за нив.

1. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За реализација на мерките и активностите предвидени со Програмата за за здравствена заштита на лица со душевни растројства и болести на зависности во Република Македонија за 2002 година потребни се следните средства:

Во стационарни	Вкупно наместо	Целен наместо	Дополнителен наместо	Вкупно
1. Судски случаи	120	900.00	360	39.420.000.00
2. Душевно болни - неосигурени лица	200	900.00	360	68.880.000.00
3. Зависници и неосигурени лица	110	1.000.00	360	41.130.000.00
4. Кривично душевно болни во долготрајна нега и чување	420	900.00	360	81.880.000.00
5. Зависници во општа состојба над 30 до 90 дена	37	1.000.00	60	2.330.000.00
Вкупно болници				262.480.000.00
6. Зависници од алкохол над 30 до 90 дена	100	800.00	60	3.800.000.00
7. Зависници од дрога - без методен над 30 до 90 дена	100	800.00	60	4.360.000.00
8. Зависници од дрога - со методен над 30 дена	420	1.400.00	330	116.860.000.00
Вкупно				268.960.000.00
Министерство за правда (точка 1)				39.420.000.00
Министерство за труд (точка 6)				61.880.000.00
Буџет (точка 2, 3, 5, 7, 8)				309.440.000.00
Вкупно за партиципација				4.687.680.00
Вкупно за буџетот вклучувајќи ги износите за министерствата и износот за партиципација				473.627.680.00

Мерките и активностите предвидени со оваа програма за осигурените лица се финансираат според општите акти на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, врз основа на договор со здравствените установи.

Програмата ќе се реализира во обем на расположливите средства одобрени од Буџетот за 2002 година.

Оваа програма ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2398/1
28 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

669.

Врз основа на член 10 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно-трговскиот промет ("Службен весник на РМ" бр. 5/98 и 13/99) министерот за економија, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО НАДВОРЕШНО ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

1. Се овластува ДКВКК МАККОНТРОЛ-ДОО Скопје да врши контрола на квалитетот на конзерви од месо, конзервиран зеленчук и овошје и вишна наменети за извоз.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-3143
27 мај 2002 година
Скопје

Министер,
м-р **Бесник Фетап, с.р.**

670.

Врз основа на член 10 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно-трговскиот промет („Сл. весник на РМ“ бр. 5/98 и 13/99) министерот за економија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

1. Се овластува Земјоделскиот факултет - Скопје да врши контрола на квалитетот на јагнешко месо (разладено и смрзнато); конзерви од месо, конзервиран зеленчук и овошје; вино; тутун во лист и вишна наменети за извоз.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3382
5 јуни 2002 година
Скопје

Министер,
м-р **Бесник Фетап, с.р.**

671.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 22 мај 2002 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Одлуката за усвојување на измена и дополна на деталниот урбанистички план на град Гостивар на детален лист бр. 68а (9), бр. 07-527/1 донесена од Советот на Општина Гостивар на 06.09.2000 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија со решение У.бр. 61/2001 од 27 март 2002 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот и Законот за просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/96, 28/97, 18/99, 53/01).

4. Судот на седницата утврди дека во членот 1 од Одлуката е наведено дека со неа се усвојува измената и дополнувањето на ДУП на град Гостивар на детален лист бр. 68а(9), а се однесува за постапување по забележаниот дефект.

лешките од јавната расправа од 1994 година за објектите помеѓу „НА“ од јужна страна, улица „Кочо Зоци“ од западна и северна страна и граница на имотот од сопствениците од источна страна.

Согласно членот 2 од Одлуката, измените и дополнувањата на ДУП се прикажани во текстуалниот и графичкиот приказ што претставува составен дел на одлуката.

Членот 3 уредува дека одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Гостивар“.

5. Со Законот за просторното и урбанистичко планирање е утврдено изработувањето и постапката за донесување на плановите.

Според членот 2 од Законот, просторното и урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на просторни и урбанистички планови кои меѓусебно се усогласуваат. Според членот 3 од Законот, изработување и донесувањето на просторните и урбанистичките планови се работи од јавен интерес. Самата постапка за донесување на плановите, вклучително и на урбанистичките планови е уредена со самиот закон.

Така, според член 17 на овој закон, плановите се изработуваат како нацрт и како предлог на план, а по нацртот на деталниот урбанистички план се спроведува јавна анкета.

Јавната анкета, пак, се спроведува со излагање на планот на јавно место најмалку 15 дена, во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, доставуваат писмени забелешки на анкетни листови до организаторот на анкетата. За времето и местото каде ќе биде изложен планот задолжително се објавува соопштение во јавните гласила. Извештај за јавната анкета со образложение за неприфатените забелешки изработува општината (член 18).

Согласно членот 19 од Законот, на нацрт на плановите, пред организирањето на стручна расправа, односно јавна анкета, се врши стручна ревизија. Стручната ревизија ја врши стручно-научна институција или комисија што ги определува министерот надлежен за работите на урбанизмот.

Согласно член 20 од овој закон, измените и дополнувањата на плановите се вршат по иста постапка пропишана за нивно донесување, доколку со овој закон не е поинаку уредено.

Според членот 22 став 6 и 7 од овој закон, урбанистичките планови можат да се спроведуваат по издавање на согласност од Министерството надлежно за работите на урбанизмот. Плановите за кои не е издадена согласност, се сметаат дека не се донесени.

Во конкретниот случај, врз основа на документација со која располага Судот, а му е доставена од страна на главниот архитект на град Гостивар, Судот ја констатира следната правна и фактичка состојба по предметот:

На 22.03.1999 година под бр. 08-174, Повереникот на Владата на Република Македонија за општина Гостивар донел Одлука за пристапување кон измена и дополнување на ДУП на град Гостивар на детален лист бр. 68а(9).

Истиот ден, Повереникот на Владата за општина Гостивар носи Одлука за спроведување на јавна анкета заведена под бр. 08-174/1. На 31.12.1999 година, Советот на општина Гостивар носи Одлука за измена и дополна на оваа одлука, а заведена под бр. 07-917/1.

Врз основа на вака донесената одлука за спроведување на јавната анкета, Главниот архитект на градот на 04.07.2000 година под бр. 20-24/3 издава соопштение за граѓаните, преку Радио Гостивар за одржување на јавната анкета.

Со бр. 20-573/6 од 28.07.2000 година е заведен Извештајот од јавната анкета составен од тричлена комисија во кој се дава образложение на приговорите доставени по повод спроведената јавна анкета.

После ова следи стручно мислење од Главниот архитект на градот бр. 20-917/2-99 од 24.01.2000 година.

Врз основа на вака спроведената постапка, Советот на општина Гостивар ја носи Одлуката за усвојување на измена и дополнување на ДУП на град Гостивар на

детален лист бр. 68а(9) бр. 07-527/1 на седницата одржана на 06.09.2000 година (во уводот на оваа одлука е наведено дека истата ја носи градоначалникот на општина Гостивар).

Министерството за транспорт и врски со акт бр. 13-146 од 09.02.2001 година издава Согласност за спроведување на измена и дополна на Деталниот урбанистички план на град Гостивар на деталниот лист бр. 68а(9) на ул. „Кочо Зоци“.

Инаку, во ноември 1999 година изработен е Извештај од извршената стручна ревизија на нацрт-планот за измена и дополна на дел од ДУП за Гостивар од „Ин-Пума“ Скопје.

Имајќи ја предвид ваквата фактичка состојба по предметот, Судот оцени дека во однос на оспорената Одлука за усвојување на измена и дополна на Деталниот урбанистички план за град Гостивар на деталниот лист бр. 68а(9) бр. 07-527/1 од 06.09.2000 година, не се почитувани неколку одредби од Законот кои се однесуваат на постапката за донесување на деталните урбанистички планови.

Имено, врз основа на приложената документација која и претходела на донесувањето на оспорената одлука, недотасува формална одлука на Советот на општина Гостивар за усвојување на нацртот на деталниот урбанистички план, како и предлог одлука на измените и дополнувањата на деталниот урбанистички план за предметната локација.

Ако се има предвид дека нацртот на урбанистичкиот план претставува една фаза при донесувањето на урбанистички план, Судот утврди дека Советот на општината требал да донесе одлука за усвојување на нацрт на планот, која ќе претставува основа за организирање на јавната анкета.

Втората фаза во постапката за донесување на урбанистички план е предлог фазата. Ова е фазата во која Советот на општината, откако е спроведена јавната анкета по нацрт одлуката на планот и врз основа на извештајот од јавната анкета со образложение за неприфатените забелешки и евентуално инкорпорирани забелешки во планот дадени на јавната анкета, треба да го донесе планот.

Со оглед на тоа што Советот на општина Гостивар не донесол акт за усвојување на нацрт и предлог планот, како задолжителни фази во постапката за донесување на детален урбанистички план, Судот оцени дека не се почитувани основните фази на постапката за донесување на деталниот урбанистички план предвидени во членот 17 став 1 од Законот за просторното и урбанистичкото планирање.

Согласно член 52 став 1 од Уставот на Република Македонија законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила.

Тргувајќи од содржината на наведената уставна одредба, Судот оцени дека јасно произлегува обврската прописите на единиците на локалната самоуправа да се објавуваат пред да влезат во сила, односно дека мора да се почитува општиот правен принцип, според кој пропис или општ акт не може да има правно дејство и не може да влезе во сила без да се објави. Во конкретниот случај, имајќи предвид дека со член 3 од Одлуката се предвидува таа да влезе во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Гостивар“, Судот оцени дека оваа одредба не е во согласност со член 52 став 1 од Уставот на Република Македонија.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 61/2001
22 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

672.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 5 јуни 2002 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува членот 25 став 1 точка 3, став 5 точка (6), став 6 во делот “и (6)”, став 7 во делот “(6)” и став 10 од Законот за слободни економски зони (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија со решение У.бр. 36/2002 од 3 април 2002 година, поведе постапка за оценување уставноста на одредбите означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека согласно членот 25 став 1 точка 3 од Законот за слободни економски зони, корисникот на слободната зона остварува даночни ослободувања и олеснувања ако, меѓу другото “против него не се води прекршочна или кривична постапка во врска со вршење на стопанска дејност”.

Според ставот 5 точка (6) на овој член од Законот, е предвидено дека кон даночното барање корисникот на слободната зона е должен, меѓу другото, да приложи “уверение издадено од надлежен орган дека против корисникот на слободната зона не се води постапка заради прекршок или кривично дело сврзано со вршење на стопанската дејност”.

Во ставот 6 на овој член од Законот е утврдено, меѓу другото, дека доказот од ставот 5 точка (6), се поднесува во рок од 15 дена по отпочнувањето со работа на корисникот на слободната зона. Во ставот 7 на овој член е утврдено, меѓу другото, дека доказот од ставот 5 точка (6), се поднесува секој година од работењето во слободната зона, најдоцна до 31 март во тековната година.

Во ставот 10 на овој член од Законот, е предвидено министерот за финансии, по потреба, поблиску да ја пропишува постапката за донесување на решението од став 8 на овој член. Имено, според ставот 8, органот за јавни приходи на корисникот му донесува решение во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на даночното барање, доколку се исполнети условите од овој член.

5. Во членот 8 став 1 од Уставот на Република Македонија е утврдено дека владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според членот 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон и секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Согласно одредбите од членот 13 и членот 14 од Уставот, лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука и дека никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна.

Според тоа, казнено-правниот однос се исцрпува во релацијата казниво дело и судски изречена казна односно санкција и натамошните последици од осудата за тоа дело не се допуштени.

Врз основа на членот 106 став 5 од Кривичниот законик (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/1996), никој нема право да бара граѓаните да поднесуваат докази за својата осудуваност или неосудуваност, а според став 6 на овој член, на граѓаните по нивно барање може да им се дадат податоци за нивната осудуваност или неосудуваност само ако овие податоци им се потребни заради остварување на нивните права во странство. Согласно ставот 4 од истиот член на Кривич-

ниот законик, податоци од казнената евиденција можат на образложено барање да им се дадат и на државни органи, правни и физички лица ако уште траат правните последици од осудата или мерката за безбедност или ако за тоа постои оправдан интерес заснован врз закон.

Имајќи го во предвид изнесеното и поаѓајќи од содржината на одредбите од Законот за слободни економски зони, означени во точката 1 на оваа одлука, Судот оцени дека како услов за остварување на даночни ослободувања и олеснувања на корисникот на слободната зона е спрема него да не се води прекршочна или кривична постапка во врска со вршењето на стопанска дејност и дека со ваквата законска формулација, во случај ако спрема корисникот се води таква постапка, истиот би се сметал за виновен пред неговата вина да биде утврдена со правосилна судска одлука. Понатаму, обврската на корисникот, кон даночното барање во определен рок по отпочнувањето со работа во слободната зона и во определен рок секоја тековна година, да приложува уверение дека не се води спрема него постапка заради прекршок или кривично дело сврзано со вршење на стопанската дејност, исто така упатува дека доколку корисникот тоа не го стори и во определените рокови не го презентира доказот кој е наведен односно перманентно не докажува дека се води или не се води спрема него постапка, без разлика на фактите по тоа прашање, тоа би значело дека самото недоставување на доказот ќе доведе до негативни последици во однос на остварувањето на даночните ослободувања и олеснувања на корисникот на слободната зона.

Оттука, Судот оцени дека членот 25 став 1 точка 3, став 5 точка (6), став 6 во делот “и (6)”; став 7 во делот “(6)” во Законот на слободни економски зони, не се согласност со членот 13 и членот 14 од Уставот на Република Македонија и со овие одредби се повредува начелото на презумпција на невиност.

Во однос на одредбата од членот 25 став 10 од Законот, со која е предвидено министерот за финансии, по потреба, поблиску да ја пропишува постапката за донесување на решението од став 8 на овој член, Судот оцени дека со ова законско овластување се дозволува акт на министерот да се пропишува постапка и да се утврдуваат правата и обврските на граѓаните и другите правни лица што е спротивно со одредбите од Уставот, од вториот дел за слободите и правата на човекот и граѓанинот од кои јасно произлегува уставната определба дека правата и обврските на граѓаните можат да се пропишуваат само со закон и колективен договор. Даденото овластување на министерот за финансии со свој акт да определува постапка за одредени прашања утврдени со закон, а со тоа да утврдува права и обврски за граѓаните значи и навлегување во законодавната власт која е издвоена од извршната власт.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 36/2002

5 јуни 2002 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

673.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 5 јуни 2002 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат член 62 став 3 точка 3 од Законот за банките (“Службен весник на РМ“ бр. 63/2000, 70/2001 и 103/2001) и глава II.A. точка 2 став 1 потточка д) од

Одлуката за потребната документација за издавање на согласноста и доставување на известување според одредбите на Законот за банките, донесена од Советот на Народна банка на Република Македонија на 21 декември 2000 година ("Службен весник на РМ" бр. 111/2000).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, на иницијатива на д-р Мирољуб Шукаров од Скопје, со решение У. бр. 201/2001 од 20 март и 17 април 2002 година поведе постапка за оценување уставноста на одредбите од Законот и Одлуката означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со членовите 13 и 14 од Уставот.

Доносителите на оспорените одредби не доставија одговор на наводите содржани во решението за поведување на постапката.

4. Судот на седницата утврди дека, според член 62 став 3 точка 3 од Законот за банките, "работоводен орган на банката не може да биде лице кое е...осудувано за кривично дело против имотот и од областа на финансиското работење".

Покрај тоа, Судот, по сопствена иницијатива, на седницата утврди дека според глава II.A. точка 2 став 1 потточка д) од Одлуката, "за добивање согласност за именување на работоводен орган на банка, кон барањето се доставува...потврда од надлежниот суд дека против предложениот кандидат за работоводен орган нема обвинителен акт кој влегол во правна сила и дека не е донесена неправосилна осудителна пресуда".

5. Според член 13 став 1 од Уставот, "лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино сè додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука".

Согласно член 14 од Уставот, "никој не може повторно да биде суден за дело за кое веќе бил суден и за кое е донесена правосилна судска одлука" (став 2).

Од означените уставни одредби, а во врска со оспорените одредби од Законот и Одлуката, произлегува дека пред донесувањето на правосилна судска одлука (со која треба да се утврди дали постои или не постои вина за некое дело на граѓанин), граѓанинот не може да

трпи штетна последица-член 13 став 1 од Уставот. Освен тоа, после донесувањето на осудителната правосилна судска одлука, граѓанинот не може да трпи штетни последици надвор од оние определени со судска одлука-член 14 став 2 од Уставот. Со други зборови, граѓанинот можат да трпат штетни последици од своето однесување само врз основа на вина, која е утврдена од суд врз законска основа и во законска постапка, како и во обем определен од судот во законските рамки, а не пред, после и надвор од судски определениот обем на казна и безбедносна мерка. На тој начин се обезбедува слободите и правата на човекот и граѓанинот да бидат ограничени само во случаите утврдени со Уставот (член 54 став 1 од Уставот), како и еднаквоста на граѓаните пред Уставот и законите (член 9 став 2 од Уставот), а не се загрозуваат, на пример, правото на слободен избор на вработувањето (член 32 став 1 од Уставот), достапност на секое работно место на секого под еднакви услови (член 32 став 2 од Уставот, и други слободи и права на човекот и граѓанинот.

Со оглед на тоа што со оспорената законска одредба се предвидува услов-"работоводен орган на банка да не може да биде лице кое е...осудувано...", односно граѓанинот да трпи и други штетни последици надвор од оние определени со осудителната правосилна судска одлука, како и што со наведената одредба од Одлуката се предвидува "потврда...дека против предложениот кандидат за работоводен орган нема обвинителен акт...и дека не е донесена неправосилна осудителна пресуда", односно граѓанинот да трпи штетни последици пред да се утврди неговата вина со правосилна судска одлука, Судот утврди дека член 62 став 3 точка 3 од Законот и глава II.A. точка 2 став 1 потточка д) од Одлуката не се во согласност со наведените уставни одредби.

Поради тоа, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 201/2001
5 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

15.

Врз основа на член 9 став 1 точка а-8 и точка б-2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000 и 50/2001), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 03.06.2002 година, утврди

Л И С Т А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/2001), во членот 2 се додаваат следните лекови:

ЕКЛ	Ред.бр.	Генеричко име	Фармацевтска форма на регистриран лек	
10 3	103 а	Lisinopril	таблети	10 mg; 20 mg;
07 0	57 а	Levomemomazin	таблети	25 mg; 100 mg;
10 6	105 а	Pentoxifulline	драг.	400 mg; tabl. 400 mg;
10 6	105 б	Dihydroergotoksin	таблети	1,5 mg; 4,5 mg i rastvor;
10 1	106 б	Bisoprolol	таблети	2,5 mg; 5 mg; 10 mg;
10 1	106 б	Carvedilol*	таблети	6,25 mg; 12,5 mg; 25mg;
	35 а	Repaglinide ^{SS}	таблети	0,5 mg; 1 mg; 2 mg;
127	120 а	Ursodeoxyholna kiselina ^{SS}	таблети	250 mg;
	7 б	Cefadroxil	таблети капсули суспензија	125 mg; 250 mg; 500 mg; 250 mg; 500 mg; 125 mg/5 ml; 250 mg/5 ml; 500 mg/5 ml

Лековите после чие име стои знакот *, ги препишува избраниот лекар по предлог на лекар специјалист.

Лековите после чие име стојат буквите SS, ги препишува избраниот лекар по предлог на лекар специјалист.

Член 2

Измените и дополнувањата на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-3103/4
3 јуни 2002 година
Скопје

Управен одбор на Фондот
за здравствено осигурување
на Македонија
Претседател,
Делче Ицков, с.р.

ИСПРАВКИ

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за платниот промет (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/2002) е направена грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ

Во членот 5 во петтиот ред по зборот “податоци“, наместо сврзникот “и“ треба да стои зборот “на“.

Бр. 10-2364/2
јуни 2002 година
Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на Република
Македонија

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за сведување на податоците од системот на образованието во Република Македонија со Меѓународната стандардна класификација на образованието (ISCED-97), објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/2002, направена е грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА СВЕДУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ
ОД СИСТЕМОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА СО МЕЃУНАРОДНАТА СТАНДАРДНА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ISCED-97)

Составен дел на Одлуката за сведување на податоците од системот на образованието во Република Македонија со Меѓународната стандардна класификација на образованието (ISCED-97) треба да бидат дијаграмот и нумеричката листа на шифри од точката 2, а кои гласат:

- дијаграм на образовните програми во системот на образованието во Република Македонија според ISCED-97 и
- нумеричка листа на шифри на полиња на образованието во Република Македонија според ISCED-97.

НУМЕРИЧКА ЛИСТА НА ШИФРИ
НА ПОЛИЊА НА ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА СПОРЕД ISCED-97

0 - ОПШТИ ПРОГРАМИ

010 Основни/широки, општи програми
080 Писменост и сметање
090 Лични способности

1 - ОБРАЗОВАНИЕ

140 Обука на наставници и наука за образование
(широки програми)
142 Наука за образование
143 Обука на наставници за предшколска настава
144 Обука на наставници за одделенска настава
145 Обука на наставници за предметна настава
146 Обука на наставници за стручна настава

2 - ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И УМЕТНОСТ

210 Уметност (широки програми)
211 Ликовна уметност
212 Музика и применета уметност
213 Аудио-визуелни техники и медиа продукција
214 Дизајн
215 Умешности и вештини
220 Хуманитарни науки (широки програми)
221 Религија
222 Странски јазици
440 Физички науки (широки програми)
441 Физика
442 Хемија
443 Наука за земјата
461 Математика
462 Статистика
481 Информатика
482 Употреба на компјутери

5 - ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОИЗВОДСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО


520 Инженерство и инженерски струки (широки програми)
521 Механика и работа со метали
522 Електрични системи и енергија
523 Електроника и автоматика
524 Хемиски процеси
525 Моторни возила, бродови и авиони
540 Производство и преработка (широки програми)
540 Преработка на храна
541 Текстил, облека, обувки, кожа
542 Материјали (дрво, хартија, пластика, стакло)
543 Рударство и екстракција
581 Архитектура и урбанизам
582 Изградба и градежништво
815 Фризерски и козметички услуги
840 Транспортни услуги
850 Заштита на околина (широки програми)
851 Технологија и контрола на околина
852 Природна средина и дивина
853 Санитарни услуги на заедницата
860 Безбедосни услуги (широки програми)
861 Заштита на лица и имот
862 Професионална безбедност и здравје
863 Војска и одбрана

9 - НЕПОЗНАТО ИЛИ НЕОПРЕДЕЛЕНО

Оваа категорија не е составен дел на полињата според ISCED-97, меѓутоа се јавува како потребна да се внесе во збирката на податоци „99“ како непознати (неодредени наставни подрачја).

Бр. 23-2401/3
17 јуни 2002 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија



По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на преамбулата во Решението за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност објавено во "Службен весник на РМ" бр. 40 од 18 јуни 2002 година е направена техничка грешка и се дава следнава исправка, наместо: "Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 30.05.2002 година, Комисијата, издава", треба да стои: "Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на 30.05.2002 година, Комисијата издава".

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД ВО ОХРИД

Се повикуваат лицата кои полагаат право на наследство на оставината од оставителката Танеска Иван Милојка родена 11.03.1937 година, а починала на 12.02.2002 година, во Охрид, да се јават во рок од една година од денот на објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Охрид, О. бр. 104/2002.
(17005)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на смрт на лицето Сервет Ферати роден на 23.09.1959 година во с. Лавце, а по предлог на предлагачот Ферати Бехије од с. Лавце.

Се повикува лицето Сервет Ферати од татко Исмаил и мајка Руфија од с. Лавце, да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот или секој друг што знае за неговиот живот. Во спротивно, судот на истиот ќе му постави времен старател преку ЦСР Тетово кој ќе се грижи за неговите права и интереси до право на окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 467/2002.
(16999)

Пред Основниот суд во Тетово, е во тек постапка по тужба на тужителката Недрета Нуредини родена Ајдини од с. Желино, против тужениот Амир Нуредини од с. Палатица, со времен престој во Швајцарија со непозната адреса за развод на брак, вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува Амир Нуредини, во рок од 30 дена по објавување на огласот во "Службен весник на РМ" да се јави во Основниот суд во Тетово, или да овласти свој полномошник. Во спротивно судот преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе му постави времен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 379/2002.
(17000)

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка по тужба на тужителите Насуф Садик од с. Желино и Скендер Скендери од с. Требош, против тужената Рефије Идризи родена Целили од Тетово, сега со непозната адреса во Р. Турција, за исполнување на договор, вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужената Рефије Идризи родена Целили, во рок од 30 дена по објавување на огласот во "Службен весник на РМ" да се јави во Основниот суд во Тетово, или да овласти свој полномошник кој ќе ги штити нејзините права и интереси до правосилноста на решавање на спорот. Во спротивно судот преку Центарот за социјални работи ќе и постави времен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 491/2002.
(17001)

Пред овој суд води спор, Бафкари Невзат од Тетово, против Ибраими Нафи Џеваир, Мамут, Мемет од Тетово, ул. "155" бр. 18, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикуваат тужените Џеваир, Мамут и Мемет да се јават во судот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот или постават свој полномошник, а по протек на овој рок, судот ќе им постави времен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 410/2001.
(17002)

Пред овој суд, се води спор за исполнување на договор за купопродажба на недвижен имот по тужба на тужителот Ибраими Асан Ештреф од с. Камењане општина Камењане, против тужените Асани Абдулсамет, Асани Ибраим, Асани Мефаил, Асани Вд. Идает Бенице и Рамадановиќ Гани Абдулкерим сите од с. Д. Палчиште општина Камењане, сега со непозната адреса во странство.

Се повикуваат тужените Асани Абдулсамет, Асани Гани Ибраим, Асани Мефаил, Асани Вд. Идает Бенице и Рамадановиќ Гани Абдулкерим сите од с. Д. Палчиште општина Камењане, сега со непозната адреса во странство да се јават во рок од 30 дена пред овој суд пред кој се води спор П.бр. 397/02 по тужба на тужителот Ибраими Асан Ештреф с. Камењане општина Камењане или да определат нивни полномошник кој ќе ги застапува во оваа постапка. Во спротивно судот ќе им назначи времен старател кој ќе ги застапува се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 397/02.
(17003)

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка по тужба на тужителот Стојановски Диме од с. Јанчиште, против тужените Тасевски Мирослав, Чичаревиќ Лилјана, Тасевски Ило, Аврамовски Томислав со непозната адреса во Р. Србија, Тасевска Надица со непозната адреса во САД, Стојановски Божин со непозната адреса во Канада, Кузмановска Јагода од Велес сега со непозната адреса, Зејнели Исни со непозната адреса во Турска, за сопственост, вредност на спорот 50.000,00 денари.

Се повикуваат тужените Тасевски Мирослав, Чичаревиќ Лилјана, Тасевски Ило, Аврамовски Томислав, Тасевска Надица, Стојановски Божин, Кузмановска Јагода и Зејнели Исни во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да се јават во Основниот суд во Тетово и да овластат свој полномошник. Во спротивно преку Центарот за социјална работа судот ќе им постави времен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси до правосилно решавање на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 506/2002.
(17006)

Пред овој суд се води спор, за поништување на договор за купопродажба, против Абдулаи Зејнепе од с. Камењане, сега на привремена работа во Австралија со непозната адреса.

Се повикува тужената Зејнепе во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, достави адреса на судот или да се јави лично или постави свој полномошник. Во спротивно ќе и биде поставен времен старател кој ќе го води спорот во нејзино име.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 591/01.
(17007)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Во Основниот суд во Штип, е поведена постапка за развод на брак по тужба на Мирјана Панова-Ничев од Мелбурн-Австралија, против Љупчо Ничев од Штип, на привремена работа во странство со непозната адреса на престојување.

Се повикува тужениот Љупчо Ничев во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се јави во овој суд и да достави точна адреса на престојување или да определи свој полномошник или застапник. Во спротивно на тужениот ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси до завршувањето на спорот.

Од Основниот суд во Штип, П. бр. 288/02. (16374)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1351/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045306?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги В.Р.-ЕВРО СТАНДАРД експорт-импорт ДОО ул. "Петар Драпшин" бр. 1, Скопје.

Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги В.Р.-ЕВРО СТАНДАРД експорт-импорт ДОО ул. "Петар Драпшин" бр. 1, Скопје е основано со Договор од 20.03.2002 година, а содружници се Аце Николовски и Светлана Николовска и двајцата од Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.10, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.61, 51.70, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.30, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 60.21, 60.23, 60.24, 50.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.14, 74.40, 74.84, 65.12/3, 52.62, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 14.11, 14.21, 14.50, 45.11, 26.40, 26.51, 26.52, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 71.10, 71.21, 71.32, 63.21, 60.22, 26.70. Надворешно-трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, туристички услуги, изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување е Аце Николовски, управител без ограничувања во внатрешен и надворешен - трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1351/2002. (9347)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1195/2002 од 22.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045150?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, преработка, градежништво, трговија и услуги ЕЛИТА-ТЕХ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Струшка" бр. 21-б, Скопје.

Се основа Друштво за производство, преработка, градежништво, трговија и услуги ЕЛИТА-ТЕХ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Струшка" бр. 21-б, Скопје.

Основач на друштвото ќе биде: Гоѓи Чолаков ул. "Струшка" бр. 21-б, Скопје. Седиште: ул. "Струшка" бр. 21-б, Скопје.

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува 152.500,00 денари, односно 2.500 евра.

Дејности: во внатрешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 21.11, 21.12, 21.13, 21.14, 21.15, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.84, 93.05. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови и странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и застапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде Климент Коцарев, ул. "Партизански одреди" бр. 85/1-3, Скопје, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1195/2002. (9348)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 921/2002 од 01.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044877?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги ИВЕЛ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Баница" бр. 25, Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47,

52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување во надворешнотрговскиот промет, реекспорт, консигнација, меѓународна шпедиција, превоз на стоки и патници во меѓународен друмски сообраќај, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 921/2002. (9349)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 726/2002 од 19.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044682?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги ИЗГРЕВ-Д.В. ДООЕЛ увоз-извоз Кратово, ул. "6 Септември" бр. 14.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 05.02, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.32, 22.33, 23.10, 23.20, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13, 26.13/1, 26.40, 26.61, 26.63, 26.66, 27.21, 27.22, 27.34, 28.72, 28.73, 28.74, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.20, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 92.12, 92.13, 92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.71, 92.72, 93.01, 01.41, 01.41/1, 01.41/3, откуп на сите видови земјоделски производи, откуп на шумски плодови, билки итн., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со СР Југославија, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, изведување на градежни работи во странство, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Неограничени овластувања, целосна одговорност. Лице овластено за застапување е Борче Доновски - управител без ограничување. Основач на друштвото е Живко Јованов.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 726/2002. (9350)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1367/2002 од 26.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045322?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Ацо Тодор Саботковски Ресторан ПОД КАЛЕ Скопје, ул. "Лазар Личе-нос" бб, Скопје.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.40.

За обврските сторени во правниот промет кон трети лица (доверители) одговара трговецот-поединец со целиот свој имот. Во вршењето на дејноста кон трети лица трговецот-поединец истапува во свое име и за сметка на фирмата.

Управител и основач на трговецот-поединец е Ацо Саботковски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 103/6-1.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1367/2002. (9351)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 959/2002 од 26.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044915?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за транспорт, туризам, трговија и услуги ЕУРО ТУРС ДОО увоз-извоз ул. "Апостол Петков" бр. 9-6, Скопје.

Друштвото е основано со Договор од 25.02.2002 година. Сodrужници се Борче Димоски и Снежана Димоска од Скопје.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, 51.17. Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, застапување и посредување, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Борче Димоски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 959/2002. (9352)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 890/2002 од 06.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044846?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП за такси превоз ЈОВИЦА Горан Павле Трајковиќ Скопје, ул. "Првوماјска 6" бр. 4, Скопје.

Назив: ТП за такси превоз ЈОВИЦА Горан Павле Трајковиќ Скопје. Седиште: ул. "Првوماјска 6" бр. 4, Скопје. Основач: Горан Трајковиќ од Скопје.

Дејност: 60.22 - такси превоз.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот. Горан Трајковиќ - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 890/2002. (9355)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1397/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045352?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги ЕУРОША-КИРИ-2002 ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "108" бр. 63.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 51.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63,

26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 26.12, 26.13/1, 28.51, 28.52. Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседни земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства

За управител на друштвото се определува лицето Рахим Шакири од Тетово, ул. "108" бр. 63, како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет, без ограничување.

Основач: Амет Зекири од Тетово, ул. "108" бр. 63.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1397/2002. (9356)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 845/2002 од 25.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044801?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, услуги и превоз БЛИЗНАЦИ РАШТАК ДООЕЛ с. Раштак, Скопје ул. "6" бр. 6, с. Раштак, Скопје.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.82/2, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.63, 28.73, 36.11, 36.12, 36.14, 36.15, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.83, 74.84. Дејности на надворешно-трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, реекспорт, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Единствен содружник и управител на друштвото е Горан Стевковски од с. Раштак, Скопје, ул. "6" бр. 6.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 845/2002. (9357)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1001/2002 од 25.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044956?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ИБРО 2002 ДООЕЛ Куманово, ул. "Ибе Паликука" бр. 34.

Скратен назив: ИБРО 2002 ДООЕЛ Куманово. Основач: Ибраим Исџаков од Куманово, врз основа на акт за основање бр. 01/2002 од 22.02.2002 година.

Дејности: 01.11/1, 01.12/1, 15.86, 15.87, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.30, 20.40, 20.51, 21.22, 21.23, 21.25, 22.22, 22.23, 22.24, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 37.10, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 52.22, 52.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 55.12, 55.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 72.10, 72.20, 74.13, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт и шпедиција, туристичко посредување со странство, малограничен промет со соседните републики на РМ.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Ибраим Исџаков, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1001/2002. (9358)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1147/2002 од 21.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045102?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за градежништво производство трговија транспорт и услуги ШЕРАТОН ДОО експорт-импорт Скопје с. Глумово, Општина Сарај.

Основачи на друштвото се Наим Сејфула од Скопје, с. Глумово со основачки влог од 1.250 евра и Кенан Сејфула од Скопје с. Глумово со основачки влог од 1.250 евра.

Дејности: 15.86, 15.87, 15.33, 15.98/1, 15.98/2, 55.11, 55.12, 55.30/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/4, 52.48, 52.44/1, 52.44/2, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 52.61, 52.62, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.38, 51.39, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.57, 51.25, 51.35, 51.22, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.64, 50.30/1, 50.40/2, 50.20, 63.30, 63.40, 74.13, 70.31, 70.20, 71.32, 74.84, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 93.02, 93.01, 92.34, 65.12/3, 74.20/3, 74.81, 74.82, 74.20/2, 74.40, 74.20/5, 74.14, 71.33, 71.34, 74.83, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 01.30, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.11, 51.12, 62.10, 62.20, 63.12, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување и реекспорт, комисиона и консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Србија, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, услуги во внатрешна и меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Кенан Сејфула - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1147/2002. (9359)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1306, се запишува здружението на граѓани Европско движење во Република Македонија, со скратено име ЕДРМ, со седиште во Скопје на ул. "Рузвелтова" бр. 5 а-1/8.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател д-р Димитар Мирчев од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: создавање на обединета федерална Европа, заснована врз почитувањето на основните права, принципите на мирот, демократските принципи на слобода, солидарност и учество на граѓаните.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 16.05.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 97/2002. (16253)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1307, се запишува здружението на граѓани Организација за поддршка на младински иницијативи АМИКА, со седиште во Скопје на ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 50-а.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Благојче Горчевски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: поддршка на младите луѓе во остварување и заштита на културните, образовните, хуманитарните, научните и други права, интереси и уверувања преку организирано вклучување на младите во програми, проекти и акции.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 20.05.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 103/2002. (16254)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1308, се запишува здружението на граѓани Хуманитарна организација „SBEЗДА“, со седиште во Скопје на ул. "Рузвелтова" бр. 5-б.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Сирма Горѓиева од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: преземање на активности за намалување на бројот на незгрижените лица со нерегулиран постојан третман во општеството и спречување на едукациона програма со цел намалување на бројот на вршители на кривични дела.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 20.05.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 104/2002. (16255)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1305, се запишува здружението на граѓани Граѓанска асоцијација за развој на демократските институции-МОСТ, со седиште во Скопје на ул. "Руѓер Бошковиќ" бб, барака бр. 5.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Снежана Горѓеска од Тетово.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: зајакнување на демократските институции во земјата, демократијата како процес и заштита на човековите права.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 16.05.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 97/2002. (16257)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1301, се запишува здружението на граѓани Хуманитарна организација ФЕНИКС, со седиште во Скопје на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 1, блок 12, локал 2.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-ѓа Лидија Величковска од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: решавање на актуелните проблеми на младите, наркоманијата, алкохолизмот, проституцијата и сите други општествено девијантни појави, како и создавање на законски услови за отстранување на сите облици на насилство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 14.05.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 95/2002. (16259)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1309, се запишува здружението на граѓани Центар за развојни алтернативи, со седиште во Скопје на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 149/3-23.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Зоран Андоновски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: поддршка на развојни иницијативи, проекти, обуки и совети, како и поттикнување на граѓанското учество во органите на локалната самоуправа преку механизмите за непосредно учество во одлучувањето.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 21.05.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 99/2002. (16260)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1312, се запишува здружението на граѓани Про Моторспорт, со седиште во Скопје на ул. "Бранислав Нушиќ" бр. 6.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-дин Горги Данилов од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: поттикнување, организирање и развивање на автомобилниот спортот во делот на брдските, кружните и рели натпреварувања, во која се планира учество на сите натпревари во домашно првенство и претставување на Република Македонија на натпревари во странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 24.05.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 105/2002. (16261)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1311, се запишува здружението на граѓани Спортско друштво Вилјам Хил, со седиште во Скопје на ул. "Трајко Китанчев" бр. 48.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-дин Иван Димитровски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: организирање на фудбалска, кошаркарска и ракометна школа за пионери, јуниори и младинци.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.05.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 108/2002. (16262)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1310, се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани во потрага по заеднички културни и хумани интереси "ПИОНЕР", со седиште во Скопје на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 34 б.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-ѓа Љиљана Шаровиќ од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: залагање за остварување на културни, социјални и хумани интереси преку постојано лобирање врз органите на власта.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.05.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 101/2002. (16263)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1313, се запишува здружението на граѓани Македонски центар за танц, со седиште во Скопје на ул. "Железничка" бр. 45.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Рисима Матевска-Мијановиќ од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: развој, афирмација и популаризација на модерниот балет во Македонија, со посебен акцент на македонското кореографско творештво, како и пренесување на современите светски тенденции кај нас.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 27.05.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 102/2002. (16264)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1315, се запишува здружението на граѓани Спортско друштво Арена, со седиште во Скопје на ул. "Горче Петров" бб (Стара железничка станица).

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-дин Синиша Антиќ од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: организирање на фудбалска, кошаркарска и ракометна школа за пионери, јуниори и младинци.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 29.05.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 107/2002. (16265)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1302, се запишува здружението на граѓани Здружение на жени правници во Република Македонија ТЕМИС, со скратено име ТЕМИС Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Истарска" бр. 33-2/4.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-ѓа Наташа Трпеноска-Тренчевска од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: професионално отстранување и размена на искуства за унапредување на статусот на жената во општествено политичкиот живот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.05.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 94/2002. (16266)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1317, се запишува здружението на граѓани

Пливачки и ватерполо клуб 7 Мај-Бранител, со скратено име ПВК 7 Мај-Бранител, со седиште во Скопје на ул. "8-ми Септември" бб.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-дин Делче Решковски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: развој на ватерполо и пливачкиот спорт во Скопје и организирање на курсеви и обука на почетници во пливање.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 30.05.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 98/2002. (16267)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1314, се запишува здружението на граѓани Центар за семејство, со седиште во Скопје на бул. "Кочо Рацин" бр. 26/11.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-ѓа Бранка Дадасовиќ од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: помош на поединец, семејство и група за развивање на внатрешни ресурси за справување со проблеми во надминување на кризни ситуации, згрижување и едукација на деца и возрасни, како и развивање на демократска свест за интегрирање во граѓанско општество.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 28.05.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 91/2002. (16268)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1316, се запишува здружението на граѓани Центар за заштита на граѓански и човекови права "СПЕКТАР", со седиште во Скопје на ул. "Пелистерска" бр. 5-2/9.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-ѓа Живка Христова од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: развивање и промоција на мултикултурното граѓанско општество и поттикнување и развој на економските и социјалните права.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 30.05.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 114/2002. (16269)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1318, се запишува здружението на граѓани Железничко еколошко здружение ОЗОН, со скратено име ОЗОН, со седиште во Скопје на ул. "Кузман Јосифовски Питу" бб (Железничка станица).

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-дин Бранко Велески од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: чистење на индустриски и други објекти од отпад, озеленување и пошумување на голи површини.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 30.05.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 73/2002. (16270)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1303, се запишува здружението на граѓани Боксерски клуб Горче Петров, со седиште во Скопје на ул. "Мајски Манифест" бр. 4.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Игор Маневски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: омасовување и развој на боксерскиот спорт.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.05.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, 3.Г. бр. 88/2002. (16251)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1304, се запишува здружението на граѓани Боксерски клуб Локомотива Бенто Експорт, со седиште во Скопје на ул. „Илинденска“ бб.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Владо Матевски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на омасовување и развој на боксерскиот спорт.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.05.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, 3.Г. бр. 89/2002. (16252)

Основниот суд во Тетово, со решение Рег. Згф. бр. 37/2002 од 29.05.2002 година го запиша следното:

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 37/2002 се запишува Здружение на граѓани-Здружение на ветераните на војната на ОНА во Македонија - Тетово со скратено име ЗВБОНАМ со седиште во Тетово на ул. „170“ бр. 12.

Работата и активностите на Здружението ќе се однесува на залагање за реинтегрирање на учесниците на бившата ОНА во општеството, заштита и чување на постигањата на борбата на ОНА на територијалниот интегритет и независност на Македонија, издигање на нивото и заштита на статусот на ветераните на ОНА, како основни носители, уредување на материјалната состојба и на социјалната сигурност на борците, инвалидите на војната и на семејствата на паднатите борци, соработка со сите асоцијации во Македонија како и со меѓународните асоцијации на ветераните и др.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здружението е територијата на РМ.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 29.05.2002 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. згф. бр. 37/2002. (16375)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I рег. зг. бр. 4/02 од 28.03.2002 година во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на граѓани под име „Организација за поддршка на локални иницијативи“, со седиште во Скопје на ул. „Павло Илџиќ“ бр. 15-2/23 и дејствување и организирање на здружението на подрачјето на Република Македонија.

Основните цели и задачи на здружението на граѓани и фондации „Организација за поддршка на локални иницијативи“ е заради остварување на пошироко заеднички интерес, а како посебни цели и задачи се подобрување на заедничкиот социо-културен живот, активности за градење доверба и учество во заштитата на животната средина во локалните заедници како и други прашања од заеднички карактер.

Со денот на запишувањето во регистарот Здружението на граѓани „Организација за поддршка на локални иницијативи“ се стекнува со својство на правно лице и

ова здружение отпочнува со работа од денот на уписот 28.03.2002 година се до престанокот на истото согласно Законот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I рег.зг. бр. 4/02. (16535)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III Рег. зг. бр.36/02 од 07.06.2002 година во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на граѓани под име МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА СЕСТРИ НА ДИЈАЛИЗА скратено МАСД со седиште во Скопје на бул. „АСНОМ“ бр. 50 стан 3/3.

Основните цели и задачи на здружението се: да се развива соработката меѓу членовите, да ја поттикнуваат стручната работа во областа на дијализата и трансплантацијата, унапредување и подобрување на едукацијата на медицинските сестри и воведување новини во струката, подобрување на стручната работа со болните од дијализа и трансплантација и подготвување на едукативни програми за едукација на болните, да соработува со други организации од здравствената дејност, да ја запознава стручната јавност со придобивките од областа на дијализата и трансплантацијата, да го насочи вниманието кон едукацијата на семејството неговата улога и пристапот на член од семејството кој има бубрежна болест, залагање за еманципација и рамноправност на граѓаните во сите сфери на општеството, едукација и заштита на правата и интересите на личноста на граѓаните, да работи на стручно усовршување на медицинските сестри, усовршување на програмата за едукација, да ја следи реализацијата на здравствената политика, помага и поттикнува истражувачката работа на медицинските сестри во полето на дијализата и трансплантацијата, се грижи членството да се придржува на кодексот на струката.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации здружението МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА СЕСТРИ НА ДИЈАЛИЗА скратено МАСД се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III.Рег.зг. бр. 63/02. (16543)

Основниот суд Скопје I - Скопје, потврдува дека Боксерската Федерација на Македонија, со седиште во Скопје, регистрирана под Рег. бр. 185 од 28.04.1999 година го менува лицето овластено за застапување.

Во иднина лице кое ќе ја застапува Боксерската федерација на Македонија, ќе биде претседателот г-дин Аце Русевски и заменик претседател г-дин Борис Алексовски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, 3.Г. бр. 554/99. (16057)

Врз основа на член 50 од Законот за здруженија на граѓани и фондации се запишува Здружението на земјоделски производители „ЕКО АГРАР“ од с. Миравци, седиште Миравци, ул. „Гоце Делчев“ бб.

Цели и задачи на субјектот : ревитализација на земјоделското производство во општина Миравци со зголемување на површините под земјоделски култури и зголемување на просечната производност по единица култура, промена на производната насока и сортниот состав во склад со достигнатите научни сознанија со што ќе постигне поголема рентабилност, олеснување и поевтинување на трудот на земјоделските производители со воведување на нова техника и технологија, стандардизација на земјоделските производи со што би

станале поатрактивни и подобро платени на пазарите, организирање на предавања, семинари, курсеви и учествување на натпревари, саеми и други собири во земјата и во странство и друго.

Лице овластено за застапување: Зоран Ристов од Миравци.

Од Основниот суд во Гевгелија, З.Г. бр. 3/2002.

(16166)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III Рег. зг. бр. 12/02 од 22.04.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Асоцијација за едукација и промоција А.Е.П. со седиште во Скопје на ул. "Гоце Стојчевски" бр. 2/1-31.

Основните цели и задачи на здружението се: да работи на економски и социјален развој, да работи на решавање на проблемот на невработеност, промовирање на трговијата и извозот, да придонесува за развој на хуманитарната помош, заштита на човековите права, преку издавање весници и веб страна за искажување на слободната мисла на граѓанинот, едукација на семејството, борба против дрогата, алкохолот и пушењето, социјализација на хендикепирани лица, подобрување на условите за учење на школските деца, заштита на жените и децата од злоупотреби, еманципирање на жената, едукација на млади и талентирани студенти во запознавање на странските јазици и компјутерите, организирање курсеви, тренинзи, семинари, форуми, конференции, истражување на јавното мислење, издавање информативен весник, соработка со други здруженија, да покренува законска иницијатива, да придонесува за проширување на колегијалната етика меѓу членовите, организирање национални и меѓународни собири во земјата.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Асоцијацијата за едукација и промоција А.Е.П. се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III.Рег.зг. бр. 12/02.

(17065)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение Рег. зг. бр. 60/02 од 30.05.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Спортско друштво КИК БОКС КЛУБ ШАМПИОН Скопје со седиште во Скопје на ул. "Лазар Поп Трајков" бр. 29/2.

Основните цели и задачи на здружението се: да ги поттикнува, поврзува и организира своите членови во развојот и унапредувањето на спортот во своето место, да ги проширува нивните знаења, да открива, обучува, млади таленти и води грижа за квалитетот на своите членови, да остварува соработка со други здруженија со сроден карактер, да учествува на државни и други меѓународни натпревари, да остварува соработка со државни и други институции за решавање на проблемите од областа на делувањето, да ги заштитува општите професионални интереси на членовите и унапредување на нивната здравствена заштита, да работи самостојно или со други здруженија и сојузи на организирање национални и меѓународни научни собири, дискусии и стручни средби во земјата и странство.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Спортско друштво КИК БОКС КЛУБ ШАМПИОН Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег.зг. бр. 60/02.

(17066)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. ЗГ. бр. 106/2000 од 08.12.2000 година во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации на здружението под име Нинџуцу клуб "Скопје" од Скопје со седиште на здружението во Скопје на ул. "Тодор Чангов" бр. 52/10.

Основните цели и задачи на здружението Нинџуцу клуб "Скопје" од Скопје се: масовно опфаќање на пионери, младинци и возрасни со цел за запознавање на изучување на Нинџуцу спортот, професионален приод кон Нинџуцу спортот и да се развива соработка со сите клубови од Нинџуцу сојузот на Македонија.

Со денот на запишувањето на здружението Нинџуцу клуб "Скопје" од Скопје во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.ЗГ. бр. 106/2000.

(17092)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Рег. ЗГ. бр. 14/02 година од 25.04.2002 година го запиша следното: во Регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации под Рег. ЗГФ. бр. 14/02 година се запишува Здружение на граѓани - бодибилдинг - фитнес клуб "Санжен" Куманово, со седиште во Куманово на ул. "Моша Пијаде" бр. 49.

Се запишува Здружение на граѓани бодибилдинг - фитнес клуб "Санжен" Куманово, со седиште во Куманово на ул. "Моша Пијаде" бр. 49, во Регистар на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под Рег. бр. 229.

Основни цели и задачи како и начин на облици на дејствување на Здружение на граѓани бодибилдинг - фитнес клуб "Санжен" Куманово, се насочени кон застапување на интереси на бодибилдингот - фитнес клуб - спортот на децата и младината и возрасните луѓе во општина Куманово, при што развивајќи на тој начин другарување, спортски дух и хуманитарен однос, воспитувајќи ги во дух на рамноправни човечки односи.

Здружение на граѓани - бодибилдинг - фитнес клуб "Санжен" Куманово, има седиште во Куманово на ул. "Моша Пијаде" бр. 49.

Здружение на граѓани - бодибилдинг - фитнес клуб "Санжен" се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот на 25.04.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово, Рег. ЗГФ. бр. 14/02.

(17015)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Рег. ЗГФ. бр. 13/2002 година од 23.04.2002 година го запиша следното: во Регистарот на Здруженијата на граѓани "Соживот" со седиште во Куманово, Плоштад "Маршал Тито" бр. 79/3-2, во Регистар на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под Рег. бр. 228.

Основни цели и задачи како и начин и облици на дејствување на Здружение на граѓани "Соживот" Куманово се насочени кон организирање на секаков вид хуманитарна помош, која има за цел да ги подобри условите за живеење, намалување на штетни последици од употреба на дрога и други психоактивни супстанции, преку превентивни дејности, работа на едукација со корисници на дрога за превентива на ХИВ/СИДА хепатитис Б хепатитис Ц преку спроведување на програма, примање на превентација на ХИВ вирусите на хепатитис Б и Ц како и други болести преносливи по крвен и сексуален пат според корисниците на дрога, ризични групи и нивни семејства и општа популација, отворање на клубови за ментално болни и работа на нивна денституализација со соработка со соодветни структури и психосоцијална работа, грижа и помош на лица ХИВ болни од СИДА и блиски на нив и на сите заинтересирани.

Здружението на граѓани “Соживот“ има седиште во Куманово на Плоштад “Маршал Тито“ бр. 79/3-2.

Здружението на граѓани “Соживот“ Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот на 23.04.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово, Рег. ЗГФ. бр. 13/2002. (17017)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Рег. ЗГФ. бр. 15/02 година од 29.04.2002 година го запиша: Културно и хуманитарно здружение на граѓани “Ода“ со седиште во с. Черкези, ул. “Велко Влаховиќ“ бр. 1, Куманово.

Се запишува Културно и хуманитарно здружение на граѓани “Ода“ со седиште во с. Черкези, ул. “Велко Влаховиќ“ бр. 1, Куманово, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово, под Рег. бр. 230.

Основни цели и задачи како и начин и облици на дејствување на Културно и хуманитарно здружение на граѓани “Ода“ се насочени кон психосоцијален развој на деца, подигање на хуманитарните придобивки со помош на загрозените семејства, подигање на еколошка свест кај граѓани, интеграција на жената во сите сфери на живот, развој на културно уметнички придобивки, создавање на услови за меѓунационална соработка, борба против алкохол, проституција и сида и улога на жената во семејството.

Културно и хуманитарно здружение на граѓани “Ода“ има седиште во Куманово, с. Черкези, ул. “Велко Влаховиќ“ бр. 1.

Културно и хуманитарно здружение на граѓани “Ода“ се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот на 29.04.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово, Рег. ЗГФ. бр. 15/02. (17020)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Рег. ЗГФ. бр. 16/02 година од 29.04.2002 година го запиша: Здружение на граѓани - Друштво за одгледување на расни гулаби - Дунеци, расна живина и егзотични птици “Црн Каплан“ Куманово, со седиште во Куманово, ул. “Борис Кидрик“ бр. 69.

Се запишува Здружение на граѓани - Друштво за одгледување на расни гулаби - Дунеци, расна живина и егзотични птици “Црн Каплан“ Куманово, со седиште во Куманово, ул. “Борис Кидрик“ бр. 69, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под Рег. бр. 231.

Основни цели и задачи како и начин и облици на дејствување на Здружение на граѓани - Друштво за одгледување на расни гулаби - Дунеци, расна живина и егзотични птици “Црн Каплан“ Куманово се насочени кон одгледување и заштитување на расни гулаби, да ја продлабочува љубовта кај младината и возрасните кон гулабот, едукација на членство од областа на генетиката на гулабите, обезбедување и набавка на приплодни грла - гулаби - матични парови потребни за освежување на крвта, да работи на проблемот на квалитетна исхрана и превентива против заразна болест на гулабите, секоја такмичарска година набавува прстени - алки соодветни спрема ФЦИ и да организира натпревари и учества на изложби на гулаби и птици на сите нивоа.

Здружение на граѓани - Друштво за одгледување на расни гулаби - Дунеци, расна живина и егзотични птици “Црн Каплан“ Куманово, има седиште во Куманово, ул. “Борис Кидрик“ бр. 69.

Здружение на граѓани - Друштво за одгледување на расни гулаби - Дунеци, расна живина и егзотични птици “Црн Каплан“ Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот на 29.04.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово, Рег. ЗГФ. бр. 16/02. (17023)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 8/2002 година се запишува Здружение на граѓани-Здружение на земјоделците на Р. Македонија од Кавадарци, кое ќе се залага за следните цели и задачи: Да ги обедини земјоделците и преработувачите од Р. Македонија за унапредување на нивната дејност, обезбедување на соодветни услови за работа, стимулации, соодветна социјална сигурност, особено во делот на инвалидно-пензиско осигурување на сите членови кои се занимаваат со оваа дејност, доминирање на приватен пензиски фонд, осигурителен завод, своја банка и агенција за унапредување на земјоделската, преработувачката дејност што ќе ја раководат самите, што помасовно обединување на земјоделците во рамките на ова здружение, вклучувајќи ги тука и разните други здруженија и асоцијации чии цели и задачи се совпаѓаат, издавачка дејност и јавно гласило.

Седиштето на Здружението се наоѓа на “7-ми Септември“ бр. 1, во Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. ЗГФ. бр. 8/2002. (17069)

Се врши измена во решението ЗГ. бр. 15/2001 од 13.08.2001 година, во кое во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации во Основниот суд во Гостивар Рег. бр. 15/2001 е запишано здружението на граѓани “ИНТЕР-ЕТНИК ПРОЕКТ“ - Гостивар.

Се брише лицето за застапување на здружението Арбен Фетахи од Тетово, а се запишува како лице овластено да го застапува здружението Илза Адеми од Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, Рег. ЗГФ. бр. 15/2001. (17072)

Се врши измена во решението ЗГ. бр. 57/99 од 15.07.1999 година, во кое во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации во Основниот суд во Гостивар Рег. бр. 55/99 е запишано здружение на инвалидските пензионери на општина Гостивар.

Се брише лицето за застапување на здружението Галиу Насуф од с. Вруток, а се запишува како лице за застапување на Здружението Добровојо Петковиќ од Гостивар и се брише седиштето на Здружението на ул. “Иво Лола Рибар“ бб., Гостивар, а се запишува како седиште на Здружението ул. “Мара Угринова“ бр. 53/4.

Од Основниот суд во Гостивар, Рег. ЗГФ. бр. 57/1999. (17073)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. ЗГФ. бр. 40/2002 година од 11.06.2002 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Тетово под Рег. ЗГФ. бр. 40/2002 година се запишува Здружение на инженери за зголемување на капацитетот за квалитетно живеење во услови на мултиетничка заедница “ИДНИНА“ од Тетово.

Работата и активностите на здружението е негување на принцип на взаемност, солидарност, меѓусебно разбирање и хуманост, зголемување на капацитетот за градење на мултиетничка демократија и соживот, изградба на самодоверба потребна за донесување одлуки за решавање на проблеми и сл.

Седиштето на здружението е во Тетово на ул. “Илинденска“ бб, локал 88 во ГТЦ, а истото ќе делува на подрачјето на Р. Македонија.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 40/2002. (17074)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Гостивар, под Рег. ЗГ. бр. 21/2002, се запишува здружението на граѓани “ТОП-

ЛИЧКИ ИЗВОРИ“ од Топлица со седиште во с. Топлица, а го претставува и застапува неговиот претседател Вајдин Касами.

Работата и активностите на Здружението ќе се однесуваат на развој и унапредување на земјоделски и сточарски производи, унапредување на агротехнички мерки и иновации во процесот на производството со организирање на семинари, курсеви, саеми во врска со земјоделството и сточарството.

Од Основниот суд во Гостивар, Рег. ЗГФ. бр. 21/2002. (17075)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Со решение на Основниот суд во Велес Ст. бр. 7/2001 од 23.05.2002 г. предлогот поднесен од должникот Друштво за производство, трговија и услуги „Универзал Промет“ увоз извоз Велес, ул. „Јаворски Пат“ бб со жиро сметка 41600-601-4751 ЗПП филијала Велес, поднесен преку основачот - директорот на должникот Мечкаров Ване се усвојува.

Се отвора стечајна постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги „Универзал Промет“ извоз увоз Велес, ул. „Јаворски пат“ бб, Велес.

За стечаен управник на стечајниот должник се именува Весела Петрулева дипломиран правник од Велес, телефонски број 232-007.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник најдоцна до 25.06.2002 г.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања на доверителите на ден 12.07.2002 г. во 11 часот во судница бр. 4 во Основен суд Велес.

Се закажува рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката на ден 12.07.2002 г. во 12 часот во судница бр. 4 во Основен суд Велес.

Примерок од решението се доставува до одделот за регистрација при Основен суд Скопје I - Скопје и решението да се објави на огласна табла на овој суд и во „Службен весник на Република Македонија“.

За стечаен судија се определува Андреева Надица судија во Основен суд Велес. Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (16511)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со Решение IV. Ст. бр. 120/02 од 12.06.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги „АУТОЦЕНТАР-1“ Ридван и Љуан ДОО со седиште на ул. „Палмиро Тољати“ бр. 28, со жиро сметка бр. 40110-601-440816, како и број на регистарска влошка 02021994, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги „АУТОЦЕНТАР-1“ Ридван и Љуан ДОО се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16427)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со Решение IV. Ст. бр. 176/02 од 12.06.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги на големо и мало „РЕВИЛО“ Оливер ДООЕЛ со седиште на ул. „Јани Лукровски“ бр. 14-17, со жиро сметка бр. 300000000722104, како и број на регистарска влошка 02023511?-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги на големо и мало „РЕВИЛО“ Оливер ДООЕЛ се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16430)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со Решение IV. Ст. бр. 128/02 од 12.06.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ДАРА ИМПЕКС“ ДОО 3 увоз-извоз со седиште на ул. „Крсто Асенов“ бр. 6/2-15, со жиро сметка бр. 40100-601-253017, како и број на регистарска влошка 1-45439-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ДАРА ИМПЕКС“ ДОО увоз-извоз, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16431)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со Решение IV. Ст. бр. 108/02 од 12.06.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги „ВРШЕВО“ Санела ДООЕЛ Увоз-извоз, со седиште на ул. „Љуба Ивановиќ“ бр. 40-4-8, со жиро сметка бр. 40100-601-218549, како и број на регистарска влошка 02004751?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги „ВРШЕВО“ Санела ДООЕЛ увоз-извоз се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16434)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со Решение IV. Ст. бр. 146/02 од 12.06.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало „АСКОМ“ експорт-импорт ДОО со седиште на ул. „Коце Металец“ бр. 1-1/1, со жиро сметка бр. 40110-601-332299, како и број на регистарска влошка 1-54964-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало „АСКОМ“ експорт-импорт ДОО се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16436)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со Решение IV. Ст. бр. 137/02 од 06.06.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштвото за

производство, промет, посредување и застапништво „ММК“ експорт-импорт Јавор ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Петар Манџуков“ бр. 101-А, со жиро сметка бр. 40100-601-200857 и регистарска влошка 020012408?-3-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет, посредување и застапништво „ММК“ експорт-импорт Јавор ДООЕЛ од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16439)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 136/2002 од 11.06.2002 година над ПП „М.К.С.Ј.“ Битола, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 52-а, дејност трговија, со жиро сметка 40300-601-62810 при ЗПП-Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (17146)

Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 26/2002 од 22.05.2002 година, над Трговското друштво за производство, трговија и услуги „Баже“ Љубиша и Благоја ДОО увоз-извоз од Тетово, со жиро сметка 41500-601-87738 и регистарска влошка 02024764-3-03-000, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (17147)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 104/2002, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, услуги, туризам, трговија на големо и мало „ИНФО ТУРС“ увоз-извоз ДООЕЛ-Прилеп, запишан во регистарска влошка 01006483?-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност-дејност на патнички агенции и туроператори, со жиро сметка 41100-601-31920 во Агенција за немигрирани сметки во Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува, бидејќи должникот си должи на самиот себе.

Од Основниот суд во Прилеп. (17148)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 116/2002, отвори стечајна постапка према должникот Услужно, трговско претпријатие увоз-извоз „СИНАДИ-ПРОМ“ П.О. Прилеп, запишан во регистарска влошка 1-16131 на Окружниот стопански суд во Битола, со основна дејност трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби, со жиро сметка 41100-601-28371 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува, поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (17149)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 137/2002 од 14.06.2002 година над ПП „Век-Транс“ од Битола, ул. „Стив Наумов“ бр. 55, дејност транспорт и услуги, со жиро сметка 40300-601-60111 при ЗПП-Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (17174)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 141/2002 над ПП за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз, услуги „Орик“ ул. „Солунска“ бр. 17, Битола, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-59764 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (17175)

Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 62/1999 од 06.06.2002 година ја заклучува отворената постапка над должникот Друштво со ограничена одговорност „Металпромет-Металургија“ експорт-импорт Кавадарци, ул. „Маршал Тито“ бб, отворена со решение Ст. бр. 62/1999 од 14.03.2000 година.

Од Основниот суд во Кавадарци. (17176)

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 38/2002 од 13.06.2002 година отвори стечајна постапка над должникот Јавно трговско друштво за производство, трговија, сообраќај, угостителство и услуги ЕЛИНГ ЕЛЕКТРИК Асани Дестан и др. ул. „Торно Пашино“ бр. 93, Кичево и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса, па се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (17177)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 133/02 од 13.06.2002 година отвори ликвидациона постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги Цамбулев увоз-извоз дооел Струмица и поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (17061)

Ликвидаторот Нагиб Тоска од Скопје, ул. „Никола Грчето“ бр. 6/124 запишан во судскиот регистар при Основен суд Скопје I - Скопје со решение П.трэг. бр. 1721/02 објавува дека Друштвото за транспорт, трговија и услуги ИНВЕСТ МАРКЕТ Нагиб и други ДОО увоз-извоз Скопје и со број на жиро-сметка 530010100153015 отворена при Охридска Банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (17085)

Ликвидаторот Олга Димовска од Скопје, ул. „Никола Вукмировиќ“ бр. 11, запишан во судскиот регистар при Основен суд Скопје I - Скопје со Решение П.трэг. бр. 2441/2002 објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги ПСВ Стојмир ДООЕЛ и со број на жиро-сметка 300000000740728 отворена при Комерцијална банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (17068)

Ликвидаторот Петрулева Весела од Велес, запишан во судскиот регистар при Основен суд Скопје I - Скопје со решение П.тр.рег. бр. 3389/2001 објавува дека Друштвото ПДПП БССТ „Сезгин Сезгин“ ДООЕЛ и со број на жиро-сметка 41600-601-78261 отворена при ЗПП Филијала Велес е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (16513)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П.Л. бр. 430/01 од 31.01.02 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, туризам и маркетинг „ХОЛМА“ ДОО Скопје од Скопје, Порта Влае Б-4, локал 13, со жиро сметка 40120-601-112140.

За ликвидатор се определува лицето Мито Арминовски од Скопје, со стан на ул. „Петар Манџуков“ бр. 23 б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16544)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П.Л. бр. 368/01 од 15.11.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие во мешовита сопственост „ТУЛ“ експорт-импорт доо од Скопје, ул. „Кочанска“ бр. 3-а, со жиро сметка 40100-601-373080.

За ликвидатор се определува лицето Тулевска Елена од Скопје, со стан на ул. „Кочанска“ бр. 3-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17763)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П.Л. бр. 160/02 од 28.05.02 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско претпријатие „ДА-НИ“ д.о.о. Скопје од Скопје, ул. „Ручер Бошковиќ“ бр. 91/2 со жиро сметка 40120-601-210808.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величкоски од Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ“ бр. 72/2-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16897)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П.Л. бр. 166/02 од 11.06.02 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „БЕРА-КОМПАНИ“ експорт-импорт ц.о., с. Долно Свиляре од Кондово, с. Долно Свиляре со жиро сметка 40120-601-172909.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величкоски од Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ“ бр. 72/2-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16900)

Ликвидаторот Доковски Трифун од Скопје, ул. „Трајко Китанчев“ бр. 32, л.к. 1452309, мат. бр. 0605969450010, запишан во трговскиот регистар при Основен суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3282/2002, објавува дека Друштвото за внатрешен и надворешен промет ФОНИ-КОМПАНИ Трифун ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Трајко Китанчев“ бр. 32, со број на жиро-сметка 300000000852084 при Комерцијална банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (16937)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 131/02 од 12.06.2002 година отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за транспорт „Први Партизан-Транспорт“ п.о. увоз-извоз, с. Турново и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (16991)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 125/02 од 13.06.2002 година отвори ликвидациона постапка над Друштвото за производство, услуги и трговија увоз-извоз Бошков дооел Радовиш и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (16993)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Дипломатски пасош бр. Д 0002452, издаден од Министерството за надворешни работи, на име Зана Рустеми.

Пасош 1154617 издаден од УВР-Тетово на име Љика Рамадан, ул. "Љуботенска" бр. 27, Тетово. (17105)

Пасош 1204642 издаден од УВР-Скопје на име Атанасовски Иван, бул. "Јане Сандански" бр.25-2/2, Скопје. (17113)

Пасош 604589 издаден од УВР-Скопје на име Марија Велкова, ул. "Јужноморавски Бригади 2" бр.37, Скопје. (17115)

Пасош бр. 146859/93 на име Билаљи Абдилемит, с. Слатина, Тетово. (17116)

Пасош 1257722 издаден од УВР-Скопје на име Каранфилов Борис, ул. "Ван Бел" бр. 4-1/11, Скопје. (17135)

Пасош 999755 издаден од УВР-Скопје на име Угљанин Лејла, ул. "Руди Чајевац" бр. 41/5, Скопје. (17136)

Пасош 1129225 издаден од УВР-Скопје на име Зијат Сулејмани, с. Глумово, Скопје. (17139)

Пасош 1512962 издаден од УВР-Скопје на име Аделина Мустафа, ул. "Анастас Коцарев" бр. 4-б, Скопје. (17140)

- Пасош бр. 523596 на име Муртезаи Менсур, Струга. (17154)
- Пасош бр. 1291071 на име Бујуклиев Ѓорги, ул. "К. Неделков" бр. 15, Штип. (17156)
- Пасош бр. 1240087 на име Југова Слаѓана, ул. "Ристо Шуклев" бр. 22, с. Негорци, Гевгелија. (15453)
- Пасош бр. 1552923 на име Јанева Анета, ул. "Спиро Захов" бр. 5/1, Струмица. (16331)
- Пасош бр. 1265341/99 на име Нејази Исаку, с. Требош, Тетово. (17081)
- Пасош бр. 1362335 на име Ристик Бојана, с. Табановце, Куманово. (30164)
- Пасош бр. 1042156 на име Биљал Амети, ул. "106" бр. 4, Тетово. (9637)
- Пасош 552775 издаден од СБР-Скопје на име Рамадани Ерфан, с. Студеничани бр. 342, Скопје. (17208)
- Пасош 719451 издаден од СБР-Скопје на име Иванов Нада, ул. "Благоја Паровиќ" бр. 5-а, Скопје. (17209)
- Пасош 1322122 издаден од СБР-Тетово на име Рамадани Сељадин, с. Порој, Тетово. (17239)
- Пасош 0328346 издаден од СБР-Скопје на име Властимир Митковски, с. Вучидол-46 бр. 21, Скопје. (17254)
- Пасош 102986 издаден од СБР-Скопје на име Србегова Бајрамиша, ул. "Метохиска" бр. 52, Скопје. (17255)
- Пасош 994505 издаден од СБР-Тетово на име Трпко Ангелковски, ул. "Б. Тоска" бр. 25-а, Тетово. (17257)
- Пасош бр. 1500049 на име Ивановски Александар, Охрид. (17266)
- Чекови од тековна сметка 13842626 со бр. 5005710-858, бр. 5005950966 и бр. 5005950967 издадени од Комерцијална банка на име Бојан Каранакон, Скопје. (16998)
- Чекови од тековна сметка 12843534 со бр. 3006302-546, бр. 3006302549, бр. 3006302552, бр. 3006302554, бр. 3006302558, бр. 3006302562, бр. 3006302564, бр. 0019000393497, бр. 0019000393501 и од бр. 001900044-00-37 до бр. 0019000440048 издадени од Комерцијална банка на име Ѓорѓиевски Горан, Скопје. (17012)
- Чек од тековна сметка 01854231 со бр. 001000551-96-44 издаден од Комерцијална банка на име Димитар Кондовски, ул. "Демир Трајко" бр. 48-а, Скопје. (17241)
- Чекови од тековна сметка 0006939395 од бр. 0007-005335421 до бр. 0007005335451 издадени од Комерцијална банка на име Спировска Натка, Скопје. (17248)
- Работна книшка на име Вели Нухији, Скопје. (17114)
- Работна книшка на име Ѓошев Стојанче, Скопје. (17118)
- Работна книшка на име Миленковска Слаѓана, ул. "Б. Димов" бр. 10, Куманово. (17119)
- Работна книшка на име Серифоски Расит, Струга. (17123)
- Работна книшка на име Хани Арсим, с. Велешта, Струга. (17124)
- Работна книшка на име Нешковски Веле, ул. "Карпош" бр. 10/2/19, Битола. (17161)
- Работна книшка на име Рамадани Рифадија, Велес. (17184)
- Работна книшка на име Муталип Адеми, Скопје. (17185)
- Работна книшка на име Перо Давчев, ул. "Септемвриска" бр. 36, Св. Николе. (17207)
- Работна книшка на име наков Матјан, ул. "Љубен Иванов" бр. 58, Штип. (17212)
- Работна книшка на име Мојсоски Никола, с. Беловодича, Прилеп. (17215)
- Работна книшка на име Решат Сефер, Скопје. (17218)
- Работна книшка на име Илиоски Жарко, ул. "И. Поподинец" бр. 24, Прилеп. (17221)
- Работна книшка на име Пилачевска Јагода, с. Слеч, Демир Хисар. (17223)
- Работна книшка на име Мукадес Чукооска, ул. "М. Тито" бр. 409, Кичево. (17229)
- Работна книшка на име Небија Исламовски, Скопје. (17237)
- Работна книшка на име Турхан Мамути, Скопје. (17238)
- Работна книшка на име Атула Редепи, Скопје. (17240)
- Работна книшка на име Веселиновска Бојанка, Скопје. (17244)
- Работна книшка на име Љупка Јаневска Ѓорѓијоска, Скопје. (17259)
- Работна книшка на име Верка Ѓочевска, Скопје. (17260)
- Работна книшка на име Боро Старчевиќ, Скопје. (17265)
- Работна книшка на име Илиевска Билјана, Битола. (17269)
- Работна книшка на име Ѓеорѓиев Александар, Делчево. (17274)
- Работна книшка на име Ѓеорѓиев Тони, ул. "Партизанска" бр. 39/6, Штип. (17280)
- Воена книшка на име Шемши Исмаил, Скопје. (7130)
- Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку" на име Славковски Мирослав, Скопје. (17107)
- Свидетелства за 5 и 6 одделение издадени од ОУ. "Лирија" на име Баќари Исмаил, Скопје. (17108)
- Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку" на име Сигеров Марко, Скопје. (17109)
- Свидетелство за 6-то одделение издадено од ОУ "Живко Брајковски" на име Заткоски Благојче, Скопје. (17110)
- Свидетелства за 6 и 7 одделение издадено од ОУ "Х. Т. Карпош" на име Илиќ Иван, Скопје. (17112)
- Свидетелство за 7 одделение на име Авни Адеми, Куманово. (17120)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Даути Синдис, с. Чифлик, Тетово. (17125)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Османи Халиде, с. Ларце, Тетово. (17126)
- Свидетелство на име Столеска Данијела, Тетово. (17131)
- Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ "Живко Брајковски" на име Здравкова Ана, Скопје. (17132)
- Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ "Владо Тасевски" на име Атанасовски Дејан, Скопје. (17133)
- Свидетелство за 6-то одделение издадено од ОУ "Ј. А. Коменски" на име Атанасовски Дејан, Скопје. (17134)
- Свидетелство за 5, 6, 7 и 8 одделение издадено од ОУ "Марко Цепенков" на име Симоновска Соња, Скопје. (17137)
- Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ТУЦ "Цветан Димов" на име Мидајет Муртезани, с. Семениште, Скопје. (17141)
- Свидетелства за 5, 6 и 7-мо одделение на име Шенѓил Алили, с. Никуштак, Куманово. (17151)
- Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Ѓоце Делчев" на име Ангеловски Дејан, Ресен. (17158)
- Свидетелство на име Блерим Мурсели, Тетово. (17160)
- Свидетелства за 5 и 6 одделение издадени од ОУ. "Лиријдија"- с. Лојане на име Невзад Нухији, Куманово. (17162)
- Свидетелство на име Зафировски Бојко, Велес. (17163)
- Свидетелство за 5-то одделение на име Тошевски Ангелко, Велес. (17164)
- Свидетелство за 5-то одделение на име Тариќ Самел, с. Житоше, Крушево. (17165)

Свидетелство за 6-то одделение на име Керимовски Саим, с. Лажани, Прилеп. (17166)

Свидетелство за 5-то одделение на име Ненад Миловски, Крива Паланка. (17167)

Свидетелства за 5 и 6-то одделение на име Јунузи Риза, с. Липково, Куманово. (17168)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Нуртен Азир, Куманово. (17169)

Свидетелство за 5-то одделение на име Зенел Османи, с. Ропалце, Куманово. (17170)

Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "Аврам Писевски" на име Кадриева Јуксела, Скопје. (17183)

Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ "Рилиндија" на име Кенан Агуши, Куманово. (17190)

Свидетелство на име Фидан Ибраими, Куманово. (17191)

Свидетелство на име Бајрамиовски Ирфан, Куманово. (17193)

Свидетелства за 2 и 3-то одделение на име Симонска Драгана, Куманово. (17194)

Свидетелство за 5-то одделение на име Ивановски Данијел, Куманово. (17195)

Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ "Рилиндија" на име Артан Емини, Куманово. (17196)

Свидетелство за 6-то одделение на име Нора Ферати, Куманово. (17197)

Свидетелство за 6-то одделение на име Ведат Хасанис, Куманово. (17198)

Свидетелство за 6 одделение на име Агуши Хаки, Куманово. (17199)

Свидетелства за 5 и 6-то одделение на име Заим Касуми, Куманово. (17200)

Свидетелства од 5 и 8-мо одделение издадени од ОУ "Маршал Тито" на име Ибрахими Бурим, Куманово. (17202)

Свидетелства за 5 и 6-то одделение на име Бесник Синани, Куманово. (17203)

Свидетелство за 6-то одделение на име Мирослав Димитровски, Делчево. (17204)

Свидетелство на име Виктор Петров, Кочани. (17206)

Свидетелство на име Коцевски Ненад, Пробиштип. (17210)

Свидетелство за 6 одделение на име Илиев Емил, Штип. (17211)

Свидетелство за 6-то одделение на име Хасаноски Хусеин, Прилеп. (17214)

Свидетелство за 6-то одделение на име Јанески Огнен, Прилеп. (17216)

Свидетелство за 5-то одделение на име Љубомир Дунимаглоски, Прилеп. (17217)

Свидетелство за 5-то одделение на име Кукулош Рефија, Прилеп. (17219)

Свидетелство за 5-то одделение на име Чотович Асмир, Прилеп. (17220)

Свидетелство на име Метин Хајруловски, Ресен. (17222)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Мефаил Рамис, Тетово. (17230)

Свидетелство за 5-то одделение на име Бериша Бекир, Тетово. (17231)

Свидетелство на име Јасин Фетаи, Тетово. (17232)

Свидетелство на име Николоска Блашка, Тетово. (17233)

Свидетелство на име Дашмир Саити, Битола. (17234)

Свидетелство за 7-мо одделение на име Смилева Сана, Штип. (17235)

Свидетелство за 7-мо одделение издадено од ОУ "Стив Наумов" на име Бошковски Кристијан, Скопје. (17253)

Свидетелство за 6-то одделение издадено од ОУ "Војдан Чернотрински" на име Башовски Емануел, Скопје. (17261)

Свидетелство за 1 година издадено од трговско училиште на име Незири Али, Скопје. (17263)

Свидетелство за 7-мо одделение на име Исен Билали, Куманово. (17268)

Свидетелство за 5-то одделение на име Фејзули Газменд, Куманово. (17270)

Свидетелство за 5одделение на име Стојанов Славе, Берово. (17271)

Свидетелство за 6 одделение на име Стојков Славе, Берово. (17272)

Свидетелство на име Ковацка Валентина, Делчево. (17273)

Свидетелство за 5 одделение на име Весна Захковска, Кожани. (17275)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4-та година на име Ивановски Дејан, Штип. (17278)

Свидетелство за 5 и 6-то одделение на име Емилија Јорданова, Штип. (17279)

Свидетелство за 6-то одделение на име Кучи Назмије, Тетово. (17281)

Диплома на име Станковиќ Марија, ул. "О. Революција" бр. 1/1-17, Куманово. (17192)

Диплома на име Гошев Орце, ул. "С. Пинџур", Винаца. (17205)

Диплома на име Наков Марјан, ул. "Љубен Иванов" бр. 58, Штип. (17213)

Диплома на име Александар Герасимов, Пробиштип. (17276)

Диплома на име Ивановски Дејан, ул. "С. Георгиев" бр. 36, Штип. (17277)

Ученичка книшка издадена од ОУ "Марко Цепенков" на име Симонска Соња, Скопје. (17138)

Ученичка книшка на име Шенѓил Алили, с. Никуштак, Куманово. (17189)

Ученичка книшка на име Трајановски Александар, Куманово. (17201)

Лична карта на име Трпески Никола, Тетово. (17046)

Здравствена книшка на име Ракипов Гуне, Битола. (17225)

Здравствена книшка на име Томе Милошевски, Битола. (17226)

Здравствена книшка на име Трајко Ѓоревски, Битола. (17227)

Здравствена книшка на име Ѓорѓиевска Фанија, Битола. (17228)

Даночна картичка 4030001423380 издадена од Управа за приходи на име АНЕЛ ШПЕД, Скопје. (17106)

Даночна картичка 4030992179482 издаден од У. Ј. П. на име Стома-Проект, Скопје. (17186)

Дипломатска карта бр. 2518/01 издадена од Министерството за надворешни работи на име Јуриј Деревчанченко, ул. "Маршал Тито" бр. 19-2 (персонал Игор), Скопје. (17256)

Дозвола -ЦЕМТ бр.0463 издадена од Министерство за транспорт и врски на име Компакт транспорт-хинделанг, бул. "Јане Сандански" бр. 9-а локал 18, Скопје. (17053)

Дозвола ЦЕМТ бр. 028 издадена од Министерство за сообраќај и врски на РМ на име КИМИКО, Индустриска зона бб, Струга. (17252)

Девизна штедна книшка бр. 1430101049955 издадена од Охридска Банка АД Охрид на име Маркулевска Љубица, ул. "В. Николески" бр. 3/3, Охрид. (17070)

Девизна штедна книшка бр. 7069/54 издадена од Охридска Банка АД Охрид на име Мартиноска Милка, с. Требениште, Охрид. (17071)

Решение-одобрение за вршење занает. дејност бр. 23251/2 издадено од Министерство за економија на име Јорданче Илиев, Скопје. (17009)

О Г Л А С ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕ- НИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и член 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и член 4 од Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште, ОП Водостопанство "Вардар" - Скопје, објавува

О Г Л А С ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕ- НИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОД- НЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. Водостопанство "Вардар" - Скопје, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници државјани на РМ доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон претпријатието.

2. Седиштето на претпријатието Водостопанство "Вардар" - Скопје, е на ул. "Даме Груев" блок 2 локал 5, Скопје.

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на образец пропишан од Агенцијата на РМ ("Службен весник на РМ" бр. 3/94).

Истовремено се доставуваат и до Агенцијата на Република Македонија во Скопје на ул. "Даме Груев" број 14 поштенски фах 410 во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

Ј А В Н И П О В И Ц И

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за здравство, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 15/2002

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на Отворениот повик бр. 15/2002 е Министерството за здравство, со седиште на ул. "50-та Дивизија" бр. 6.

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

- Изградба на нова амбуланта во с. Црнилиште - Медицински центар - Прилеп;
- Изградба на нова амбуланта во с. Нерово - Здравствен дом - Крушево.
- Набавката е делива.
- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ

- 4.1. Име, адреса и седиште на понудувачот;
- 4.2. Цени на секоја позиција за набавка според проектот од тендерската документација како и вкупната цена со сите давачки;
- 4.3. Рок на извршување на работите;
- 4.4. Начин на плаќање;
- 4.5. Фактор за непредвидени работи.

5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие треба да бидат нумерирани според следниот редослед:

5.1. Извод од судска регистрација на понудувачот согласно Законот за трговски друштва.

5.2. Понудувачот треба да приложи документ за финансиска и економска способност согласно Законот за

јавни набавки и член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002). Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, во оригинал или копии заверено кај нотар, како и потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки. Странските понудувачи согласно со Законот за јавни набавки и измените на Законот за јавни набавки треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за економското работење во последните три години.

5.3. Понудувачот треба да достави доказ дека нема судска забрана за вршење на дејноста. Документот не треба да биде постар од шест месеци и во оригинал или копии заверено кај нотар.

5.4. Документ дека за понудувачот не е отворена постапка за стечај или ликвидација. Документот да не биде постар од шест месеци и во оригинал или копии заверено кај нотар.

5.5. Список на главни испораки и изведуваче на градежни работи во областа на здравството.

5.6. Доказ за техничка опременост за изведуваче на вакви работи.

5.7. Доказ за кадровска опременост за изведуваче на вакви работи.

5.8. Изјава дека понудувачот е во состојба да обезбеди банкарска гаранција во висина од 30% од вредноста на понудата доколку понуди услов за авансно плаќање.

5.9. Изјава од понудувачот дека е во состојба да обезбеди банкарска гаранција, во висина од 5% од вредноста на понудата заради обезбедување на исполнување на договор.

5.10. Сите документи да бидат доставени во оригинал или во копија заверени од нотар.

6. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

6.1. Тендерската документација може да се подигне во Министерството за здравство секој работен ден, во време на траењето на повикот.

6.2. Пред подигање на тендерската документација понудувачот треба да уплати 5.000,00 денари неповратен надомест на:

- Трезорска сметка - 100000000063095,
- Сметка на Буџетски корисник - 190010043463119,
- Приходна шифра - 723819-12,
- ЕДБ - 4030990253804,
- Депонент на: Народна банка на РМ.

Покрај доказот за уплатените парични средства, понудувачот за да ја подигне документацијата потребно е да достави и писмено барање составено на меморандум за подигање на истата.

7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена,
- квалитет,
- рок на изведба,
- гаранција,
- начин на плаќање.

8. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

8.1. Целокупната документација се доставува на начин согласно член 52 од Законот за јавни набавки.

8.2. Повикот трае заклучно до 10.07.2002 година, кога и понудите треба да бидат пристигнати/предадени во архивата на Министерството за здравство, а отворањето на понудите ќе се одржи на 11.07.2002 година во 12,00 часот во просториите на Министерството за здравство во присуство на понудувачите.

8.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Министерство за здравство, ул. "50-та Дивизија" бр. 6 - Скопје, за Комисија за јавни набавки - контакт телефон: +389-02-128-052.

8.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

8.5. Понудите што нема да бидат доставени до утврдениот рок, како и оние што не се изработени според барањата на отворениот повик нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД Електростопанство на Македонија во државна сопственост, објавува

БАРАЊЕ БР. 01-111/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА РАМКОВЕН ДОГОВОР ЗА ОТКУП НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Набавувач на барањето е АД Електростопанство на Македонија во државна сопственост, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.1. Предмет на барањето е прибирање на понуди за заклучување на рамковен договор за откуп на електрична енергија во период од 01.11.2002 до 30.04.2003 година.

1.2. Барањето е јавно и анонимно, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.3. Постапката се спроведува со прибирање на понуди согласно Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

1.4. Рокот на доставување на понудите е заклучно со 05.07.2002 година.

1.5. Понудувачите своите понуди треба да ги достават: преку пошта или со предавање во архивата на набавувачот.

1.6. Набавувачот го задржува правото да ја подели понудата на два или повеќе понудувачи.

1.7. Понудата се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на барањето. Во средината на ковертот треба да стои: АД Електростопанство на Македонија, за Комисијата за јавни набавки ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот-понудувач. Во ковертот со понудата треба да има уште два затворени и запечатени конверта со ознака "документација", односно "понуда".

2. ПРЕДМЕТНИ КОЛИЧИНИ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Предметните количини по ова барање изнесуваат: вкупно 324.240 MWh електрична енергија.

Временскиот дијаграм на предметните количини на електрична енергија е даден во следната табела:

Месец	Снага (MW) BT/HT	Количини BT (MWh) (7-23ч)	Количини HT (MWh) (7-23ч)	Вкупни месечни количини (MWh)
Ноември, 2002 г	100/60	48.000	14.400	62.400
Декември, 2002 г	100/60	49.600	14.880	64.480
Јануари, 2003 г	100/60	49.600	14.880	64.480

Февруари, 2003 г	120/70	53.760	15.680	69.440
Март, 2003 г	50/30	24.800	7.440	32.240
Април, 2003 г	50/30	24.000	7.200	31.200
Вкупно		249.760	74.480	324.240

Понудувачот може да понуди и само дел од бараните количини електрична енергија во наведениот и/или за покус период.

Набавувачот може да прифати и понуди за било која количина од бараните, во наведениот и/или за покус период.

3. УСЛОВИ НА ИСПОРАКА

3.1. Како место на испорака (предавање) на понудената електрична енергија се смета местото на интерконективната врска меѓу македонскиот електроенергетски систем и соседните електроенергетски системи, точно на местото каде истата ја сече македонската граница.

3.2. Понудените и договорените количини електрична енергија се бара да бидат обврзувачки.

3.3. Испораката на електрична енергија ќе се врши врз основа на неделни возни редови одредени од диспечерската служба на купувачот.

3.4. Набавувачот има право на отстапување од најмалку $\pm 20\%$ од снагата прикажана во дијаграмот. Понудувачот кој ќе понуди поголема можност за отстапување од бараната снага, ќе се смета за поповолен понудувач.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата покрај општите услови мора да содржи и:

- Единечна цена за 1 KWh електрична енергија изразена во US\$, посебно за BT часовите и HT часовите, за секој месец, како и вкупната вредност на понудената количина изразена во US\$ која ќе ги содржи сите трошоци до местото на предавање.

- Количини на енергија за кои се дава понудата.

- Начинот, гаранциите и условите на плаќање.

- Името на производителот на електрична енергија која се нуди за продажба.

- Рок на важност на понудата не пократок од 01.08.2002 година.

- Податоци за надлежната оперативна служба за управување со прометот на електрична енергија.

5. ДОКУМЕНТАЦИЈА

5.1. Задолжителна документација:

- Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки, "Сл. весник на РМ" бр. 21/2002 (за домашни правни или физички лица). Странско правно или физичко лице треба да достави ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција, регистрирана за вршење ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години.

- Извод од регистрација на дејноста.

- Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни набавки (само за домашни понудувачи).

- Регистрација на понудувачот за работа на промет со електрична енергија.

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки (само за домашни понудувачи).

- Понудувачот треба да достави референтна листа за испорака од ваков тип.

5.2. Дополнителна документација:

- Документ издаден од претпријатието на интерконтинентално поврзана балканска земја која ќе биде извор за испорака на електричната енергија и надлежна за срамнување на дебалансите предизвикани од работењето на интерконтиненталниот систем. Во документот треба да биде наведено дека тоа претпријатие е целосно запознато со трансакцијата за која станува збор и дека ќе врши управување на системот во текот на предвидениот временски период имајќи го тоа наполно во предвид.

- Писмо потпишано од понудувачот во кое јасно се наведува дека понудувачот неотповикливо ја признава својата целосна и исклучителна одговорност за гаранција на испораката на електрична енергија до местото на предавање.

- Писмо потпишано од понудувачот во кое јасно се наведува дека понудувачот неотповикливо ќе ги преземе сите трошоци за трансакцијата на електрична енергија од изворот до местото на предавање, односно под било какви услови и во секој случај електричната енергија да биде испорачана (пренесена) бесплатно до местото на предавање и понудената цена да важи за испорачаната енергија на местото на предавање.

5.3. Понудите со пропратната документација да се достават на македонски или англиски јазик.

5.4. Целокупната документација која се бара (задолжителна и дополнителна) треба да биде оригинална или заверени копии верни на оригиналот, не постари од 6 месеци.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

(согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

- Цена 40 поени;
- Услови на испорака 30 поени;
- Начин и услови на плаќање 30 поени.

Комисијата го задржува правото, доколку не е задоволна од понудите, да не избере ниеден понудувач.

Комисија за јавни набавки

Pursuant to Articles 11 and 18 under the Law on Public Goods Procurement (Official Gazette of RM no. 21/2002), the Committee of Public Purchase within Elektrostopsanstvo na Makedonija (Public Power Company), a shareholding company in state ownership announces the

**NOTICE No. 01-111/2002
FOR INVITATION TO BIDS RELATED TO SIGNING A FRAMEWORK AGREEMENT FOR
ELECTRICITY PURCHASE**

1. GENERAL CONDITIONS

1.1. The scope of the Notice is an invitation to bids for signing a Framework Agreement for Electricity Purchase in the period between 1 November 2002 and 30 April 2003.

1.2. The Notice is public and anonymous with the right to participation of all local and foreign natural and legal entities.

1.3. The Notice shall be conducted by an Invitation to Bids under the Law on Public Goods Procurement, Official Gazette of RM no. 21/2002.

1.4. The deadline for Bids submission is the day ending on 5th July 2002.

1.5. Bidders shall submit their Bids by post or hand them over personally in the Buyer's archives office.

1.6. The Buyer reserves the right to split the Bid between two or more Bidders.

1.7. Bids shall be submitted in the top left hand corner. In the middle of the envelop the address of: JP Elektrostopsanstvo na Makedonija (Attn: Committee of Public Goods Procurement) 11 Oktomvri, 9 St., 1000 Skopje, Republic of Macedonia

Shall be indicated.

The envelope must not have any indications, which may identify the sender-bidder. The envelope along with the bid shall contain other two closed and sealed envelopes marked Documentation and Bid, respectively.

2. ELECTRICITY QUANTITIES

2.1. The referred quantities under this Notice total 324.240 MWh of electricity.

The table below shows the time schedule of the referred quantities of electricity:

Month	Power (MW) (HT/LT)	Quantity HT (MWh) (0:7-23:00)	Quantity LT (MWh) (23:00-7:00)	Total monthly quantities (MWh)
November 2002	100/60	48.000	14.400	62.400
December 2002	100/60	49.600	14.880	64.480
January 2003	100/60	49.600	14.880	64.480
February 2003	120/70	53.760	15.680	69.440
March 2003	50/30	24.800	7.440	32.240
April 2003	50/30	24.000	7.200	31.200
TOTAL		249.760	74.480	324.240

Bidder may also offer a part of the requested electricity in the indicated and/or for a shorter period.

The Buyer may also accept bids for any quantities of the requested ones in the stated and/or for a shorter period.

3. TERMS OF DELIVERY

3.1. The delivery point for the offered electricity subject to this bid is considered the point of interconnection line between the Macedonian power system and the neighboring power systems right at the point it crosses the Macedonian border.

3.2. The offered and agreed quantities of electricity are requested to be binding.

3.3. Electricity shall be supplied according to a weekly time schedule as defined by the Buyer's dispatching center.

3.4. The Buyer has the right to a tolerance of at least $\pm 20\%$ of the power as shown in the diagram. The bidder, which shall offer a greater possibility of tolerance apart from the requested capacity, shall be considered a more satisfactory bidder.

4. BID'S CONTENT

4.1. Apart from the general conditions the Bid also has to contain:

- Unit price for 1 kWh electricity in US\$ particularly in the HT hours and LT hours, every month including the total value of the offered quantities expressed in US\$ which shall contain all costs up to the delivery point.
- Quantities of energy offered in the bid
- Manner, border and terms of payment
- Name of electricity generator offering the sale
- Bid validity not less than 1st August 2002
- Data on the responsible operating unit managing the electricity trade.

5. DOCUMENTATION

5.1. Compulsory documentation

- The Bidder shall provide a document proving its financial and economic standing pursuant to Article 24 under the Law on Public Goods Procurement, Official Gazette 21/2002 (for local legal and natural entities). The foreign legal or natural entity shall submit an audit report made by a well-known auditing institution, register to perform auditing. The audit report shall contain data for the total foreign bidder's economic operation in the previous three years,
- A proof for running the registered activity,

- The Bidder shall submit an evidence showing that neither event as specified above applies to it as stated in paragraph 1 (a) and (b) of Article 26 under the Law on Public Goods Procurement (local bidders only),

- Bidder's registration for trading of electricity,

- A confirmation issued by the Public Revenues Office for paid taxes, contributions and other charges (local bidders only),

- The Bidder shall present a Reference List specifying the exports of that type.

5.2. Additional documentation

- A document issued by the company of interconnected Balkan country which shall be a source of electricity supply and responsible for setting-off the imbalance payments caused by the operation of the interconnected system. The document shall indicate that the company is fully familiar with the transaction in question and it shall manage the system during the anticipated period of time taking it fully into consideration.

- A letter signed by the Bidder clearly stating that the Bidder shall undertake irrevocably and entirely and solely accepts its responsibility to guarantee the electricity delivery to the delivery point.

- A letter signed by the Bidder clearly indicating that the Bidder shall irrevocably undertake any and all transaction costs for electricity from the source to the delivery point and/or under any conditions and any case electricity shall be delivered (transmitted) free of charge to the delivery point and the prices offered shall be applicable for the energy supplied on the delivery point.

5.3. Bids with the supporting documentation shall be submitted in Macedonian or English.

5.4. The entire documentation as requested (compulsory and additional) shall be original or certified copies true to the original not older than 6 months.

6. CRITERIA FOR SELECTING THE MOST SATISFACTORY BIDDER (as provided in Article 27 under the Law on Public Goods Procurement)

- Price	40 points
- Terms of delivery	30 points
- Method and terms of payment	30 points

The Committee reserves the right, unless satisfied with the Bids, to reject all Bidders.

Committee for Public Purchase

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-102/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ДЕЛОВИ ОД ОБЈЕКТОТ ХЕЦ БОШКОВ МОСТ И ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОБЈЕКТОТ ПОД КОНЦЕСИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-102/2002 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за изработка на следната документација за ХЕЦ Бошков Мост:

А./ Идеен проект за инсталираност 70 MW за следните делови од објектот:

- Доводен орган со придружни објекти, машинска зграда со машински круг, одводна вада и регулација на реката;

- Хидромеханичка опрема за доводен орган и машинска зграда;

- Машинска опрема;

- Електроопрема.

Б./ Тендерска документација за издавање на објектот под концесија.

Документацијата под точка "А" и "Б" да биде изработена на македонски и англиски јазик.

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.3. Понудата не мора да се однесува на целокупниот обем на тендерот, но не е дозволена делумна понуда во рамките на точките "А" и "Б".

1.4. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. ПОДЛОГИ КОИ ЌЕ МУ БИДАТ НА РАСПОЛАГАЊЕ НА ИЗРАБОТУВАЧОТ СЕ

2.1. Подлоги кои се на располагање на увид на изработувачите:

- Главен проект за ХЕЦ Бошков Мост за инсталирана моќност 45 MW;

- Еколошки елаборат за објектот;

- Анекс на Главниот проект за прилагодување на проектот према еколошките барања;

- Тендерска документација за ХЕЦ Бошков Мост за инсталирана 45 MW-недовршена;

- Фисибилити студија за ХЕЦ Бошков Мост за инсталираност 70 MW.

2.2. На заинтересираните понудувачи, подлогите им стојат на располагање на увид во просториите на АД "Електростопанство на Македонија"-Скопје, ул. "Орце Николов" бб, кат 4, соба 407, од 7,30 од 9,30 часот, Јасна Иванова, контакт телефон 02/149-085.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот т.е. изработувачот.

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција, како и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки) изразена во МКД и со посебно исказан ДДВ.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и условите за плаќање.

3.4. Понудата треба да содржи детален опис на работите кои изработувачот ќе ги изврши.

3.5. Понудата треба во себе да содржи временски план по активности на изготвувањето на Идејниот проект и тендерската документација.

3.6. Понудата треба да го содржи тимот кој ќе работи на проектот со план на ангажман на секој член од тимот поединечно.

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките прописи за изработка на ваков вид проекти, при што истите треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

3.8. Понудата треба да има рок на важност.

3.9. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за измени и дополнувања на Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 21/2002).

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција на износ од 5% од вкупната понуда (вредност со ДДВ) согласно член 58 од ЗЈН.

4.4. Понудувачот треба да достави референтна листа како своја, така и на изведувачот, како и на сите членови на тимот кои ќе учествуваат во изработката на предметната документација, за изработка на ваков вид проекти во последните 5 години.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од ЗЈН.

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)

5.1. Цена	35 поени;
5.2. Квалитет	35 поени;
5.3. Начин на плаќање	10 поени;
5.4. Рок на завршување на работите	20 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 10.07.2002 година во 11 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Шумарскиот факултет од Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Нарачател: Шумарски факултет - Скопје, бул. "Александар Македонски" бб, Скопје.

2. Предмет на Отворениот повик за прибирање на понуди со јавно отворање е набавка на една универзална електромеханичка машина за тестирање на дрвни и недрвни материјали за потребите на Катедрата за конструкции и подготовка на производството на Шумарскиот факултет - Скопје.

Универзална електромеханичка машина за тестирање на дрвни и недрвни материјали ќе треба да ги има следниве технички карактеристики:

1. F max 250 kN;
2. Работна површина ссa 2000 x 1000 мм;
3. Брзина на тестирање 0,001.....500 мм/мм;
4. Дигитално мерење и електронска контрола;
5. Единица за тестирање сили на притисок/компресија;
6. Единица за тестирање сили на свивање;
7. Единица за тестирање сили на истегнување /10 kN/;
8. Долга плоча за поставување/монтирање/ на алатот шца 1000x800 мм;
9. Хидраулични глави за стегање /100 kN/ со канци за дрвни материјали со хидраулички агрегат;

10. Екстензиометар;
11. Корисничка програма / software/.
3. Во понудата за машината за тестирање ќе треба да бидат дадени следниве елементи:

1. Предмет на понудата;
2. Цена FCO Скопје;
3. Рок и начин на плаќање;
4. Рок на испорака;
5. Банкова гаранција за уплатениот износ до испораката на машината;
6. Гаранција;
7. Сервис/максимум 7 дена од најавата/;
8. Испорака на резервни делови најмалку 10 години по набавката на опремата;
9. Опремата мора да ги исполнува важечките EN стандарди;
10. Важност на понудата од најмалку 2 месеци.

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач ќе бидат:

1. Техничките карактеристики на машината и оценката на квалитетот - 45 бода;
2. Цена на машината - 35 бода;
3. Рок на испорака - 5 бода;
4. Рок и начин на плаќање - 5 бода;
5. Гаранција - 10 бода.

5. Со понудата понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Ревизорски извештај за бонитетот на фирмата;
2. Сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на машината;
3. Референтна листа;
4. Упатство за ракување со машината на англиски и германски јазик;
5. Проспектен материјал од машината.

6. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи, согласно Законот за јавни набавки на РМ, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

7. Понудите се доставуваат во рок од 15 дена.

8. Понудите се доставуваат по пошта на адреса: Шумарски факултет, бул. "Александар Македонски" бб, Скопје.

Понудите и придружната документација се доставува во затворен коверт во кој на горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на отворениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда" и бројот на списокот за кој се однесува, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и точната адреса на понудувачот.

9. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на рокот на отворениот повик нема да бидат разгледувани.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 08.07.2002 година во 10,00 часот во просториите на набавувачот на истата адреса.

Комисија за јавни набавки

According to the Article 46 from the Tender Law-final; text (Sl. paper of R. Macedonia nt. 21/2002) the faculty of forestry, Skopje declares this

TENDER nr. 2/2002 FOR COLLECTING OFFERS FOR PUBLIC RECAPITULATION

1. Purchaser: Faculty of forestry, bul. Aleksandar makedonski n.n. Skopje.

2. The subject of this Tender for collecting offers for public recapitulation is purchase of a universal electromechanical machine for testing of wooden and not wooden materials for the needs of the Department for Construction and Production Preparation at the Faculty of Forestry in Skopje.

The universal electromechanical machine for testing of wooden and not wooden materials is to have the following technical characteristics:

1. F max 250 kN;
2. Test area cca 2000 x 1000 mm;
3. Test speed 0.001...500mm/min;
4. Digital measurement and control electronics;
5. Compression test units;
6. Bend test units;
7. Clamping device 10 kN for shear tensile wood tests;
8. Supplementary crosshead cca 1000 x 800 mm;
9. Hydraulic specimen grips 100 kN with jaws for wooden materials and hydraulic power pack;
10. Extensometer (flexure tests);
11. Software (user programme).

3. These offers for the machine for testing of wooden and not wooden materials are to have the following elements:

1. Subject of the Offer;
2. Price, delivered in Skopje;
3. Terms of paying;
4. Date of delivery;
5. Bank guarantee for the paid amount until the delivery of the machine;
6. Warranty;
7. Service/maximum 7 days from notification/;
8. The supplier must guarantee availability of spare parts for a period of at least 10 years after delivery;
9. The equipment must be manufactured to comply to valid EN standards;
10. Validity of the offer at least 2 months.

4. Criteria for selection of the most suitable bidder are:

1. Technical characteristics of the machine and quality estimation 45 points;
2. The price of the machine 35 points;
3. Date of delivery 5 points;
4. Terms of paying 5 points;
5. Warranty 10 points.

5. Together with the offer the bidder have to deliver the following documentation:

1. Revision rapport for creditworthiness of the firm;
2. Certificate from the competent institution for quality control of the machine;
3. List of previous buyers;
4. Instruction list for use of the machine in english and german language;
5. Prospectus material of the machine.

6. This Offer is to be delivered in one original specimen verified and signed by the bidder responsible person.

The Offers that do not contend the requested piece of information and documents according to the Tender Law of Republic of Macedonia will be considered for incomplete and are not going to be taken in review.

6. The Offers are to be supplied in the period of 15 days.

7. The Offers are to be supplied by mail at the following address: Faculty of Forestry, Aleksandar makedonski str. n.n. MK-1000 Skopje, R. Macedonia.

The Offers and the following documentations have to be delivered in a closed envelope with a mark at the left top corner "do not open" and the number of the Tender. The envelope must not have any mark that can lead to any kind of recognition of the bidder.

The closed envelopes should consist two other envelopes. One of them is to consist the Offer and be marked with "Offer" and the number of the considered list, and the other one is to consist the other documentation and the precise address of the bidder.

8. The Offers which will be delivered or will arrive after the deadline of the Tender will not be considered.

The public opening of the tenders by the purchaser will be at 08.07.2002 at 10⁰⁰ h. at the Purchaser address.

Faculty of Forestry Skopje

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), ЈЗО Клинички Центар Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 31/2002

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на остеосинтетски материјал за Клиника за трауматологија и Клиника за ортопедски болести.

1.3. Постапката околу набавката се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02).

1.4. Тендерската документација според вид и количина може да се подигне во архивата на Клиничкиот Центар Скопје.

1.5. Набавката е делива.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- единечна и вкупна цена ф-ко краен корисник со пресметан ДДВ и останати давачки,
- услови и начин на плаќање,
- рок на испорака,
- производител,
- земја на потекло на производителот,
- пропратен инструментариум по вид, количина и вредност,
- проспектен материјал, по можност,
- гаранција за квалитет и употребливост,
- можност за поделба на набавката,
- рок на важност на понудата.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- име, адреса, дејност, седиште,
- извод од судската регистрација на понудувачот, во согласност со Законот за трговски друштва, (копија)
- доказ за финансиска способност (документ за бонитет) согласно член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од страна на нотар,
- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка во оригинал или заверена копија од страна на нотар,
- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност, во оригинал или заверена копија од страна на нотар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал или копија заверена кај нотар.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудата да се достави на адреса: ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, преку пошта во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 08.07.2002 година до 12,00 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следните критериуми:

- цена - 50 бода,
- квалитет - 20 бода,
- начин на плаќање - 20 бода,
- рок на испорака - 10 бода.

6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 12,00 часот на 08.07.2002 година.

6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на 08.07.2002 година во 12 часот, во Управната зграда на Клиничкиот Центар.

6.3. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок и условите од овој повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

Информации на телефон 147-639 и 147-954.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 95 и член 95-ж од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), Агенцијата на Република Македонија за приватизација, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ ДРУШТВА

1. ДОО „РИСТО РАВАНОВСКИ“ - Скопје
- дејност - завршни и занаетчиски работи во градежништво;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел со вредност од 1.314 ЕУР, што претставува 30,00 % од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 90%;
- минимална продажна цена на уделот: 131 ЕУР.

2. ДОО „МЕТАЛПРОМЕТ ТЕХНИКА“ - Кавадарци
- дејност - трговија на големо со непрехранбени производи;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 37.657 ЕУР, што претставува 25,69 % од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 80%.
- минимална продажна цена на уделот: 7.531 ЕУР.

3. ДОО „АГРОХРАНА“ - Радовиш
- дејност - земјоделски услуги за растителни производи;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел со вредност од 11.589 ЕУР, што претставува 36,80 % од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 80%.
- минимална продажна цена на уделот: 2.318 ЕУР.

4. ДОО „БИСЕР“ - Скопје
- дејност - завршни и занаетчиски работи во градежништво;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел со вредност од 9.299 ЕУР, што претставува 14,87 % од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 90%.
- минимална продажна цена на уделот: 930 ЕУР.

5. ДОО „УНИВЕРЗАЛ 4“ - Кавадарци
- дејност - производство на мебел од дрво;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 4.674 ЕУР, што претставува 23,18 % од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 80%.
- минимална продажна цена на уделот: 935 ЕУР.

6. ДОО „ПРОГРЕС“ - Свети Николе
- дејност - друга трговија со мешовити стоки;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 79.378 ЕУР, што претставува 19,90 % од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 0%.
- минимална продажна цена на уделот: 79.378 ЕУР.

7. ДОО „СЕРВИС - ХАРТИЈА Сотир и други“ - Скопје

- дејност - собирање и преработка на индустриски отпадоци;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 143.838 ЕУР, што претставува 51,53 % од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 0%,
- минимална продажна цена на уделот: 143.838 ЕУР.

8. ДОО „ЈУГОСУРОВИНА - КИСЕЛА ВОДА“ - Скопје

- дејност - собирање, сортирање и преработка на индустриски сировини и отпадоци;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 13.150 ЕУР, што претставува 28,72 % од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 0 %.
- минимална продажна цена на уделот: 13.150 ЕУР.

9. ДОО „ТЕКСТИЛ 96“ - Скопје

- дејност - трговија на големо;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 10.655 ЕУР, што претставува 4,12 % од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 0 %.
- минимална продажна цена на уделот: 1.066 ЕУР.

10. ДОО „ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА“ - Битола

- дејност - вршење на земјоделски услуги во стоочарството;
- број на вработени - 21 (состојба 1998 година);
- за продажба: удел со вредност од 37.953 ЕУР, што претставува 17,93 % од главнината на друштвото;
- максимален дисконт: 0 %.
- минимална продажна цена на уделот: 37.953 ЕУР.

Понудите за купување на удели во писмена форма се доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса на Агенцијата, насоката „не отворај“, а под тоа „пону- да“, назив на претпријатието за кое се однесува пону- дата, име на купувачот со адреса, телефон и контакт лице (за правни субјекти), а за физичките лица и мати- чен број од лична карта.

Понудата треба да содржи:

- Вредност на уделот што купувачот сака да го купи;
- Износот на средства што купувачот е подготвен да го плати;
- Начин на плаќање (согласно законските прописи);
- Рок (датиуми) за отплата-веднаш или на рати;
- Број на годишни рати (не повеќе од пет) и
- Обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на рати).

Понудите по јавниот повик се доставуваат по пис- мен пат, со доказ положена гаранција во износ од 10 % од продажната цена на уделот.

Понудите се отвораат јавно, од страна на комисијата. Кога најповолниот понудувач ќе одбие да склучи до- говор или не ќе ги уплати средствата во рокот предви- ден со договорот, гаранцијата ја наплатува Агенцијата.

жиро-сметка на Агенцијата:
Број: 240-0100000350-94
Банка депозитор: Балканска Банка АД - Скопје
Единствен даночен број: 4030993262472

Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од денот на објавувањето на јавниот повик на следната ад- реса:

Агенција на Република Македонија за приватизаци- ја, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7, пош. фак. 410 1000 Скопје.

Неуредните и неблаговремено доставените понуди нема да бидат предмет на разгледување.

Лидата заинтересирани за набавка на информатив- ниот пакет за продажба на удели на претпријатието, истиот може да го купат во Агенцијата секој работен ден од 8⁰⁰ - 15⁰⁰ часот по цена од 1.000,00 денари.

Комисија за јавни набавки

„ВИТАМИНКА“ АД - ПРИЛЕП

ПЕРК

БИЛАНС НА УСПЕХОТ
За годината завршена на 31.12.2001 год.

(во илјада денари)

Р. бр.	Белешка	2001	2000
1.	Приходи од продажба	4	1.040.249
2.	Трошоци на продажба	5	(837.206)
3.	БРУТО ДОБИВКА (1-2)	203.043	175.059
4.	Дистрибутивни трошоци	6	(20.281)
5.	Административни расходи	7	(65.076)
6.	Останати оперативни расходи	8	(13.520)
7.	Добивка од оперативни активности 3-(4+5+6)	104.166	80.691
8.	Други приходи вкупно:	9	10.420
8.1.	Прих. по основ на камати и курс. раз		1.046
8.2.	Вонредни приходи		/
8.3.	Останати деловни приходи		9.374
9.	Други расходи вкупно:	10	76.026
9.1.	Расх. по основ на камати и курс. разлики		2.152
9.2.	Вонредни расходи		/
9.3.	Останати расходи		73.874
10.	Добивка пред оданочување од редовно работење (7+8)-9	11	38.560
11.	Добивка од вонредни активности пред оданочување		/
12.	Загуба од вонредни активности		/
13.	Вкупно добивка во годината која завршува на 31.12.2001		38.560
14.	Даноци и придонеси од добивка		5.784
15.	Нето добивка (12-13)		70.634

Забелешка бр. 1 кон Билансот на успехот

За разлика од билансот на успехот, во даночниот биланс данокот на добивка изнесува 8.014 илјади денари така што добивката од редовното работење изнесува 30.547 илјади денари.

„ВИТАМИНКА“ АД - ПРИЛЕП

ПЕРК

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
За годината завршена на 31 декември 2001 г.

(во илјада денари)

	Белешка	2001	2000
СРЕДСТВА			
Нетековни средства	12	363.501	192.366
Нематеријални средства	12	449	39.621
Недвижности постројки и опрема	12	354.294	143.987
Долгорочни финансиски вложувања	12	8.758	8.758
Тековни средства	13	390.908	421.582
Залихи	13	204.535	212.266
Побарувања од купувачи	14	165.567	111.754
Побарувања од вработени	14	1.802	1.052
Останати побарувања	14	12.119	7.375
Аванси и депозити	14	/	78.639
Активни временски разграничувања	13	/	475
Пари и парични еквиваленти	13	6.885	10.021
ВКУПНИ СРЕДСТВА		754.409	613.948
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		754.409	613.948
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	15	302.295	282.208
Запишан капитал		163.744	163.745
Ревалоризациони резерви		/	/
Резерви		33.410	25.828
Нераспределена-акумулирана добивка		89.635	36.022
Добивка за финансиската година		15.506	53.613
Нетековни обврски	16	90.620	/
Обврски по основ на долгорочни заеми		90.620	/
Тековни обврски	17	361.494	331.740
Обврски спрема добавувачи		93.316	89.870
Краткорочни кредити		7.500	/
Обврски спрема вработените		1.279	836
Кратк. обврски за даноци и придонеси		11.171	12.067
Останати тековни обврски		45.439	26.843
Кратк. обврски спрема поврзани субјекти		200.666	200.251
Пасивни временски разграничувања		2.123	1.873

700,00 ден.

Ново!

Кривичен законик

400,00 ден.

700,00 ден.

Закон за извршната постапка

Закон за спречување на перење пари

ЈП "Службен весник на РМ" ц.о.
Скопје Т.Ц. Буњаковец
Тел. 02 -117-460, 02 - 129-036;
Факс: 02 - 112-267
Ж-ска: 300000000188798,
Бр. за ДДВ МК - 4030987108771

СОДРЖИНА

	Страница				
657.	Решение за определување претставници во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија	1	668.	Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства и болести на зависности во Република Македонија за 2002 година	34
658.	Програма за обезбедување на трошоците за болните кои се третираат со дијализа, за обезбедување на лекови за трансплантирани болни и за обезбедување на цитостатици, инсулин, хормон за раст и лекување на болни од хемофилија во Република Македонија за 2002 година	1	669.	Решение за овластување за вршење на контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно-трговскиот промет.....	35
659.	Програма за испитување на појавата, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето во Република Македонија за 2002 година	4	670.	Решение за овластување за вршење на контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно-трговскиот промет.....	36
660.	Програма за заштита на населението од СИДА во Република Македонија за 2002 година	5	671.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 61/2001 од 22 мај 2002 година.....	36
661.	Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2002 година..	8	672.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 36/2002 од 5 јуни 2002 година.....	38
662.	Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2002 година	11	673.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 201/2001 од 5 јуни 2002 година.....	38
663.	Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2002 година	12		Акти на фондовите и заводите	
664.	Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2002 година	15	15.	Листа за изменување и дополнување на листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	39
665.	Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2002 година	18		Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за платниот промет...	40
666.	Програма за превентивна здравствена заштита во Република Македонија за 2002 година	22		Исправка на Одлуката за сведување на податоците од системот на образованието во Република Македонија со Меѓународната стандардна класификација на образованието (ISCED-97)	40
				Исправка на Решението за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	42

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.